

Службен весник

на Република Македонија



РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
ВО 2016 ГОДИНА

contact@slvesnik.com.mk



СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2016

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	5	Агенција за цивилно воздухопловство.....	172
Меѓународни договори.....	15	Агенција за електронски комуникации на Република Македонија.....	173
Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	17	Агенција за пошти.....	174
Претседател на Република Македонија.....	17	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	174
Влада на Република Македонија.....	21	Агенција за супервизија на осигурување....	174
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската Унија.....	135	Агенција за администрација.....	175
Министерство за одбрана.....	137	Агенција за промоција и поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	175
Министерство за внатрешни работи.....	137	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	175
Министерство за надворешни работи.....	139	Агенција за лекови и медицински средства..	175
Министерство за правда.....	140	Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	176
Министерство за финансии.....	142	Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија.....	177
Министерство за економија.....	147	Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	177
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	148	Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	184
Министерство за здравство.....	150	Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“.....	184
Министерство за образование и наука.....	151	Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	184
Министерство за труд и социјална политика..	152	Одбор за доделување на државната награда „8 Септември“.....	184
Министерство за култура.....	154	Одбор за доделување на државната награда „11 Октомври“.....	184
Министерство за транспорт и врски.....	155	Одбор за доделување на државната награда „23 Октомври“.....	185
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	158	Одбор за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“.....	185
Министерство за информатичко општество и администрација.....	158	Колективни договори.....	185
Министерство за локална самоуправа.....	159	Спогодби.....	185
Уставен суд на Република Македонија.....	159	Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	185
Судски совет на Република Македонија.....	159	Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	185
Државна изборна комисија.....	161	Комора на извршители на Република Македонија.....	187
Државен завод за статистика.....	161		
Главен државен ревизор.....	162		
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	162		
Централен депозитар за хартии од вредност на Република Македонија.....	164		
Народна банка на Република Македонија..	165		
Агенција за катастар на недвижности.....	166		
Агенција за млади и спорт.....	168		
Агенција за храна и ветеринарство.....	169		

	Стр.		Стр.
Адвокатска комора на Република Македонија.....	187	Здружение за заштита на авторски музички права.....	190
Нотарска комора на Република Македонија.....	187	Здружение за заштита на авторски музички права СОКОМ-МАП.....	191
Фармацевтска комора на Република Македонија.....	187	Локална самоуправа.....	191
Занаетчиска комора на Република Македонија.....	187	Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет.....	191
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони.....	187	ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија.....	191
Дирекција за радијациона сигурност.....	188	Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем-во државна сопственост „МЕПСО“ Скопје.....	191
Дирекција за заштита и спасување.....	188	Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.....	191
Дирекција за заштита на лични податоци...	188	Геолошки завод на Република Македонија..	191
Дирекција за безбедност на класифицирани информации.....	189		
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.....	189		
Комисија за заштита од конкуренција.....	189		
Јавно претпријатие „Службен весник на Република Македонија“.....	190		
Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево.....	190		

**ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” ВО 2016 ГОДИНА**

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			
ЗАКОНИ			
Рег. бр.		Бр./стр.	
216.	Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници.....	5/2	644. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација 23/2
217.	Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи	5/3	645. Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон 23/3
231.	Закон за дополнување на Законот за трговските друштва	6/3	646. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва 23/6
232.	Закон за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност ..	6/3	647. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари 23/8
233.	Закон за задолжување на Република Македонија со втор дел од заем кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор X на делницата Демир Капија-Смоквица	6/10	648. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија..... 23/10
234.	Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит	6/11	649. Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови 23/13
235.	Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија	6/14	650. Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва 23/16
236.	Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија	6/15	651. Закон за изменување на Законот за девизното работење 23/17
237.	Закон за изменување на Законот за спортот.....	6/15	652. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи..... 23/18
238.	Закон за дополнување на Законот за судска служба.....	6/16	653. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси 23/20
239.	Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика	6/16	654. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход..... 23/21
260.	Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште.....	7/4	655. Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг..... 23/23
261.	Закон за изменување на Законот за шумите.....	7/5	656. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност 23/25
262.	Закон за изменување на Законот за лековите и медицинските средства....	7/6	657. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит..... 23/30
263.	Закон за утврдување на цени на водните услуги.....	7/6	658. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот 23/32
377.	Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој	11/2	659. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка 23/35
378.	Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.....	11/2	660. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост 23/38
379.	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба.....	11/3	661. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки 23/40
526.	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита..	17/2	662. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност..... 23/42
			663. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси..... 23/44
			664. Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост 23/46
			665. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување..... 23/46

666. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите	23/48	722. Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права.....	27/29
863. Исправка	31/47	723. Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување	27/37
667. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа	23/56	791. Закон за изменување и дополнување на Законот за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување на градежни работи преку проектни договори и за вршење на други сезонски работи	30/3
668. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	23/58	792. Закон за изменување и дополнување на Законот за мирно решавање на работните спорови.....	30/4
669. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања	23/59	793. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	30/6
2041. Исправка	71/27	794. Закон за изменување и дополнување на Законот за употреба на знаковниот јазик	30/7
670. Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри	23/63	795. Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување .	30/8
703. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи	27/3	796. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа	30/9
704. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	27/4	797. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита	30/12
705. Закон за изменување и дополнување на Законот за инвалидски организации	27/8	798. Закон за слободните здравствени зони	30/14
706. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	27/9	799. Закон за дополнување на Законот за градење	30/43
707. Закон за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања	27/12	800. Закон за дополнување на Законот за градежно земјиште	30/44
708. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	27/13	801. Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони	30/44
709. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност..	27/16	802. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование ..	30/47
710. Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција .	27/18	803. Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард	30/49
711. Закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи	27/21	804. Закон за изменување и дополнување на Законот за Академијата за наставници	30/54
712. Закон за изменување на Законот за Фондот за осигурување на депозити .	27/22	805. Закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење	30/55
713. Закон за изменување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА).....	27/22	806. Закон за изменување на Законот за просветната инспекција	30/56
714. Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар.....	27/23	807. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија	30/56
715. Закон за изменување на Законот за финансиската полиција	27/23	808. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност	30/58
716. Закон за изменување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.....	27/24	809. Закон за изменување и дополнување на Законот за Националната рамка на квалификации	30/62
717. Закон за изменување на Законот за државната ревизија	27/24		
718. Закон за изменување на Законот за јавните набавки	27/25		
719. Закон за изменување на Законот за воздухопловство.....	27/26		
720. Закон за изменување на Законот за државната статистика	27/27		
721. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор	27/27		

810. Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард...	30/63	855. Закон за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги	31/27
811. Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.....	30/66	856. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности.	31/29
812. Закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието.....	30/68	857. Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги.....	31/30
813. Закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрастните	30/71	858. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота	31/36
814. Закон за изменување и дополнување на Законот за наставници во основните и средните училишта	30/74	859. Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со неправно изградени објекти	31/37
815. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование	30/76	860. Закон за изменување и дополнување на Законот за автокампови.....	31/38
816. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование .	30/83	861. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	31/38
817. Закон за изменување на Законот за трговските друштва	30/89	862. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење	31/41
818. Закон за изменување на Законот за процена	30/90	925. Закон за изменување на Изборниот законик	35/2
841. Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на побарувањата	31/4	939. Закон за изменување и дополнување на Законот за прекурзори.....	37/3
842. Закон за изменување на Законот за полиција.....	31/7	940. Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување	37/3
843. Закон за изменување и дополнување на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци	31/7	941. Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција	37/5
844. Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација	31/9	942. Закон за изменување и дополнување на Законот за хемикалии.....	37/6
845. Закон за изменување и дополнување на Законот за домување.....	31/9	943. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавно здравје	37/7
846. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материји во патниот и железничкиот сообраќај.....	31/11	944. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност	37/7
847. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта.....	31/12	945. Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување	37/9
848. Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство	31/13	946. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	37/9
849. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште	31/14	947. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита .	37/11
850. Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води	31/18	948. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести.....	37/12
851. Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем .	31/20	949. Закон за изменување и дополнување на Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја.....	37/13
852. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем	31/22	950. Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.....	37/14
853. Закон за изменување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем	31/23	951. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции	37/16
854. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба	31/24	952. Закон за центар за извонредност за трансплантациона медицина и хируршки болести	37/23

953. Закон за изменување и дополнување на Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај	37/35	990. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи	39/58
954. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	37/36	991. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната..	39/65
955. Закон за скијалишта.....	37/43	992. Закон за изменување и дополнување на Законот за сточарството	39/75
971. Закон за изменување и дополнување на Законот за возила.....	39/2	993. Закон за изменување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.....	39/78
972. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија...	39/8	994. Закон за изменување на Законот за управување со кризи	39/78
973. Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини.....	39/9	995. Закон за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството.....	39/78
974. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност....	39/12	996. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата...	39/85
975. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи.....	39/18	997. Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина	39/92
976. Закон за изменување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	39/22	998. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини	39/97
977. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата...	39/23	999. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот	39/99
978. Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.	39/26	1000. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори	39/105
979. Закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство	39/27	1001. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакувањето.....	39/107
980. Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура.....	39/30	1002. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.....	39/110
981. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење земјоделска дејност.....	39/33	1003. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење	39/112
982. Закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата.....	39/35	1004. Закон за изменување и дополнување на Законот за културата	39/117
983. Закон за изменување и дополнување на Законот за виното.....	39/40	1005. Закон за изменување и дополнување на Законот за библиотеците	39/118
984. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите	39/43	1006. Закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност.....	39/119
985. Закон за изменување и дополнување на Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја	39/47	1007. Закон за изменување и дополнување на Законот за аудиовизуелните добра	39/121
986. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата.....	39/50	1008. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство	39/121
987. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште	39/54	1009. Закон за изменување и дополнување на Законот за музеите.....	39/126
988. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделски задруги....	39/56	1010. Закон за дополнување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина.....	39/126
989. Закон за изменување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство	39/57	1296. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	52/2
		1297. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронско управување	52/3

1298. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите	52/4	1348. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни.....	53/61
1325. Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини ...	53/3	1349. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните	53/65
1326. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика	53/10	1350. Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство.	53/71
1327. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија	53/14	1351. Закон за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост	53/84
1328. Закон за изменување на Законот за стандардизација.....	53/16	1352. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства.....	53/84
1329. Закон за изменување на Законот за индустриска сопственост	53/16	1353. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции	53/86
1330. Закон за изменување на Законот за Државен пазарен инспекторат	53/17	1354. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен	53/87
1331. Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица	53/17	1355. Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција ..	53/89
1332. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	53/19	1356. Закон за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал	53/90
1333. Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност...	53/20	1357. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор	53/91
1334. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали	53/22	1358. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка	53/92
1335. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежните производи	53/24	1359. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност	53/94
1336. Закон за изменување на Законот за заштита на топографијата на интегралните кола	53/25	1360. Закон за изменување на Законот за иновациската дејност	53/95
1337. Закон за изменување и дополнување на Законот за метрологијата.....	53/25	1437. Закон за изменување на Законот за педагошката служба.....	55/2
1338. Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција	53/28	1438. Закон за изменување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење.....	55/3
1339. Закон за изменување и дополнување на Законот за акредитација	53/31	1439. Закон за изменување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.....	55/3
1340. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата.....	53/32	1440. Закон за изменување на Законот за стручно образование и обука.....	55/4
1341. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите.....	53/33	1441. Закон за изменување на Законот за Државниот испитен центар.....	55/4
1342. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност	53/36	1442. Закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование.....	55/5
1343. Закон за изменување на Законот за шумарска и ловна инспекција.....	53/39	1443. Закон за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	55/5
1344. Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно-медицински препарати	53/39		
1345. Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло	53/46		
1346. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој	53/52		
1347. Закон за изменување и дополнување на Законот идентификација и регистрација на животните.....	53/59		

1444. Закон за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации.....	55/6	2031. Закон за изменување на Законот за заштита и спасување.....	71/2
1445. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	55/8	2032. Закон за зеленило.....	71/3
1446. Закон за дополнување на Законот за медијација.....	55/12	2033. Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	71/15
1447. Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола.....	55/13	2034. Закон за изменување на Законот за угостителска дејност.....	71/16
1448. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	55/14	2035. Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита.....	71/17
1449. Закон за изменување и дополнување на Законот за личното име.....	55/18	2036. Закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.....	71/18
1450. Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита.....	55/20	2037. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	71/19
1451. Закон за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност.....	55/20	2038. Закон за дополнување на Законот за јавните патишта.....	71/20
1452. Закон за изменување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.....	55/22	2039. Закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем...	71/20
1453. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватно обезбедување.....	55/22	2040. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	71/21
1454. Закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија.....	55/24	2060. Закон за нотаријатот.....	72/3
1455. Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија.....	55/26	2061. Закон за извршување.....	72/74
1456. Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта.....	55/26	2418. Закон за изменување на Изборниот законик.....	97/2
1457. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата.....	55/27	2436. Закон за дополнување на Законот за помилување.....	99/2
1458. Закон за дополнување на Законот за матичен број.....	55/29	2437. Закон за заштита на приватноста.....	99/3
1708. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	61/3	2438. Закон за дополнување на Законот за заштита на личните податоци.....	99/4
1709. Закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог.....	61/3	2439. Закон за изменување на Изборниот законик.....	99/5
1710. Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности.....	61/4	2579. Закон за изменување на Законот за спортот.....	106/2
1711. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	61/5	2580. Закон за изменување и дополнување на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија.....	106/2
1712. Закон за изменување и дополнување на Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија.....	61/6	2581. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување....	106/3
1713. Закон за изменување и дополнување на законот за консолидација на земјоделско земјиште.....	61/9	2582. Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.....	106/11
1810. Закон за изменување на Законот за заштита на природата.....	63/2	2583. Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција.....	106/12
1811. Закон за изменување на Законот за управување со отпадот.....	63/2	2914. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност....	119/2
1812. Закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем....	63/3	2928. Закон за основање на Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев“ во Скопје.....	120/4
		2929. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Универзитет во Тетово.....	120/9
		2930. Закон за изменување на Законот за високото образование.....	120/9

2931. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	120/10	3405. Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....	142/8
2932. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	120/10	3406. Закон за изменување на Законот за нотаријатот.....	142/9
2933. Закон за дополнување на Законот за јавните набавки.....	120/11	3407. Закон за изменување на Законот за извршување.....	142/10
2934. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	120/11	3408. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	142/10
2935. Закон за изменување на Законот за полиција.....	120/12	3409. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште.....	142/11
2936. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	120/13	3410. Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници.....	142/14
2937. Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини.....	120/13	3411. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија.....	142/15
3191. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи	127/2	3412. Закон за изменување на Законот за Државниот испитен центар.....	142/17
3192. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.....	127/3	3437. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година.....	143/2
3193. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование	127/7	3632. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	163/4
3194. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование	127/11	3633. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	163/4
3195. Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта	127/14	3634. Закон за дополнување на Законот за јавните патишта	163/12
3196. Закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование	127/15	3707. Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	167/4
3197. Закон за изменување на Законот за академијата за наставници	127/16	3875. Закон за дополнување на Законот за катастар на недвижности.....	172/2
3208. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2015 година...	128/2	3876. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство.....	172/3
3257. Закон за дополнување на Законот за основање на Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев“ во Скопје.....	132/2	3877. Закон за изменување и дополнување на Законот за виното.....	172/4
3258. Закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство	132/7	4004. Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард.....	178/2
3259. Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	132/14	4005. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација.....	178/2
3260. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	132/15	4006. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.....	178/4
3335. Закон за дополнување на Изборниот законик.....	136/2	4007. Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и забавните игри.....	178/8
3401. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	142/3	4008. Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем....	178/12
3402. Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	142/4	4020. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година.....	179/2
3403. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	142/5	4030. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител.....	181/2
3404. Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка.....	142/7		

4163. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Кредитната банка за обнова („KFW“) по Договорот за кредит за Проектот за наводнување на јужниот регион на Вардар	189/3
4164. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КфВ по Договорот за заем за проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар – фаза II“	189/3
4165. Закон за дополнување на Законот за водостопанство.....	189/4
4166. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	189/5
4167. Закон за изменување на Законот за минерални суровини.....	189/5
4168. Закон за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител.....	189/6
4169. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика	189/9
4196. Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.....	190/4
4197. Закон за изменување на Законот за внатрешни работи.....	190/7
4198. Закон за изменување на Законот за градежно земјиште.....	190/7
4199. Закон за изменување на Законот за поштенските услуги.....	190/9
4200. Закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признања на Република Македонија.....	190/9
4201. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	190/11
4202. Закон за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија.....	190/25
4203. Закон за изменување и дополнување на Закон за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА).....	190/31
4204. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи.....	190/34
4205. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	190/38
4206. Закон за дополнување на Законот за данокот на добивка.....	190/39
4207. Закон за изменување и дополнување на Законот за банките.....	190/41
4208. Закон за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност...	190/54

4269. Буџет на Република Македонија за 2017 година.....	191/2
4270. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година.....	191/419

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
166. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија	4/3
167. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	4/3
168. Одлука за избор на член на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка	4/3
169. Одлука за избор на директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	4/3
170. Одлука за именување членови на Комисијата за заштита од дискриминација.....	4/3
218. Одлука за избор на претседател, потпретседател и членови на Анкетната комисија за скандалот со фабриката за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи.....	5/4
325. Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	8/2
326. Одлука за именување на заменици министри и дополнителни заменици на министри.....	8/3
329. Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија	9/2
399. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија	14/3
400. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации, УНИФИЛ во Либан	14/3
401. Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите.	14/3
627. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија	22/2

628.	Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави	22/2	726.	Одлука за согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2016 година	27/38
629.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО)	22/3	727.	Одлука за давање согласност на Предлогот на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2016 година	27/39
630.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)	22/3	728.	Одлука за давање согласност на Предлогот на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2016 година	27/39
631.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација	22/3	777.	Одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонска радио-телевизија за 2016 година	29/2
632.	Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“	22/3	903.	Одлука за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за домување	32/2
633.	Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“	22/4	908.	Одлука за изменување на Одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија	33/2
634.	Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“	22/5	1128.	Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател, заменик претседател, член и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката	44/2
635.	Одлука за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија	22/5	1129.	Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател и два члена на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер	44/2
636.	Одлука за именување на член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации	22/5	1274.	Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „Мајка Тереза“	50/2
637.	Одлука за именување на член на Државната комисија за жалби по јавните набавки	22/5	1275.	Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „11 Октомври“	50/2
724.	Одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2016 година	27/38	1555.	Одлука за престанок на мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво....	59/6
725.	Одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2016 година	27/38	1556.	Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија	59/6
			1895.	Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија	65/3
			1896.	Одлука за именување на заменици на министри во Владата на Република Македонија	65/3
			1897.	Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, во Босна и Херцеговина	65/3

1898. Одлука за разрешување на член на Советот за статистика на Република Македонија.....	65/3	3414. Одлука за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	142/18
1899. Одлука за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	65/4	3415. Одлука за именување на член на Комисијата на Агенцијата за пошти.....	142/18
1900. Одлука за именување на член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	65/4	3416. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	142/18
1901. Одлука за именување на претседател на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	65/4	3612. Одлука за именување на заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	161/2
2419. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија.....	97/2	3613. Одлука за разрешување на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	161/2
2533. Одлука за основање Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија.....	104/2	3614. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	161/3
2547. Одлука за престанок на мандат на член на Комисијата за воедначување на казнената политика.....	105/3	3701. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	166/2
2548. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2016 година.....	105/3	3708. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија.....	167/4
2549. Одлука за давање согласност на Стратешкиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2016 година.....	105/3	3709. Одлука за именување на дополнителни заменици на министри.....	167/5
2550. Одлука за давање согласност на Годишна програма за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2016 година.....	105/3	3780. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	168/4
2760. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	113/2	3781. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател, заменик претседател и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	168/4
2761. Одлука за разрешување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи.....	113/2	3878. Одлука за именување на членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	172/6
2762. Одлука за именување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи.....	113/2	3923. Одлука за избор на член на Комисијата за воедначување на казнената политика.....	176/4
3167. Одлука за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	125/2	3924. Одлука за давање согласност на Предлогот за изменување и дополнување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2016 година.....	176/4
3168. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и избор на претседател и членови на Советот на научно - културните средби „Десет дена Крушевска Република“.....	125/2	4170. Одлука за разрешување на член на Владата на Република Македонија.....	189/10
3169. Одлука за разрешување од функцијата член на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	125/2	4171. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	189/10
3413. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател, заменик претседател и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	142/17	4172. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „Гоце Делчев“.....	189/10
		4173. Одлука за именување на претседател на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	189/11
		4174. Одлука за разрешување и именување на членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	189/11
		4175. Одлука за именување на претседател на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.....	189/11

4176. Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во Управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	189/12	3615. Автентично толкување на членот 8 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 53/16)...	161/3
4177. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина.....	189/12	ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ВОДОСТОПАНСКА ОСНОВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА АКУМУЛАЦИЈА ЈАГМУЛАР НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА	
4178. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан.....	189/12	Рег. бр.	Бр./стр.
4179. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	189/12	763. Измена и дополна на водостопанска основа на Република Македонија за акумулација Јагмулар на река Брегалница	28/2
4180. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија....	189/13	ОГЛАСИ	
4181. Одлука за избор на заменици на Народниот правобранител	189/13	Рег. бр.	Бр./стр.
4209. Одлука за именување на членови на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	190/59	638. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија.....	22/6
4400. Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија....	193/2	1133. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија.....	45/3
4980. Одлука за избор на претседател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Македонија.....	225/2	2862. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија.....	118/4
4981. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	225/2	2938. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија....	120/15
РЕШЕНИЈА		3635. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија.....	163/12
Рег. бр.	Бр./стр.		
2129. Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија....	75/3		
4401. Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија	193/2		

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ПРОГРАМИ		Рег. бр.	Бр./стр.
Рег. бр.	Бр./стр.		
904. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2016 година...	32/2	1. Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам.....	6/1
4210. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија за 2017 година.....	190/59	2. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на образованието и науката.....	6/18
АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ		3. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за соработка во областа на образованието и науката.....	25/2
Рег. бр.	Бр./стр.		
390. Автентично толкување на членот 136 став (1) алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14).....	13/2		

- | | | | |
|---|--------|---|---------|
| 4. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на образованието, науката и технологијата..... | 25/21 | 14. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети..... | 55/34 |
| 5. Закон за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска помош меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција..... | 25/33 | 15. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход..... | 63/2 |
| 6. Закон за ратификација на измените и дополнувањата на член 8 од Римскиот Статут на Меѓународниот кривичен суд и на измените и дополнувањата на Римскиот Статут на Меѓународниот кривичен суд во врска со злосторството на агресија..... | 25/61 | 16. Закон за ратификација на Договорот меѓу Советот на министри на Република Албанија, Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија и Владата на Република Словенија во врска со формирање на балкански медицински наменски сили.... | 71/2 |
| 7. Закон за ратификација на Протоколот кон спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија од една страна и Европските заедници и нивните земји - членки од друга страна, со кој се зема предвид пристапувањето на Република Хрватска во Европската Унија..... | 25/68 | 17. Закон за ратификација на измената на Протоколот 4 на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји членки од една страна и Република Македонија, од друга страна, изменет со Одлука број 1/16 на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Унија..... | 71/20 |
| 8. Закон за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финансиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој“ (ИПАРД)..... | 38/2 | 18. Закон за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (консолидирана верзија)..... | 145/2 |
| 9. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за условите за патување на државјаните на двете земји..... | 38/176 | 19. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за заемно признавање на јавни документи за стекнато образование и за стручни, академски и научни звања... | 145/219 |
| 10. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Албанија за социјално осигурување..... | 38/193 | 20. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации.. | 168/2 |
| 11. Закон за ратификација на Протоколот 15 за измена на Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи..... | 45/2 | 21. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам за ослободување од визи за носителите на дипломатски или службени/официјални пасоши..... | 168/29 |
| 12. Закон за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (консолидирана верзија)..... | 45/14 | 22. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за колокација на дипломатско- конзуларните претставништва..... | 189/2 |
| 13. Закон за ратификација на договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за правна помош во граѓански и кривични предмети..... | 55/2 | | |

23. **Закон** за ратификација на Спогодбата за соработка за прашања од областа на Европската интеграција меѓу Владата на Република Македонија претставена од Секретаријатот за европски прашања и Владата на Република Косово претставена од Министерството за европска интеграција..... **191/2**
24. **Закон** за ратификација на Договорот за основање на Фонд за Западен Балкан..... **191/15**
25. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за заемна заштита на класифицирани информации..... **191/37**
26. **Закон** за ратификација на Договорот за основање на Регионална канцеларија за младинска соработка..... **191/70**

**КОМИСИЈА
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- | | |
|--|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 619. Одлука за дополнување на Одлуката за определување коефициент за утврдување на плата на претседателот и на членовите на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка..... | 21/61 |

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

УКАЗИ

- | | |
|--|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1216. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција..... | 47/2 |
| 1217. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија..... | 47/2 |
| 1218. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Суверениот Воен ред на Малта..... | 47/2 |
| 1219. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словачка..... | 47/2 |
| 1491. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Федеративна Република Бразил..... | 58/4 |

- | | |
|---|---------------|
| 2203. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Тајланд..... | 79/2 |
| 2269. Указ бр. 17 од Претседателот на Република Македонија..... | 85/2 |
| 2270. Указ бр. 18 од Претседателот на Република Македонија..... | 85/2 |
| 2271. Указ бр. 19 од Претседателот на Република Македонија..... | 85/3 |
| 2660. Указ бр. 20 од Претседателот на Република Македонија..... | 109/3 |
| 2837. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Саудиска Арабија, Султанатот Оман и Државата Кувајт..... | 116/2 |
| 2939. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина, Демократска Народна Република Кореја, Социјалистичка Република Виетнам, Монголија и Кралството Тајланд..... | 120/16 |
| 3209. Указ бр. 21 од Претседателот на Република Македонија..... | 129/2 |
| 3210. Указ бр. 22 од Претседателот на Република Македонија..... | 129/2 |
| 3211. Указ бр. 23 од Претседателот на Република Македонија..... | 129/3 |
| 3212. Указ бр. 24 од Претседателот на Република Македонија..... | 129/3 |
| 3518. Указ бр. 25 од Претседателот на Република Македонија..... | 154/2 |
| 3519. Указ бр. 26 од Претседателот на Република Македонија..... | 154/2 |
| 3520. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија..... | 154/2 |
| 3521. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија..... | 154/2 |
| 4021. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска..... | 180/2 |
| 4150. Указ бр. 29 од Претседателот на Република Македонија..... | 188/2 |
| 4182. Указ бр. 16 од Претседателот на Република Македонија..... | 189/13 |
| 4183. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Белгија и Големото Војводство Луксембург..... | 189/13 |
| 4671. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија..... | 210/3 |
| 4672. Указ бр. 29 од Претседателот на Република Македонија..... | 210/3 |
| 4673. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија..... | 210/3 |
| 4674. Указ бр. 31 од Претседателот на Република Македонија..... | 210/3 |

4675. Указ бр. 32 од Претседателот на Република Македонија.....	210/3	2067. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/174
4676. Указ бр. 33 од Претседателот на Република Македонија.....	210/4	2068. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/175
4677. Указ бр. 34 од Претседателот на Република Македонија.....	210/4	2069. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/175
4713. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и шеф на мисијата на Република Македонија при Европската Унија.....	211/2	2070. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/175
4730. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија.....	213/2	2071. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/175
4731. Указ бр. 31 од Претседателот на Република Македонија.....	213/2	2072. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/176
4892. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија и Република Молдавија.....	222/3	2073. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/176
4893. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија.....	222/3	2074. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/176
УРЕДБИ		2075. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/176
Рег. бр.	Бр./стр.	2076. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/177
4151. Уредба за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење.....	188/2	2077. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/177
ОДЛУКИ		2078. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/177
Рег. бр.	Бр./стр.	2079. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/177
219. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за составот и за имenuвање претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија	5/5	2080. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/178
1186. Одлука за помилување на осудени лица	46/2	2081. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/178
1299. Одлука за формирање и за определување на претседател и членови на Одборот за одбележување на 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски	52/10	2082. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/178
2062. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/173	2083. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/178
2063. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/173	2084. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/179
2064. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/174	2085. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/179
2065. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/174	2086. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/179
2066. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	72/174		

[illegible]

[illegible]

2619. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-520/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/5	2632. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-547/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/18
2620. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-521/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/6	2633. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-549/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/19
2621. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-525/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/7	2634. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-550/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/20
2622. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-532/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/8	2763. Одлука за разрешување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија..	113/3
2623. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-533/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/9	3213. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	129/3
2624. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-534/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/10	3283. Одлука за помилување на осудени лица.....	134/3
2625. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-535/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/11	3351. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2016 година – Националниот празник на Република Македонија	139/2
2626. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-536/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/12	3879. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	172/7
2627. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-538/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/13	3908. Одлука за разрешување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија..	173/2
2628. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-540/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/14	3909. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	173/2
2629. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-543/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/15	4115. Одлука за именување член на Советот за безбедност на Република Македонија	186/2
2630. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-545/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/16	4429. Одлука за помилување на осудени лица.....	196/2
2631. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-546/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	108/17	4436. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	197/2
		4781. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	216/2
		4894. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2017 година....	222/3
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			
УРЕДБИ			
Рег. бр.		Бр./стр.	
18.	Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година	2/7	
19.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*)	2/15	

20.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	2/20	
221.	Исправка.....	5/6	
21.	Уредба за дополнување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на право на стварна службеност.....	2/20	
701.	Уредба за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (AVIATION SECURITY).....	26/2	
702.	Уредба за изменување на Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство..	26/310	
729.	Уредба за класификација на објектите за спорт од национално и локално значење во сопственост на Република Македонија	27/39	
783.	Исправка.....	29/6	
730.	Уредба за начинот на користење на објектите за спорт од национално и локално значење во сопственост на Република Македонија и единиците на локална самоуправа	27/44	
731.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година	27/45	
1230.	Уредба за дополнување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на право на стварна службеност.....	48/3	
1231.	Уредба за поблиските критериуми за определување на големината на површината на земјоделското земјиште во државна сопственост што може да се додели на една јавна научна и државна образовна институција од областа на земјоделството и на едно училиште за средно образование основано од општината или Градот Скопје од областа на земјоделството	48/3	
1276.	Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....	50/2	
1390.	Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).....	54/3	
1820.	Уредба за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од Програмата ИПАРД 2014-2020.....		64/4
1821.	Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2017 година.....		64/10
1948.	Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2017 година.....		68/6
1949.	Уредба за изменување и дополнување на уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на европската комисија (*).....		68/6
1950.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....		68/21
2130.	Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2017 година.....		75/3
2233.	Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2017 година.....		81/2
2234.	Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2017 година.....		81/2
2235.	Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2017 година...		81/3
2236.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на спроведување на постапката на реструктурирање на објектите и операторите со храна од животинско потекло, моделот на барања и роковите за спроведување на активностите на постепено унапредување на објектите кои не се во сообразност со прописите за безбедност на храна и ветеринарно здравство.....		81/4
2250.	Уредба за дополнување на Уредбата за определување на условите и начинот на доделување на национално спортско признание за врвно спортско остварување и висината на паричниот надоместок		82/2

2352. Уредба за мрежата на итна медицинска помош.....	90/3	3271. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (*).....	133/2
2440. Уредба за класификација на површинските води (*).	99/5	3296. Исправка.....	134/8
2441. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....	99/34	3272. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	133/2
2584. Уредба за престанување на важење на Уредбата за висината на надоместокот за добивање на Лиценца за изработување на урбанистички планови и овластување за носител на изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето.....	106/13	3352. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....	139/3
2746. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....	112/2	3438. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	144/2
2940. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок-дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2017 година.....	120/16	3616. Уредба за изменување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување.....	161/3
2993. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....	121/4	3636. Уредба за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.....	163/13
3331. Исправка.....	135/14	3833. Уредба за униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	169/2
3173. Уредба за дополнување на Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за спроведување на постапката за издавање на одобрение за градење по електронски пат.....	126/2	4116. Уредба за изменување на Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава А-интегрирана еколошка дозвола..	186/2
3174. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2017 година.....	126/2	4117. Уредба за изменување на Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б-интегрирана еколошка дозвола.....	186/3
3175. Уредба за постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи.....	126/3	4134. Уредба за изменување на Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за усогласување со оперативен план.....	187/2
3231. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање.....	131/2	4135. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	187/3
		4211. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година.....	190/61

4271. Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.....	192/7	27. Одлука за усвојување на Годишната програма на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година	2/29
4272. Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	192/10	28. Одлука за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби..	2/29
4462. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста и начинот на користење на информацискиот систем за градежно земјиште.....	198/2	29. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија - Скопје	2/29
4494. Уредба за изменување на Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина(*).....	202/3	30. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2016 година	2/29
4495. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија(*).....	202/3	31. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2016 година	2/30
4928. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	223/4	32. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2016 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.....	2/30
ОДЛУКИ		33. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2016 година.....	2/30
Рег. бр.	Бр./стр.	34. Одлука за давње согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија за 2016 година	2/30
22. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Галате за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Галате, општина Врапчиште	2/21	35. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за период 2016 – 2018 година и Финансиската програма за 2016 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници - Скопје	2/30
23. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања	2/28	36. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на ЈПВ „Лисиче“- Велес	2/31
24. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година.....	2/28	37. Одлука за давање согласност на годишната програма за работа на советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2016 година	2/31
25. Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година	2/28	38. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2016 година.....	2/31
26. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2016 година	2/28	39. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	2/31

- | | | | |
|--|------|---|------|
| 40. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на автопат „А2, делница Кичево - Охрид, поделница Подвис – Пресека од км. 10+424,89 до км. 22+426,05 и поделница Пресека – Песочани од км 22+426,05 до км 33+744,67“ на минерална суровина – дијабаз на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Врбјани“, општина Дебарца..... | 2/31 | 53. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 2/36 |
| 41. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на јавното претпријатие Стрежево - Битола за 2016 година..... | 2/32 | 54. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите..... | 2/37 |
| 42. Одлука за давање согласност на Инвестиционите програми на Македонски железници транспорт АД - Скопје за период од 2016 година до 2018 година..... | 2/32 | 55. Одлука за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните..... | 2/37 |
| 43. Одлука за давање согласност на Финансиската програма на Македонски железници транспорт АД - Скопје за 2016 година..... | 2/33 | 56. Одлука за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план за 2016 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 2/45 |
| 44. Одлука за давање согласност на Годишната програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2016 година..... | 2/33 | 57. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“- Скопје..... | 2/45 |
| 45. Одлука за продажба на недвижна ствар..... | 2/33 | 58. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2016 година..... | 2/45 |
| 46. Одлука за продажба на недвижна ствар..... | 2/33 | 59. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Долнени..... | 2/45 |
| 47. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Археолошки музеј на Република Македонија..... | 2/34 | 60. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 2/45 |
| 48. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Битола..... | 2/35 | 61. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2016 година..... | 2/46 |
| 49. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 2/35 | 62. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за лекови и медицински средства..... | 2/46 |
| 50. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.... | 2/35 | 63. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје за 2016 година..... | 2/46 |
| 51. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација..... | 2/36 | 64. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена г-производство, дистрибуција и сервиси КО Сарчиево Општина Штип..... | 2/46 |
| 52. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 2/36 | 65. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје за 2016 година..... | 2/47 |

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 66. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје за 2016 година..... | 2/47 | 80. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 2/87 |
| 67. Одлука за давање согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2016 година..... | 2/47 | 81. Одлука за давање согласност на Годишната програма за ажурирање на податоци во Катастарот на недвижности по службена должност за 2016 година..... | 2/87 |
| 68. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен испитен центар..... | 2/47 | 171. Одлука за отповикување од должноста в.д. управител на Друштвото фабрика за шински возила „Велес“ – ДООЕЛ - Велес..... | 4/4 |
| 69. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студенски дом „Томе Стефановски Сениќ“..... | 2/49 | 172. Одлука за избор на в.д. управител на Друштвото фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ-Велес..... | 4/4 |
| 70. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Биро за развој на образованието... | 2/51 | 173. Одлука за отповикување и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес..... | 4/4 |
| 71. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип..... | 2/56 | 220. Одлука за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана..... | 5/5 |
| 72. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип..... | 2/61 | 240. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Охрид..... | 6/18 |
| 73. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип..... | 2/63 | 241. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Белорусија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 6/18 |
| 74. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип..... | 2/63 | 242. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Штип..... | 6/18 |
| 75. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје..... | 2/65 | 243. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Штип..... | 6/18 |
| 76. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип..... | 2/67 | 244. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Охрид..... | 6/18 |
| 77. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2016 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија..... | 2/86 | 245. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Белорусија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 6/19 |
| 78. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на ЈП „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје..... | 2/86 | 246. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд..... | 6/19 |
| 79. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Аеродром..... | 2/86 | 247. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 6/19 |
| | | 248. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје..... | 6/19 |

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 249. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година | 6/20 | 275. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ | 7/27 |
| 264. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за катастар на недвижности | 7/24 | 276. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ | 7/27 |
| 265. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план за 2016 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје | 7/24 | 277. Одлука за давање согласност на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошко индустриска развојна зона | 7/27 |
| 266. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје | 7/24 | 278. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 2“ | 7/28 |
| 267. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања | 7/24 | 279. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина по Јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини | 7/28 |
| 268. Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на локалитетот “Белица“, општина Струга од Трговското друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга на Трговското друштво за градежништво ИЛИНДЕН ГРАДБА ДОО Струга | 7/25 | 280. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – антимон на Друштвото за трговија и услуги АЈМА МАДЕНЦИЛИК ДОО Скопје на локалитетот “Лојане“, општина Липково | 7/28 |
| 269. Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Битола | 7/25 | 281. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања | 7/29 |
| 270. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип | 7/25 | 282. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности | 7/29 |
| 271. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини | 7/26 | 283. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Тетово-вон г.р. општина Тетово | 7/29 |
| 272. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања | 7/26 | 284. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на општина Чаир | 7/30 |
| 273. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања | 7/27 | 285. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за дополнително водоснабдување на Гевгелија со изградба на потребни хидротехнички објекти КО Мрзенци Општина Гевгелија | 7/30 |
| 274. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на технолошко индустриска развојна зона „Скопје 1“ | 7/27 | 286. Одлука за давање согласност на Правилникот за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во храната | 7/31 |

287. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	7/31	380. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	11/3
288. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со казнено поправна установа-затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка	7/31	387. Одлука за одобрување на Планот за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 1.1.2016 - 31.12.2016 година	12/2
289. Одлука за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – детска градинка „Лилипут“ во Скопје.....	7/32	388. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Струмица и за висината на закупнината.....	12/2
330. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје.....	9/3	391. Одлука за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана	13/2
331. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	9/3	392. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	13/2
332. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад	9/3	393. Одлука за одобрување на Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2016 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје	13/3
333. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година	9/3	394. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	13/3
334. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања.....	9/4	402. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	14/4
335. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	9/4	403. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари - моторни возила на Државната изборна комисија.....	14/4
336. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	9/4	404. Одлука за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија	14/5
337. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Варош Општина Прилеп	9/5	405. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	14/5
		406. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија	14/6
		407. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	14/6
		408. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар - моторно возило на Државната изборна комисија.....	14/7
		409. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија	14/7

410. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари - моторни возила на Државната изборна комисија	14/8	443. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на државни ловишта.....	15/31
411. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија	14/8	444. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост	15/31
412. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија на Република Македонија	14/9	445. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост	15/32
413. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар - моторно возило на Државната изборна комисија	14/9	446. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост	15/32
414. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар - моторно возило на Државната изборна комисија	14/10	447. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост	15/32
433. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром.....	15/4	448. Одлука за давање согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост	15/32
434. Одлука за престанок на важење на одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби.....	15/4	449. Одлука за утрдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2016 година	15/33
435. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	15/4	450. Одлука за формата и содржината на евидентната книга за недвижните ствари што ги користат државните органи	15/33
436. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2016 година	15/4	451. Одлука за давање согласност на правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло.....	15/34
437. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	15/5	452. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена В5-верски институции (црква) КО Пешталево Општина Долнени.....	15/34
438. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Јавното обвинителство на Република Македонија	15/5	453. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објект за мало стопанство КО Горобинци Општина Свети Николе	15/34
439. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за надворешни работи	15/5	454. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Планинарскиот спортски клуб „Димитар Илиевски-Мурато“	15/35
440. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола	15/8	454. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.....	15/35
441. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сеник“ - Скопје.....	15/15		
442. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко - индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината	15/31		

455. **Одлука** за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2016 година..... **15/35**
456. **Одлука** за доделување на средства на Државниот студентски дом “Томе Стефановски - Сеник” - Скопје..... **15/36**
457. **Одлука** за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје **15/36**
458. **Одлука** за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија” - Скопје **15/36**
459. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија **15/36**
460. **Одлука** за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – мермер на локалитетот „Сладун“, Општина Прилеп од Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на Заштитното друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија и услуги Бошкоски и Тошески ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА увоз-извоз Прилеп ДОО **15/37**
461. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, деловни услуги трговија, проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште, Струга на локалитетот „с. Модрич“, Општина Струга **15/38**
462. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Скопје II - Скопје..... **15/38**
463. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Апелационен суд - Скопје **15/38**
464. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје **15/38**
465. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на Друштвото за трговија и услуги ОМАН БАЛКАН МАЈНИНГ ДОО Скопје на локалитетот „Сокол“, Општина Прилеп..... **15/39**
466. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – шкрилец на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕКОП КОМПАНИ ДООЕЛ Радовиш на локалитетот „Голем Рид“, Општина Радовиш **15/39**
467. **Одлука** за проширување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – гнајсни шкрилци и кварц на локалитетот „Голем Орљак и Гердини Плочи“, Општина Ранковце на Друштвото за трговија и услуги АЛГО НЕМЕТАЛИ ДОО Скопје **15/40**
468. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје **15/40**
469. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија - СКОПЈЕ **15/40**
470. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - СКОПЈЕ **15/41**
471. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2, Г3, Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Групчин и КО Желино Општина Желино **15/41**
472. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на КПУ-Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка **15/41**
473. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје **15/42**
474. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје **15/43**
475. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје **15/43**
476. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Гостивар..... **15/43**
477. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот **15/43**
478. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Пехчево **15/43**

479. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија	15/44	567. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Југоопрема АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/4
480. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државната изборна комисија.....	15/44	568. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Козјак АД Куманово во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/4
490. Одлука за давање во закуп недвижни ствари	16/3	569. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Осигурување Македонија Виг во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/5
527. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено домување КО Нерези и КО Нерези вон г.р. општина Карпош.....	17/26	570. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Стопанска банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/5
533. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на техногена минерална суровина (троска) на Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз-увоз „ЕКОЦЕНТАР 97“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Баш Колиби“, општина Велес	18/2	571. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во ЗИК Скачковце АД Куманово во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/5
534. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Антверпен.....	18/3	572. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Комерцијална банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/5
535. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Битола	18/3	573. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Тутунски Комбинат АД Прилеп во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/6
536. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Битола.....	18/3	574. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Трготекстил Малопроджба АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/6
537. Одлука за продажба на деловен простор даден на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје.....	18/3	575. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Жито Лукс АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/6
554. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија	19/2	576. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во КИК АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/6
555. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија	19/2	577. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Биброк АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/7
565. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа „Македонски народен театар“ – Скопје	21/4	578. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Македонски Телеком АД Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/7
566. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Алкалоид АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	21/4		

579. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Хотели Метропол АД Охрид, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот.....	21/7	590. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ – Скопје.....	21/10
580. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Халк Банка АД Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот.....	21/7	591. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	21/11
581. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2016 година.....	21/8	592. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Битола.....	21/11
582. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулационни планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација.....	21/8	593. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ - Скопје.....	21/11
583. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струга.....	21/8	594. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Скопје.....	21/11
584. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Општа болница Охрид.....	21/9	595. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“.....	21/12
585. Одлука за продажба на движна ствар	21/9	596. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.	21/12
586. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија.....	21/9	597. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Амбасадата на Република Турција во Република Македонија - Скопје.....	21/12
587. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.....	21/10	598. Одлука за започнување на постапка за доделување концесија за користење вода за производство на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични центри.....	21/13
588. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“.....	21/10	599. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични центри.....	21/15
589. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – Скопје.....	21/10	600. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници -Скопје.....	21/17
		601. Одлука за определување на месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на Директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје.....	21/17

602. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2016 година.	21/17	736. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите	27/49
603. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје.....	21/18	737. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година	27/54
604. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „JCET 16“	21/18	738. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	27/54
605. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија.....	21/18	739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	27/54
606. Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост-Скопје, во врска со давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	21/19	740. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/55
607. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија	21/19	741. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/55
608. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба во катастарската општина Егри, општина Битола	21/19	742. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/55
609. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	21/49	743. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Пробиштип.....	27/56
610. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство за економија.....	21/49	744. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/56
611. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија	21/49	745. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/57
612. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје	21/49	746. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/57
732. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	27/48	747. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/58
733. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	27/48	748. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/58
734. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	27/49	749. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/58
735. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања	27/49	750. Одлука за продажба на движна ствар.....	27/59
		751. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет - Скопје.....	27/59
		752. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижни ствари-објекти.....	27/59
		753. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство-то за финансии	27/60
		754. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	27/60
		755. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	27/60

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 756. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање | 27/61 | 824. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Прилеп | 30/92 |
| 757. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари..... | 27/61 | 825. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Струга..... | 30/92 |
| 758. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби | 27/61 | 826. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод..... | 30/92 |
| 759. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија | 27/62 | 827. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација..... | 30/93 |
| 778. Одлука за одобрување на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања | 29/2 | 828. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на бунари, филтер станица и цевковод за техничка вода надвор од границите на рударски комплекс за производство на катоден бакар-Казандол КО Валандово вон-г.р. Општина Валандово | 30/93 |
| 779. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 29/3 | 829. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - Скопје | 30/93 |
| 780. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 29/3 | 830. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за транспорт и врски | 30/93 |
| 781. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија | 29/3 | 831. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација..... | 30/94 |
| 819. Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/7 од 16.7.2009 година..... | 30/90 | 864. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, на локалитет П'клиште, Општина Ранковце | 31/47 |
| 820. Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/9 од 16.7.2009 година..... | 30/91 | | |
| 821. Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/6 од 16.7.2009 година..... | 30/91 | | |
| 822. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство | 30/91 | | |
| 823. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство | 30/92 | | |

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 865. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Берово | 31/48 | 878. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за Државна кардиохирургија - Скопје | 31/74 |
| 866. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Сарај | 31/48 | 879. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Пехчево..... | 31/76 |
| 867. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи . | 31/48 | 880. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип..... | 31/76 |
| 868. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ Центар за стручно образование и обука..... | 31/48 | 881. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола..... | 31/76 |
| 869. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје..... | 31/49 | 882. Одлука за поништување на Одлуката за доделување– концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Главовица“..... | 31/77 |
| 870. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта..... | 31/49 | 883. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Струга, Делчево и Кочани | 31/77 |
| 871. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта | 31/49 | 884. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена БЗ-големи угостителски единици КО Смолари-вон г.р. Општина Ново Село | 31/78 |
| 872. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје..... | 31/50 | 885. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 31/78 |
| 873. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид | 31/53 | 886. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје | 31/79 |
| 874. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп | 31/58 | 887. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на автопат „А2, делница Кичево - Охрид, поделница Песочани – Требеништа од стационача км. 33+744,67 (0+000,00) до км. 46+443,39 (12+698,39)“ на минерална суровина – варовник на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Ново Село“, Општина Дебарца | 31/79 |
| 875. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје..... | 31/59 | 888. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за разузнавање..... | 31/80 |
| 876. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје..... | 31/64 | 889. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Сенокос Општина Врапчиште | 31/80 |
| 877. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола | 31/72 | | |

- | | | | |
|--|-------|-------|--|
| 890. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додана вредност..... | 31/81 | | |
| 909. Одлука за продажба на идеален дел од недвижна ствар..... | 33/2 | | |
| 910. Одлука за продажба на идеален дел од недвижна ствар..... | 33/2 | | |
| 956. Одлука за давање согласност на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2016 година..... | 37/63 | | |
| 957. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на инвестиционата Програма на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2016 година..... | 37/63 | | |
| 958. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TRIDENT JAGUAR 16“, во Република Турција..... | 37/63 | | |
| 959. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ANATOLIAN EAGLE 16“ во Република Турција..... | 37/63 | | |
| 960. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SPRING 16“ во Република Србија..... | 37/64 | | |
| 961. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија..... | 37/64 | | |
| 962. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION 16“, во Сојузна Република Германија..... | 37/64 | | |
| 963. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационален систем..... | 37/64 | | |
| 964. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 37/65 | | |
| 965. Одлука за основање на Комисија за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права..... | 37/65 | | |
| 966. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура..... | | 37/66 | |
| 1011. Одлука за максималниот износ на надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50 % при производство на домашната документарна програма и на домашната играна програма..... | | 40/3 | |
| 1012. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина..... | | 40/3 | |
| 1013. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини..... | | 40/4 | |
| 1014. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „Прчен Камен“ Општина Градско..... | | 40/4 | |
| 1015. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот „Звинчица“ с.Гари Општина Дебар..... | | 40/5 | |
| 1016. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – базалт на Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе на локалитетот „Камено Брдо“ с.Преод Општина Свети Николе..... | | 40/6 | |
| 1017. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње на локалитетот „с.Чегране“ Општина Гостивар и Општина Брвеница..... | | 40/7 | |
| 1018. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Центар за култура - Дебар..... | | 40/8 | |

1019. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	40/9	1028. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје.....	41/6
1020. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 16“, во Република Словенија.....	40/9	1029. Одлука за продажба на недвижна ствар во Охрид.....	41/6
1021. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 16“ во Република Србија.....	40/9	1030. Одлука за продажба на недвижна ствар во Кичево.....	41/7
1022. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружникот ЕВН Македонија АД на Трговското друштво за трговија и услуги МАК-ПОЛ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во концесионерот Друштвото за производство на енергија Албнор Компани ДОО Скопје.....	40/10	1031. Одлука за продажба на движни ствари во Крушево.....	41/7
1023. Одлука за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, во врска со донесувањето на Одлука за давање согласност за засновање заложно право на недвижен имот - деловен простор во сопственост на Република Македонија со кој стопанисува Акционерското друштво, хипотека на идна градба – Објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал ринг во Скопје.....	40/10	1032. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево.....	41/8
1024. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Прилеп.....	40/10	1033. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	41/8
1025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	40/11	1034. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман.....	41/9
1026. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервис за поправка на товарни моторни возила КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	40/11	1035. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница.....	41/9
1027. Одлука за запишување на правата на недвижностите во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	41/4	1036. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар.....	41/9
		1037. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	41/10
		1038. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи.....	41/10
		1039. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод.....	41/10
		1040. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Лозово.....	41/11
		1041. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Карбинци.....	41/11
		1042. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебрца.....	41/11
		1043. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Центар за управување со кризи.....	41/12
		1044. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево.....	41/12
		1045. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	41/13

1046. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман	41/13	1060. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци.....	41/16
1047. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница	41/13	1061. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Липково.....	41/17
1048. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод	41/13	1062. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево.....	41/17
1049. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Лозово.....	41/14	1063. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ѓорче Петров	41/17
1050. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карбинци.....	41/14	1064. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Долнени	41/17
1051. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебрга	41/14	1065. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управа за извршување на санкциите	41/18
1052. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Центар за управување со кризи	41/14	1066. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за администрација.....	41/18
1053. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар	41/15	1067. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука	41/18
1054. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-шумска полиција-Битола.....	41/15	1068. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи	41/18
1055. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи	41/15	1069. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за економија-Државен инспекторат за техничка инспекција.....	41/19
1056. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зрновци	41/15	1070. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија	41/19
1057. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	41/16	1071. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за животна средина и просторно планирање.....	41/19
1058. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ранковце.....	41/16	1072. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“	41/19
1059. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Петровец.....	41/16		

1073. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	41/20	1124. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари	43/3
1074. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско рекреативен центар КО Црешево и КО Страчинци Општина Гази Баба	41/20	1125. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари	43/3
1075. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ANACONDA 16“ во Република Полска	41/21	1126. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	43/4
1076. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	41/21	1127. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари	43/4
1095. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје	42/3	1134. Одлука за продажба на движна ствар	45/3
1096. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје	42/4	1135. Одлука за продажба на движна ствар	45/4
1097. Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство на градежно земјиште со право на трајно користење	42/11	1136. Одлука за продажба на движна ствар	45/4
1098. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија	42/11	1137. Одлука за продажба на движна ствар	45/4
1121. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Културно уметничко друштво Српски вез - Куманово	43/2	1138. Одлука за продажба на движна ствар	45/4
1122. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	43/2	1139. Одлука за продажба на движна ствар	45/5
1123. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	43/3	1140. Одлука за продажба на движна ствар	45/5
		1141. Одлука за продажба на движна ствар	45/5
		1142. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи ..	45/6
		1143. Одлука за давање согласност на правилникот за изменување на правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи	45/6
		1144. Одлука за отстапување на нафтени деривати од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје	45/6
		1145. Одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сосопственици на деловниот простор	45/7
		1146. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сосопственици на деловниот простор	45/7

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1147. Одлука за давање согласност со податка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другиот сопственик на деловниот простор | 45/7 | 1163. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Неготино | 45/12 |
| 1148. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија | 45/8 | 1164. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид | 45/12 |
| 1149. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата на Собранието на Република Македонија | 45/8 | 1165. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Прилеп | 45/13 |
| 1150. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Ресен | 45/8 | 1166. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Струмица | 45/13 |
| 1151. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Народната банка на Република Македонија | 45/8 | 1167. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово | 45/13 |
| 1152. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Скопје | 45/9 | 1168. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес | 45/14 |
| 1153. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за образование и наука | 45/9 | 1169. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гевгелија | 45/14 |
| 1154. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар | 45/9 | 1170. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Радовиш | 45/14 |
| 1155. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Центар за култура - Дебар | 45/10 | 1171. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Битола | 45/15 |
| 1156. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка..... | 45/10 | 1172. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Делчево | 45/15 |
| 1157. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево | 45/10 | 1173. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кочани | 45/15 |
| 1158. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци-Струга.. | 45/11 | 1174. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа за управување со Археолошкиот локалитет „Стоби“ - Градско | 45/16 |
| 1159. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Берово..... | 45/11 | 1175. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица | 45/16 |
| 1160. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Демир Хисар | 45/11 | 1176. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп..... | 45/16 |
| 1161. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Пехчево | 45/12 | 1177. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Музеј на Град Скопје..... | 45/17 |
| 1162. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Куманово | 45/12 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| 1178. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј Гевгелија | 45/17 | 1193. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Крушево | 46/5 |
| 1179. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место, за изградба на викенд населба, угостителски и рекреативен комплекс КО Глажња Општина Липково | 45/17 | 1194. Одлука за продажба на движна ствар | 46/5 |
| 1180. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Филозофски факултет“- Скопје | 45/17 | 1195. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Казахстан | 46/5 |
| 1181. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија со пропратни објекти-производство на опрема за еколошка индустрија КО Сарај Општина Сарај | 45/20 | 1196. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија | 46/5 |
| 1182. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија | 45/20 | 1197. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кратово | 46/6 |
| 1183. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската федерација | 45/20 | 1198. Одлука за продажба на движна ствар | 46/6 |
| 1184. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан | 45/21 | 1199. Одлука за продажба на движна ствар | 46/6 |
| 1187. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје | 46/3 | 1200. Одлука за продажба на движна ствар | 46/7 |
| 1188. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Валандово | 46/3 | 1201. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кавадарци | 46/7 |
| 1189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Свети Николе | 46/3 | 1202. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Винаца | 46/7 |
| 1190. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа-Ансамбл за народни игри и песни „Танец“-Скопје | 46/4 | 1203. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев - Штип | 46/8 |
| 1191. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Пробиштип | 46/4 | 1204. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за здравство | 46/8 |
| 1192. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Велес, Општина Велес | 46/4 | 1205. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија | 46/8 |
| | | 1206. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија | 46/9 |
| | | 1207. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана | 46/9 |
| | | 1232. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2016 година | 48/4 |
| | | 1233. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2016 година | 48/4 |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1234. Одлука за давање согласност на Го-дишниот финансиски план на Фон-дот за иновации и технолошки развој за 2016 година..... | 48/4 | 1247. Одлука за давање согласност на пра-вилникот за изменување на Правил-никот за општите барања за безбед-ност на храната во однос на макси-мално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната (*) | 48/17 |
| 1235. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓу-себните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено под-рачје Национален парк „Галичица“.. | 48/4 | 1248. Одлука за давање согласност на пра-вилникот за посебните барања за ек-стракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на про-цесот за производство на категорија-та храна и максималните дозволените нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволените нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од при-родни извори на ароми..... | 48/17 |
| 1236. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓу-себните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено под-рачје Национален парк „Галичица“.. | 48/4 | 1249. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска доку-ментација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Град Општина Делчево..... | 48/17 |
| 1237. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓу-себните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено под-рачје Национален парк „Галичица“.. | 48/5 | 1250. Одлука за давање на правото на трај-но користење на градежно земјиште сопственост на Република Македони-ја на Општина Гевгелија..... | 48/17 |
| 1238. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓу-себните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено под-рачје Национален парк „Галичица“.. | 48/5 | 1251. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на краткотрајна позајми-ца на нафтени деривати од задолжи-телните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за од-брана..... | 48/18 |
| 1239. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓу-себните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено под-рачје Национален парк „Галичица“.. | 48/5 | 1252. Одлука за задолжување на Општина Делчево со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... | 48/18 |
| 1240. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓу-себните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено под-рачје Национален парк „Галичица“.. | 48/5 | 1259. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Јавното претпријатие за железничка инфра-структура Македонски железници - Скопје..... | 49/2 |
| 1241. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓу-себните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено под-рачје Национален парк „Галичица“.. | 48/6 | 1260. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберку-лоза Скопје..... | 49/2 |
| 1242. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Здрав-ствен дом Крива Паланка..... | 48/6 | 1261. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска доку-ментација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуци-ја и сервиси КО Глуво/Бразда, Оп-штина Чучер Сандево..... | 49/2 |
| 1243. Одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен со-обраќај..... | 48/6 | | |
| 1244. Одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен со-обраќај..... | 48/8 | | |
| 1245. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Општа болница Прилеп..... | 48/12 | | |
| 1246. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Уни-верзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје..... | 48/12 | | |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1361. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија | 53/96 | 1375. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа | 53/102 |
| 1362. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство | 53/96 | 1376. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања | 53/103 |
| 1363. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство | 53/96 | 1377. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство | 53/103 |
| 1364. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство | 53/96 | 1378. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државна фитосанитарна лабораторија | 53/103 |
| 1365. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Ново Село | 53/97 | 1379. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за статистика | 53/104 |
| 1366. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Шуто Оризари | 53/97 | 1380. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд | 53/104 |
| 1367. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Пехчево | 53/97 | 1381. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Дебарца | 53/105 |
| 1368. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија | 53/97 | 1382. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за трансфузиона медицина | 53/105 |
| 1369. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДСУ „Спортска Академија“-Скопје... | 53/98 | 1383. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Врховниот суд на Република Македонија | 53/106 |
| 1370. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Тетово | 53/98 | 1384. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Велес | 53/108 |
| 1371. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на АД „Водостопанство на Република Македонија“ - Скопје | 53/98 | 1385. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управата за хидрометеоролошки работи | 53/108 |
| 1372. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на АД „Водостопанство на Република Македонија“ - Скопје | 53/98 | 1386. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање-Државниот инспекторат за животна средина на Република Македонија | 53/108 |
| 1373. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи | 53/99 | 1387. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање | 53/111 |
| 1374. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија | 53/101 | 1388. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда-Управата за извршување на санкции | 53/113 |
| | | 1389. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство на Република Македонија | 53/114 |

1391. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар во државна сопственост.....	54/9	1404. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Битола.....	54/14
1392. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“.....	54/9	1405. Одлука за продажба на недвижна ствар-објект во Радовиш.....	54/15
1393. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“.....	54/10	1406. Одлука за утврдување градба од посебен интерес со основна класа на намена А3 –групно домување (студентски дом) и компатибилни намени на основната класа на намена, која е потребно да се предвиди во рамки на дел од КП 514/1, запишана на Имотен лист бр.42705 за КО Карпош и на КП 518/1, запишана на Имотен лист бр. 5014 за КО Карпош, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен.	54/15
1394. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“.....	54/10	1407. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.....	54/15
1395. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.....	54/11	1408. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица.....	54/16
1396. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво/Бразда Општина Чучер Сандево.....	54/12	1409. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено – поправната установа Затвор Битола.....	54/16
1397. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.....	54/12	1410. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Општина Дојран.....	54/16
1398. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.....	54/12	1411. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила.....	54/17
1399. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	54/13	1412. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното правобранителство на Република Македонија.....	54/18
1400. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2016 година.....	54/13	1413. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство.....	54/18
1401. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Винаца.....	54/13	1414. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	54/18
1402. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Велес.....	54/14	1415. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институт за акредитација на Република Македонија.....	54/19
1403. Одлука за задолжување на општина Гостивар со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје.....	54/14	1416. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	54/19
		1417. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија.....	54/20

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1418. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка..... | 54/20 | 1460. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина - руди на олово и цинк на „Минстрој Холдинг“ АД Софија, Република Бугарија на локалитетот „Злетово“, Општина Пробиштип и Општина Кратово.... | 55/30 |
| 1419. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија..... | 54/21 | 1461. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина - руди на олово и цинк на „Минстрој Холдинг“ АД Софија, Република Бугарија на локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо“ Општина Крива Паланка..... | 55/31 |
| 1420. Одлука за прогласување на недвижното културно добро Куќата на семејството Шкаперда во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење | 54/21 | 1492. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за финансии-Управата за имотно-правни работи..... | 58/4 |
| 1421. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Државен архив на Република Македонија..... | 54/23 | 1493. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии-Управата за имотно-правни работи..... | 58/4 |
| 1422. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 54/23 | 1494. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на регионален пат „Р 29272 (стара ознака Р-102) Опае-Станчик-граница со Косово“ на минерална сировина – варовник на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Езерски рид“, Општина Липково..... | 58/4 |
| 1423. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи - Скопје..... | 54/23 | 1495. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“-Скопје..... | 58/5 |
| 1424. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 54/24 | 1496. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Кочани..... | 58/5 |
| 1425. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 54/24 | 1497. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2015 година..... | 58/6 |
| 1426. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 54/24 | 1498. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Кичево“..... | 58/6 |
| 1459. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа - „Музеј на Македонија“- Скопје..... | 55/30 | 1499. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Струга“..... | 58/6 |
| | | 1500. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“..... | 58/6 |
| | | 1501. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“..... | 58/7 |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1502. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Неготино..... | 58/7 | 1512. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа Врановска со реф.бр.312 и придружни објекти КО Горно Врановци, Општина Чашка..... | 58/10 |
| 1503. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Штип..... | 58/7 | 1513. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија Ц.О. – Скопје..... | 58/11 |
| 1504. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени за објект Г.П. 4.40 на ул. „Букурешка“ б.б. во Скопје..... | 58/7 | 1514. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/11 |
| 1505. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Битола..... | 58/8 | 1515. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б2-големи трговски единици КО Тетово-вон г.р. Општина Тетово. | 58/11 |
| 1506. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип..... | 58/8 | 1516. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/11 |
| 1507. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и Ургентен центар Скопје..... | 58/8 | 1517. Одлука за давање согласност на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиската програма по конференциско толкување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје во учебната 2016/2017 година. | 58/12 |
| 1508. Одлука за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје..... | 58/9 | 1518. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/12 |
| 1509. Одлука за потврдување на Годишната пресметка за 2015 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството..... | 58/9 | 1519. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/12 |
| 1510. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за пренос на сопственост на објекти и на други облигациони обврски и права од договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје I..... | 58/9 | 1520. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/12 |
| 1511. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на улица Методија Андонов Ченто во село Мрзенци КО Мрзенци, Општина Гевгелија..... | 58/10 | 1521. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/13 |
| | | 1522. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/13 |
| | | 1523. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/13 |
| | | 1524. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/13 |
| | | 1525. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/14 |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1526. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/14 | 1560. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“..... | 59/7 |
| 1527. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/15 | 1561. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“..... | 59/7 |
| 1528. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/15 | 1562. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“..... | 59/8 |
| 1529. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/16 | 1563. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“..... | 59/8 |
| 1530. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/16 | 1564. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“..... | 59/8 |
| 1531. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/16 | 1565. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“..... | 59/8 |
| 1532. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/16 | 1566. Одлука за давање согласност на правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Штип“..... | 59/9 |
| 1533. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/17 | 1567. Одлука за давање согласност на правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш“..... | 59/9 |
| 1534. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/17 | 1568. Одлука за давање согласност на правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Делчево“..... | 59/9 |
| 1535. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/17 | 1569. Одлука за давање согласност на правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Виница“..... | 59/9 |
| 1536. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/17 | 1570. Одлука за давање согласност на правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Струмица“..... | 59/9 |
| 1537. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 58/18 | 1571. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“..... | 59/10 |
| 1538. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс градби со намена лесна и незагадувачка индустрија и угостителство КО Глуво/Бразда, Општина Чучер Сан-дево..... | 58/18 | 1572. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Гевгелија“..... | 59/10 |
| 1557. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје-Факултет за ветеринарна медицина-Скопје..... | 59/6 | | |
| 1558. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“..... | 59/7 | | |
| 1559. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“..... | 59/7 | | |

- | | | | |
|---|-------|-------|--|
| 1573. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Берово“..... | 59/10 | | |
| 1574. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупницата..... | 59/10 | | |
| 1575. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид..... | 59/11 | | |
| 1576. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 59/11 | | |
| 1577. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 59/12 | | |
| 1578. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 59/12 | | |
| 1579. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 59/12 | | |
| 1580. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | | 59/13 | |
| 1581. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | | 59/13 | |
| 1582. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | | 59/13 | |
| 1583. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | | 59/14 | |
| 1584. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | | 59/14 | |

- [illegible]

- [illegible]

1605. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... **59/21**
1606. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... **59/21**
1607. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... **59/22**
1608. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје..... **59/22**
1609. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за формирање на Комитет за водење на сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот систем..... **59/25**
1610. **Одлука** за продажба на движна ствар – патничко моторно возило..... **59/25**
1611. **Одлука** за продажба на движна ствар – патничко моторно возило..... **59/25**
1612. **Одлука** за продажба на движна ствар – патничко моторно возило..... **59/26**
1613. **Одлука** за продажба на движна ствар – патничко моторно возило..... **59/26**
1614. **Одлука** за продажба на движна ствар – патничко моторно возило..... **59/27**
1615. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите..... **59/27**
1616. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија КО Ржаничино Општина Петровец..... **59/28**
1617. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје..... **59/28**
1618. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство..... **59/28**
1619. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавно радиодифузно претпријатие „Македонска радио-телевизија“ - Скопје.. **59/28**
1620. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје..... **59/29**
1621. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година..... **59/29**
1622. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација **59/29**
1623. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација **59/29**
1624. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација **59/30**
1625. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... **59/30**
1626. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација **59/30**
1627. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација **59/31**
1628. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација **59/31**

1636. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	60/4	1651. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола.....	60/83
1637. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија.....	60/10	1652. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет во Тетово.....	60/89
1638. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	60/15	1653. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид.....	60/95
1639. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за Европски прашања.....	60/20	1654. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје.....	60/101
1640. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.....	60/25	1655. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје...	60/107
1641. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	60/30	1656. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука – Биро за развој на образованието.....	60/113
1642. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство..	60/35	1657. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа манифестација Струшки вечери на поезијата – Струга.....	60/118
1643. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија.....	60/40	1658. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски – Скопје.....	60/123
1644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија.....	60/45	1659. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Битола.....	60/128
1645. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје.....	60/50	1660. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа библиотека Григор Прличев - Охрид.....	60/133
1646. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонска литература во Скопје.....	60/55	1661. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа библиотека Кочо Рацин - Тетово.....	60/138
1647. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје.....	60/60	1662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев – Штип.....	60/143
1648. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите.....	60/65	1663. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	60/148
1649. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.....	60/71	1664. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје.....	60/153
1650. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.....	60/77	1665. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	60/158

1666. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца.....	60/163	1684. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	60/265
1667. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	60/168	1685. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово.....	60/271
1668. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....	60/173	1686. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово.....	60/277
1669. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....	60/178	1687. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....	60/283
1670. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	60/183	1688. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....	60/289
1671. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	60/188	1689. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	60/295
1672. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино.....	60/193	1690. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	60/301
1673. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево.....	60/199	1691. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.....	60/307
1674. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	60/205	1692. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....	60/313
1675. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....	60/211	1693. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	60/319
1676. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура АСНОМ – Гостивар.....	60/217	1694. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда.....	60/325
1677. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци – Струга.....	60/223	1695. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски.....	60/331
1678. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Дебар.....	60/229	1696. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија.....	60/337
1679. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин – Кичево.....	60/235	1697. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	60/343
1680. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка.....	60/241	1698. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	60/349
1681. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово.....	60/247	1699. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....	60/355
1682. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип.....	60/253	1700. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа.....	60/361
1683. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	60/259		

1701. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	60/367	1742. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	62/45
1702. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање.....	60/373	1743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда.....	62/50
1703. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии.....	60/379	1744. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво.....	62/55
1704. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво.....	60/385	1745. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.....	62/60
1705. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.....	60/391	1746. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.....	62/65
1706. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	60/397	1747. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.....	62/70
1707. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија.....	60/403	1748. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје.....	62/75
1734. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	62/4	1749. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје....	62/80
1735. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија.....	62/9	1750. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје.....	62/85
1736. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	62/14	1751. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола.....	62/91
1737. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија.....	62/19	1752. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет во Тетово	62/97
1738. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.....	62/24	1753. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.....	62/103
1739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	62/29	1754. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид.....	62/109
1740. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија	62/34	1755. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје.....	62/115
1741. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука – Биро за развој на образованието.....	62/39	1756. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонска литература во Скопје.....	62/121
		1757. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје.....	62/127

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1758. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје..... | 62/132 | 1774. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино..... | 62/228 |
| 1759. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите..... | 62/138 | 1775. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево..... | 62/234 |
| 1760. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски – Скопје..... | 62/144 | 1776. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп..... | 62/240 |
| 1761. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Битола..... | 62/150 | 1777. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш..... | 62/246 |
| 1762. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Григор Прличев – Охрид..... | 62/156 | 1778. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар..... | 62/252 |
| 1763. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин – Тетово..... | 62/162 | 1779. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци – Струга..... | 62/258 |
| 1764. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев – Штип..... | 62/168 | 1780. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Дебар..... | 62/264 |
| 1765. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 62/174 | 1781. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин – Кичево..... | 62/270 |
| 1766. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје..... | 62/180 | 1782. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка..... | 62/276 |
| 1767. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... | 62/186 | 1783. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово..... | 62/282 |
| 1768. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца..... | 62/192 | 1784. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... | 62/288 |
| 1769. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 62/198 | 1785. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен..... | 62/294 |
| 1770. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... | 62/204 | 1786. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..... | 62/300 |
| 1771. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци..... | 62/210 | 1787. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово..... | 62/306 |
| 1772. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 62/216 | 1788. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово..... | 62/312 |
| 1773. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... | 62/222 | 1789. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево..... | 62/318 |
| | | 1790. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар..... | 62/324 |
| | | 1791. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Музеј на Македонија – Скопје..... | 62/330 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1792. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на современата уметност - Скопје..... | 62/336 | 1806. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија..... | 62/420 |
| 1793. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Битола..... | 62/342 | 1807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје..... | 62/426 |
| 1794. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј - Гевгелија..... | 62/348 | 1808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија..... | 62/431 |
| 1795. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на Западна Македонија во нов-Кичево... | 62/354 | 1809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на Внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим – Скопје..... | 62/436 |
| 1796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј – Куманово..... | 62/360 | 1813. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација | 63/4 |
| 1797. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид..... | 62/366 | 1822. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на меморијален центар со намена Д4-меморијални простории и ДЗ-спорт и рекреација КО Слупчане-вон г.р. Општина Липково..... | 64/11 |
| 1798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Прилеп..... | 62/372 | 1823. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/11 |
| 1799. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Струмица..... | 62/378 | 1824. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/12 |
| 1800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на тетовскиот крај – Тетово..... | 62/384 | 1825. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/12 |
| 1801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип..... | 62/390 | 1826. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/12 |
| 1802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Историски музеј – Крушево..... | 62/396 | 1827. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/12 |
| 1803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 62/402 | 1828. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/13 |
| 1804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофското друштво на Македонија..... | 62/408 | 1829. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/13 |
| 1805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија..... | 62/414 | 1830. Одлука за продажба на движни ствари..... | 64/13 |
| | | 1831. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/14 |
| | | 1832. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/14 |
| | | 1833. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/14 |
| | | 1834. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/15 |
| | | 1835. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/15 |
| | | 1836. Одлука за продажба на движна ствар..... | 64/15 |

1837. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/16	1860. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација	64/24
1838. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/16	1861. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	64/25
1839. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/16	1862. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	64/25
1840. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/17	1863. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	64/25
1841. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/17	1864. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација	64/26
1842. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/17	1865. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола.....	64/26
1843. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/17	1866. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје.....	64/27
1844. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/18	1867. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Универзитетот Гоце Делчев - Штип.....	64/27
1845. Одлука за продажба на движна ствар.....	64/18	1868. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје.....	64/28
1846. Одлука за продажба на движни ствари.....	64/19	1869. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	64/28
1847. Одлука за продажба на движни ствари.....	64/19	1870. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното средно училиште „Спортска академија“ – Скопје.....	64/28
1848. Одлука за продажба на движни ствари.....	64/19	1902. Одлука за продажба на движна ствар.....	65/4
1849. Одлука за изменување на Статутот на Македонски железници Транспорт АД - Скопје.....	64/20	1903. Одлука за продажба на движна ствар.....	65/5
1850. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.....	64/20	1904. Одлука за продажба на движна ствар.....	65/5
1851. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	64/20	1905. Одлука за отповикување од должноста управител на Друштвото за производство, промет и услуги ЕКОНОМИЈА-ИДРИЗОВО ДООЕЛ Скопје.....	65/5
1852. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје	64/21	1906. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	65/6
1853. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба.....	64/21	1907. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	65/6
1854. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација	64/22		
1855. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација	64/22		
1856. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација	64/22		
1857. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Општина Ресен.....	64/23		
1858. Одлука за продажба на недвижна ствар во Кавадарци.....	64/24		
1859. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација	64/24		

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1908. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје..... | 65/7 | 1959. Одлука за продажба на деловни простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 68/32 |
| 1909. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски народен театар-Центар во Скопје..... | 65/7 | 1960. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за правда..... | 68/33 |
| 1936. Одлука за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар-Центар во Скопје..... | 66/2 | 1961. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници–Скопје..... | 68/33 |
| 1942. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање..... | 67/2 | 1962. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 68/34 |
| 1951. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје..... | 68/21 | 1963. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 68/34 |
| 1952. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија..... | 68/24 | 1964. Одлука за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две мали хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“ - Кичево..... | 68/34 |
| 1953. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје..... | 68/27 | 1965. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работа за 2015 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево..... | 68/34 |
| 1954. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 68/31 | 1966. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за финансиската 2015 година..... | 68/35 |
| 1955. Одлука за давање согласност на Годишен извештај за работата на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, за 2015 година..... | 68/31 | 1967. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 2016 година на ЈП „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје..... | 68/35 |
| 1956. Одлука за продажба на деловни простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 68/31 | 1968. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа..... | 68/35 |
| 1957. Одлука за продажба на деловни простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 68/32 | 1969. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 68/35 |
| 1958. Одлука за продажба на деловни простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 68/32 | | |

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1970. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 68/36 | 1985. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2016 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетничките односи и спроведување на Рамковниот договор за 2016 година..... | 68/46 |
| 1971. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 68/36 | 1986. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2016 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации..... | 68/48 |
| 1972. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 68/36 | 1987. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/52 |
| 1973. Одлука за престанок на важење на Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија во Друштво со ограничена одговорност..... | 68/36 | 1988. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/52 |
| 1974. Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија во Друштво со ограничена одговорност..... | 68/37 | 1989. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/52 |
| 1975. Одлука за продажба на движна ствар - меркантилна пченица..... | 68/38 | 1990. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.... | 68/53 |
| 1976. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари..... | 68/38 | | |
| 1977. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Националната установа Музеј на Македонија..... | 68/38 | | |
| 1978. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за млади и спорт..... | 68/43 | | |
| 1979. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги..... | 68/43 | | |
| 1980. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2015 година..... | 68/44 | | |
| 1981. Одлука за определување на паричен надоместок на претседателот и на членовите на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија..... | 68/45 | | |
| 1982. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Црвен крст на Република Македонија | 68/45 | | |
| 1983. Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани..... | 68/45 | | |
| 1984. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на објектите и зоните од значење за одбраната..... | 68/46 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 2003. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/58 | 2009. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/60 |
| 2004. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/58 | 2010. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/60 |
| 2005. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/58 | 2021. Одлука за поништување на Решенија за распоредување, разрешување и именување на работници во Министерството за внатрешни работи и на Договор за вработување на неопределено време во Министерството за внатрешни работи..... | 70/2 |
| 2006. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/59 | 2022. Одлука за поништување на Правилници за систематизација на работните места во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи и во организациските единици за потребите на Министерството за внатрешни работи..... | 70/8 |
| 2007. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/59 | 2023. Одлука за поништување на овластување за прегледување и распоредување на документи/записи во Министерството за труд и социјална политика..... | 70/9 |
| 2008. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 68/59 | 2024. Одлука за поништување на Овластување за вршење на обработка на лични податоци во Министерството за труд и социјална политика..... | 70/9 |
| | | 2025. Одлука за поништување на Решение за избор на информатори за работа на проект Ромски информативни центри во Општина Кочани и Тетово преку Министерството за труд и социјална политика..... | 70/9 |
| | | 2026. Одлука за поништување на Решенија за распоредување на државни службеници во Министерството за труд и социјална политика..... | 70/9 |
| | | 2027. Одлука за поништување на Решенија за назначување и разрешување на членови во Комисии во Министерството за труд и социјална политика..... | 70/10 |

2028. Одлука за поништување на Решенија за разрешување и назначување на в.д. директори во јавните установи – Меѓуопштински центри за социјална работа.....	70/10	2126. Одлука за поништување на Решение за овластување во Министерството за труд и социјална политика.....	74/6
2029. Одлука за поништување на Решенија за назначување на кабинетски службеници во Министерството за труд и социјална политика.....	70/12	2127. Одлука за поништување на Решенија за распоредување, за именување, за измена на Решенија за распоредување и за утврдување на плата на работници во Министерството за внатрешни работи и за воспоставување на претходна состојба во Министерството за внатрешни работи.....	74/7
2030. Одлука за поништување на Одлука за измена на Директор на проект.....	70/12	2128. Одлука за поништување на Правилници за систематизација на работните места во организациските единици за потребите на Министерството за внатрешни работи и во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.....	74/28
2042. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	71/28	2131. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.....	75/4
2043. Одлука за избор на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДОО-ЕЛ Скопје.....	71/28	2132. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за финансии.....	75/4
2108. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.....	73/2	2133. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за финансии.....	75/5
2109. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката - Скопје.....	73/2	2134. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за финансии.....	75/5
2119. Одлука за поништување на Решенија за разрешување и назначување на в.д. директори во Јавните установи – Меѓуопштински центри за социјална работа.....	74/2	2135. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии.....	75/6
2120. Одлука за поништување на Решенија за назначување и разрешување на членови на комисији во Министерството за труд и социјална политика..	74/3	2136. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии.....	75/9
2121. Одлука за поништување на Одлука за измена на директор на УПН Проект во Министерството за труд и социјална политика.....	74/4	2137. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии.....	75/12
2122. Одлука за поништување на Решенија за распоредување на државни службеници во Министерството за труд и социјална политика.....	74/5	2138. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика	75/15
2123. Одлука за поништување на Решенија за назначување на кабинетски службеници во Министерството за труд и социјална политика.....	74/5	2139. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и други ДОО експорт-импорт Скопје	75/15
2124. Одлука за поништување на овластувања во Министерството за труд и социјална политика.....	74/6	2140. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на класификација на институционалните сектори	75/15
2125. Одлука за поништување на Решенија за назначување и разрешување на членови на работа на проект во Министерството за труд и социјална политика.....	74/6		

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 2141. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Скопје..... | 75/16 | 2155. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „СВЕТЛИНА (ISIK) 16“, во Република Турција..... | 75/21 |
| 2142. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични, респираторни и алергиски заболувања – Отешево..... | 75/17 | 2156. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SEVEN STARS 16“, во Република Турција..... | 75/21 |
| 2143. Одлука за давање согласност на Правилникот за посебни барања за контрола на Trichinella во месото..... | 75/17 | 2157. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM LION 16“, во Република Србија..... | 75/21 |
| 2144. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности..... | 75/18 | 2158. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PRECISE RESPONSE 16“ во Република Австрија и Канада..... | 75/22 |
| 2145. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтни деривати..... | 75/18 | 2159. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „BALKAN SHIELD 16“, во Република Грција..... | 75/22 |
| 2146. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Сараево“..... | 75/18 | 2160. Одлука за давање согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапка за јавно наддавање при продажба на објект во извршна постапка..... | 75/22 |
| 2147. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Ратевска Река“..... | 75/18 | 2164. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за финансии..... | 77/2 |
| 2148. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Палазлија“..... | 75/19 | 2165. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за финансии..... | 77/3 |
| 2149. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Дами Тепе“..... | 75/19 | 2166. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии..... | 77/3 |
| 2150. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“..... | 75/19 | 2167. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии..... | 77/6 |
| 2151. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TOXIC TRIP 16“, во Република Турција..... | 75/20 | 2168. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 77/8 |
| 2152. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-VII“, во Сојузна Република Германија..... | 75/20 | 2169. Одлука за определување на висината на надоместокот на трошок за закупнина на стан на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија кој не е станбено обезбеден..... | 77/8 |
| 2153. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „REGEX 16“, во Босна и Херцеговина..... | 75/20 | 2204. Одлука за поништување на Решенија за разрешување и назначување на в.д. директори во Јавните установи – Меѓуопштински центри за социјална работа..... | 79/2 |
| 2154. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 16“, во Република Хрватска и Република Словенија..... | 75/21 | 2205. Одлука за поништување на Одлуката за измена на директор на УПН Проект во Министерството за труд и социјална политика..... | 79/3 |

2206. Одлука за поништување на овластувања во Министерството за труд и социјална политика.....	79/3	2289. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Кочо Рацин-Кичево.....	86/3
2237. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.....	81/4	2290. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура-Крива Паланка.....	86/4
2238. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација - Државниот управен инспекторат.....	81/4	2291. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар.....	86/4
2239. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид.....	81/5	2292. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев–Куманово.....	86/5
2251. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Струмица и за висината на закупнината.....	82/2	2293. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Браќа Миладиновци–Струга.....	86/5
2252. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување концесија за користење вода за производство на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични централи.....	82/2	2294. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Ацо Ѓорчев – Неготино.....	86/5
2272. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентеро-хепатологија-Скопје.....	85/3	2295. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Бели Мугри – Кочани.....	86/6
2273. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.....	85/3	2296. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура-Дебар.....	86/6
2274. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.....	85/3	2297. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Иљо Антески-Смоќ–Тетово.....	86/7
2275. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.....	85/4	2298. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2016 година.....	86/7
2276. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	85/4	2299. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Неготино.....	86/10
2287. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Антон Панов-Струмица.....	86/3	2300. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.....	86/10
2288. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Никола Вапцаров–Делчево..	86/3	2301. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев - Штип.....	86/10
		2302. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ДСУ „Спортска академија“ - Скопје...	86/11
		2303. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	86/11

2304. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии - Царинска управа.....	86/11	2317. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружение за заштита и негување на културните вредности Рајчица, РАЈЧИЦА с. Рајчица.....	86/15
2305. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за земјоделство.....	86/11	2318. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MILEX 16“, во Република Грција.....	86/15
2306. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Боговиње.....	86/12	2319. Одлука за давање согласност на Годишната програма за ажурирање на податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2016 година.....	86/16
2307. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство.....	86/12	2326. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта.....	87/3
2308. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чаир.....	86/12	2327. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.....	87/3
2309. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии - Царинска управа.....	86/13	2328. Одлука за продажба на движна ствар.....	87/3
2310. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје.....	86/13	2344. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.....	89/2
2311. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје.....	86/13	2353. Одлука за отворање на амбасада на Република Македонија во Федеративна Република Бразил, со седиште во Бразилија.....	90/5
2312. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Сарај.....	86/13	2354. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија бр. 12-2867/15 од 20.3.2012 година, за локацијата бр. 268 Голема Река, слив Лева Река.....	90/5
2313. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Шумска полиција.....	86/14	2355. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за други производи од кожа или од вештачка кожа.....	90/5
2314. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Шумска полиција.....	86/14	2356. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри.....	90/5
2315. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ „Музеј на Албанската азбука“ - Битола.....	86/14		
2316. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Шумска полиција.....	86/14		

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 2357. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот „Кучково“ Општина Ѓорче Петров..... | 90/6 | 2392. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје..... | 94/3 |
| 2358. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија - Скопје..... | 90/6 | 2393. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Град Скопје..... | 94/3 |
| 2359. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип..... | 90/6 | 2394. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи..... | 94/3 |
| 2360. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп..... | 90/7 | 2395. Одлука за давање согласност на Тарифата за дополнување на тарифата на Централниот регистар на Република Македонија..... | 94/3 |
| 2361. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“- Охрид..... | 90/7 | 2396. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје..... | 94/4 |
| 2362. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје..... | 90/7 | 2397. Одлука за изменување на Одлуката за поништување на Решенија за распоредување, разрешување и именување на работници во Министерството за внатрешни работи и на Договор за вработување на неопределено време во Министерството за внатрешни работи, бр. 42–3461/1 од 7.4. 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2016)..... | 94/4 |
| 2363. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес..... | 90/8 | 2405. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... | 95/2 |
| 2364. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје..... | 90/8 | 2522. Исправка..... | 103/3 |
| 2365. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје..... | 90/8 | 2423. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Акционерско друштво водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје..... | 98/2 |
| 2366. Одлука за Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација..... | 90/13 | 2424. Одлука за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор | 98/2 |
| 2367. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана..... | 90/13 | 2425. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I – Скопје | 98/5 |
| 2390. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост..... | 94/2 | 2442. Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Градот Скопје..... | 99/34 |
| 2391. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар Скопје..... | 94/2 | 2443. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижната ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/34 |
| | | 2444. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/35 |

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 2445. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/35 | 2458. Одлука за престанувањето на важење на Одлуката за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопанска зона за лесна и незагадувачка индустрија КО Турново Општина Босилово..... | 99/42 |
| 2446. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/35 | 2459. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/42 |
| 2447. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижната ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/36 | 2460. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 99/43 |
| 2448. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/36 | 2461. Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2016/2017 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија..... | 99/43 |
| 2449. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 99/36 | 2462. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2016 година..... | 99/43 |
| 2450. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје..... | 99/36 | 2466. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението Прва детска амбасада во светот „Меџаши“ во Република Македонија, Скопје..... | 100/2 |
| 2451. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Штип и за висината на закупнината..... | 99/37 | 2476. Одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-822/1 од 5.5.2015 година склучен со Друштвото за производство и трговија Истем Медикал ДОО Илинден, како закупопримач..... | 101/2 |
| 2452. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI 2016“, во Република Италија..... | 99/37 | 2516. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности..... | 102/41 |
| 2453. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештајот за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје во 2015 година..... | 99/37 | 2519. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... | 103/2 |
| 2454. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 99/38 | 2520. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... | 103/2 |
| 2455. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година..... | 99/38 | 2521. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... | 103/2 |
| 2456. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје..... | 99/42 | 2535. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 104/2 |
| 2457. Одлука за давање согласност на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина и за утврдување на висината на надоместокот за работа на членовите на Комисијата за ревизија..... | 99/42 | | |

2536. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	104/3	2556. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/5
2537. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект – нова мрежа за пренос на природен гас на делница Неготино – Битола.....	104/3	2557. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/5
2538. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект – нова мрежа за пренос на природен гас делница Скопје – Тетово – Гостивар.....	104/5	2558. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/5
2539. Одлука за запирање на постапката за издавање на овластување за изградба на енергетски објект-нова мрежа за пренос на природен гас на делница Чвор, Штип-Хамзали и за издавање на овластување за изградба на енергетски објект-нова мрежа за пренос на природен гас на делница Хамзали-Стојаково (граница со Република Грција).....	104/6	2559. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/5
2540. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	104/7	2560. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/6
2541. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.5 „Душегубица“ - Кичево.....	104/7	2561. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/6
2542. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 1 „Кадина Река“-Скопје..	104/7	2562. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/6
2543. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 2 „Копришница“-Неготино.....	104/8	2563. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/6
2544. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 5 „Рожден“-Кавадарци....	104/8	2564. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/6
2551. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	105/3	2565. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/7
2552. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Инспекциски совет.....	105/4	2566. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/7
2553. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	105/4	2567. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/7
2554. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/4	2568. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/7
2555. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	105/5	2569. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	105/7
		2570. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот – самовработување со кредитирање.....	105/8

2571. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Vigilant Guard”, во Вермонт, Соединети Американски Држави.....	105/8	2644. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/23
2593. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на дирекцијата за заштита и спасување	107/3	2645. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/23
2594. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	107/3	2646. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/24
2595. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	107/4	2647. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/24
2596. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	107/4	2648. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/24
2597. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	107/4	2649. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/25
2598. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	107/4	2650. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/25
2635. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/21	2651. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/25
2636. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/21	2652. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/25
2637. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/21	2653. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	108/26
2638. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/21	2661. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Американска гимназија Скопје“ - Скопје	109/3
2639. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/22	2662. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	109/4
2640. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/22	2663. Одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје	109/6
2641. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/22	2664. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија	109/6
2642. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/23	2665. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	109/6
2643. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	108/23		

2666. Одлука за давање согласност на Го- дишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Репуб- лика Македонија за 2015 година.....	109/6	2680. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности	109/10
2667. Одлука за давање согласност на Ста- тутарната одлука за измена на Ста- тутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија	109/7	2681. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижностите.....	109/10
2668. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ од областа на здравството за пот- ребите на јавните здравствени уста- нови универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје.....	109/7	2682. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности	109/10
2669. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/7	2683. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности	109/11
2670. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/7	2684. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности	109/11
2671. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижностите	109/8	2685. Одлука за давање во закуп на нед- вижна ствар.....	109/11
2672. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/8	2686. Одлука за продажба на движни ствари.....	109/12
2673. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/8	2687. Одлука за продажба на движни ствари.....	109/13
2674. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/8	2688. Одлука за продажба на движна ствар	109/15
2675. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/9	2689. Одлука за продажба на движна ствар	109/15
2676. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/9	2690. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот за јавни набавки	109/15
2677. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/9	2691. Одлука за бројот на студенти за за- пишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразов- ни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Уни- верзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информа- тички науки и технологии „Св. Апо- стол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година	109/18
2678. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/9	2692. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	109/38
2679. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во ко- рист на Република Македонија во Ка- тастарот на недвижности.....	109/10	2693. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	109/38
		2694. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	109/38
		2695. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Архео- лошки музеј на Македонија	109/39

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2696. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје..... | 109/39 | 2714. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2015 година..... | 110/5 |
| 2697. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Унгарија во Република Македонија, со седиште во Охрид..... | 109/39 | 2715. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2015 година | 110/5 |
| 2698. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери | 109/40 | 2716. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Археолошки музеј на Македонија | 110/6 |
| 2699. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Унгарија во Република Македонија, со седиште во Охрид..... | 109/40 | 2717. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје..... | 110/7 |
| 2705. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица за ревизија во работата на Фондот за иновации и технолошки развој и давањето на стручно мислење | 110/3 | 2718. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Македонски народен театар од Скопје | 110/8 |
| 2706. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на водење, запишување и бришење од Регистарот на стручни лица за ревизија | 110/3 | 2719. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид | 110/31 |
| 2707. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместок за направена евалуација и дадено стручно мислење на стручните лица за ревизија..... | 110/3 | 2728. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности | 111/2 |
| 2708. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија | 110/3 | 2729. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности | 111/2 |
| 2709. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Министерството за финансии | 110/3 | 2730. Одлука за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, за 2015 година | 111/3 |
| 2710. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 110/4 | 2731. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година..... | 111/3 |
| 2711. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 110/4 | 2732. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година..... | 111/3 |
| 2712. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново | 110/4 | 2733. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година..... | 111/3 |
| 2713. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година | 110/5 | 2734. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година..... | 111/4 |

2735. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година	111/4	2747. Одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2016 година	112/2
2736. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година	111/4	2748. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија.....	112/2
2737. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година	111/5	2749. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Археолошки музеј на Македонија	112/3
2738. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година	111/5	2750. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Археолошки музеј на Македонија	112/4
2739. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2015 година	111/5	2751. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Музеј на Македонија.....	112/7
2740. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето во 2015 година на ЈП Службен весник на Република Македонија	111/6	2764. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Центар за култура АС-НОМ - Гостивар	113/3
2741. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2015 година на ЈП Службен весник на Република Македонија	111/6	2765. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа - Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово.....	113/3
2742. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје за 2015 година.....	111/6	2771. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	114/2
2743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Здравствен дом Неготино	111/6	2772. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје.....	114/2
2744. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид.....	111/7	2773. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	114/3
2745. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување концесија за користење вода за производство на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични центри.....	111/7	2774. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	114/4
		2775. Одлука за продажба на идеален дел од деловен простор во сопственост на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	114/4
		2776. Одлука за продажба на идеален дел од деловен простор во сопственост на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	114/5
		2777. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	114/5
		2778. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	114/7
		2779. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	114/7
		2780. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	114/8
		2781. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	114/11

2782. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	114/11	2797. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа МХЕЦ Тиквеш 2 КО Трстеник, Општина Кавадарци	115/6
2783. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица со намена Е3 (некомпатибилна инфраструктура) КО Битола 5 Општина Битола	114/12	2798. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	115/7
2784. Одлука за продажба на недвижни ствари-конзуларен објект и градежно земјиште во Цирх, Швајцарска Конфедерација.....	114/12	2799. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	115/9
2785. Одлука за продажба на недвижна ствар-конзуларен објект во Канбера, Австралија	114/12	2800. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	115/11
2790. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ЛИЛИПУТ ДВОРЧЕ“ во Скопје.....	115/4	2801. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2017 година.....	115/11
2791. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Неготино Општина Неготино	115/4	2802. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	115/13
2792. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат делница крстосница локален пат с.Обедник - с.Смилево - манастир св.Петар - с.Боиште КО Смилево и КО Боиште Општина Демир Хисар	115/5	2803. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Ѓорче Петров	115/15
2793. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водовод за водоснабдување на викенд населба во Крушево КО Селце, КО Арилево и КО Норово, Општина Крушево	115/5	2804. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар	115/15
2794. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, на локалитет П'клиште, Општина Ранковце.....	115/5	2805. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје за 2012 година	115/16
2795. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	115/6	2806. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	115/16
2796. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мала пречистителна станица за отпадни води во село Кучичино КО Кучичино Општина Чешиново - Облешево	115/6	2807. Одлука за одобрување на Годишната сметка, Финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост за 2015 година.....	115/16
		2808. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година.....	115/16
		2809. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година.....	115/17
		2810. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година.....	115/17

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2811. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година..... | 115/17 | 2822. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за здравство..... | 115/20 |
| 2812. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година..... | 115/17 | 2823. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Казнено поправна установа „Идризово“..... | 115/20 |
| 2813. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година..... | 115/18 | 2824. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Охрид..... | 115/20 |
| 2814. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година..... | 115/18 | 2825. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за труд и социјална политика..... | 115/20 |
| 2815. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2015 година..... | 115/18 | 2826. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2015 година..... | 115/21 |
| 2816. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ – Чаир..... | 115/18 | 2827. Одлука за давање согласност на Ценовникот за висината на цената на сива вода за водоснабдување од ЈП ХС „Злетовица“ кон корисниците..... | 115/21 |
| 2817. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерство за образование и наука..... | 115/18 | 2828. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - Центар за ран детски развој „ВОЛШЕБНО СОНЦЕ“ - Битола..... | 115/21 |
| 2818. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерство за внатрешни работи..... | 115/19 | 2829. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, за период 1.1.2015 година до 31.12.2015 година..... | 115/22 |
| 2819. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈП „Стрежево“ - Битола..... | 115/19 | 2830. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на преливен орган (канал) Петрова река јаловиште бр.3 II Фаза на рудник Саса и обиколен тунел на хидројаловиште бр.4 на рудник Саса КО Саса Општина Македонска Каменица..... | 115/22 |
| 2820. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 115/19 | 2831. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е-2 комунална супраструктура (терминал од типот хангар за паркирање на спортски авион) КО Три Чешми-вон г.р. општина Штип..... | 115/23 |
| 2821. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет на Министерство за здравство..... | 115/19 | | |

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 2832. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за цевковод со резервоар за вода за село Борино КО Белушино Општина Крушево | 115/23 | 2851. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип | 117/6 |
| 2833. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните | 115/23 | 2863. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје | 118/4 |
| 2844. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“ с.Моклишта, Општина Кавадарци | 117/2 | 2864. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје | 118/5 |
| 2845. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа | 117/3 | 2865. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје | 118/5 |
| 2846. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Г. Волковија, Општина Маврово и Ростуше | 117/4 | 2866. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа, Историски музеј - Крушево | 118/6 |
| 2847. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа Топлец на постоечки цевковод за надополнување на вода на Дојранско Езеро со пратечки содржини – комерцијални и деловни намени и меморијални простори КО Нов Дојран-вон г.р., Општина Дојран | 117/4 | 2867. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје | 118/6 |
| 2848. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ГЗ-сервиси КО Глуво/ Бразда, Општина Чучер Сандево | 117/5 | 2868. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје | 118/6 |
| 2849. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности | 117/5 | 2869. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на библиотечен материјал – публикации од проектот „Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија“ | 118/7 |
| 2850. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип | 117/5 | 2870. Одлука за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година | 118/7 |

2871. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година.....	118/7	2883. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово	118/11
2872. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година.....	118/8	2884. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крива Паланка	118/11
2873. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското Друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година.....	118/8	2885. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево	118/12
2874. Одлука за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за периодот од 1.1.2015 година до 31.12.2015 година.....	118/8	2886. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга	118/12
2875. Одлука за давање на согласност на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија	118/9	2887. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Врапчиште	118/12
2876. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Прилеп.....	118/9	2888. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар Жупа.....	118/13
2877. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за образование и наука.....	118/9	2889. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово	118/13
2878. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за внатрешни работи.....	118/10	2890. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	118/13
2879. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за здравство ...	118/10	2891. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево.....	118/14
2880. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	118/10	2892. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци	118/14
2881. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	118/10	2893. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	118/15
2882. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.....	118/11	2894. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид	118/15
		2895. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Арачиново.....	118/15
		2896. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Сарај.....	118/16
		2897. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово	118/16
		2898. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево	118/17
		2899. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Брвеница	118/17
		2900. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кисела Вода.....	118/17
		2901. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци	118/18
		2902. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје	118/18

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2903. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите | 118/18 | 2920. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/5 |
| 2904. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната научна установа Институт за филм, Филмска академија – Охрид ... | 118/19 | 2921. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/5 |
| 2905. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната научна установа Хидробиолошки институт- Охрид..... | 118/19 | 2922. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/6 |
| 2906. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната научна установа-Институт за старословенска култура Прилеп | 118/20 | 2923. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/6 |
| 2907. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје..... | 118/20 | 2924. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/6 |
| 2908. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид | 118/20 | 2925. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/7 |
| 2909. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово..... | 118/21 | 2926. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/7 |
| 2910. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија | 118/21 | 2927. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/8 |
| 2911. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Археолошки музеј на Македонија од Скопје..... | 118/22 | 2941. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Радовиш | 120/16 |
| 2912. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила | 118/26 | 2942. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина – бентонитска глина и кварц на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз - извоз Крива Паланка на локалитетот „Ранковце“, Општина Ранковце | 120/17 |
| 2915. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/3 | 2943. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – бакар на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ Радовиш на локалитетот „Боров Дол“, Општина Конче и Општина Штип..... | 120/17 |
| 2916. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/3 | 2944. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... | 120/18 |
| 2917. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/4 | | |
| 2918. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/4 | | |
| 2919. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола..... | 119/5 | | |

2945. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија АД – Скопје за периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година..... **120/18**
2946. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија АД – Скопје за периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година..... **120/19**
2947. **Одлука** за одобрување на финансиските извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, во државна сопственост, државна лотарија на Македонија, АД – Скопје за периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година..... **120/19**
2948. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите..... **120/19**
2949. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа - Фестивал „Охридско лето“ -Охрид **120/19**
2950. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово..... **120/20**
2951. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје **120/20**
2952. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/20**
2953. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/21**
2954. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/21**
2955. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/21**
2956. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/22**
2957. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје“..... **120/22**
2958. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Правниот факултет „Јустинијан први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/22**
2959. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на природно-математичкиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/23**
2960. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/23**
2961. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/23**
2962. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/24**
2963. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/24**
2964. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за драмски уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/25**
2965. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/25**
2966. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/25**
2967. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/26**
2968. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... **120/26**

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2969. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/26 | 2981. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје..... | 120/30 |
| 2970. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.. | 120/27 | 2982. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје..... | 120/31 |
| 2971. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/27 | 2983. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната научна установа Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.. | 120/31 |
| 2972. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/27 | 2984. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г-4 стоваришта КО Глуво/Бразда Општина Чучер Сандево..... | 120/31 |
| 2973. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/28 | 2985. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа Ехлоец со реф.бр.51 и придружни објекти КО Ехлоец Општина Кичево | 120/32 |
| 2974. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Шумарскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/28 | 2986. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Биро за развој на образованието..... | 120/32 |
| 2975. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Економскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/28 | 2987. Одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2016“ | 120/32 |
| 2976. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Земјоделскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/29 | 2994. Одлука за висината на трошоците за категоризација на угостителските објекти за сместување, надоместокот на членовите на Комисијата за категоризација на угостителските објекти и надоместокот на членовите на Комисијата за надзор над работата на комисијата за категоризација на угостителските објекти | 121/4 |
| 2977. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/29 | 2995. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција, санација и доградба на мала хидроелектрична централа „Глажња“ | 121/5 |
| 2978. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/29 | 2996. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште со право на сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје | 121/5 |
| 2979. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Институтот за сточарство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 120/30 | | |
| 2980. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на јавната научна установа Институт за македонска литература – Скопје..... | 120/30 | | |

2997. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	121/5	3015. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/11
2998. Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година	121/6	3016. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/12
2999. Одлука за давање на согласност на одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година	121/6	3017. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/12
3000. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година	121/6	3018. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/12
3001. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/6	3019. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/13
3002. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/7	3020. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/13
3003. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/7	3021. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/13
3004. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/7	3022. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/14
3005. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/8	3023. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“ Скопје	121/14
3006. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/8	3024. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДСУПУ „Лазар Личеноски“ Скопје	121/14
3007. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/8	3025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДУФК „Методи Митевски Брицо“ Скопје	121/15
3008. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/9	3026. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЦОР „Партенија Зографски“ Скопје	121/15
3009. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/9	3027. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ Скопје	121/16
3010. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/9	3028. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЦСО „Св. Наум Охридски“ Скопје	121/16
3011. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/10	3029. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДМУ „Тодор Скаловски – Тетоец“ Тетово	121/16
3012. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/10	3030. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип	121/17
3013. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/11	3031. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државно музичко училиште – Битола	121/17
3014. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	121/11	3032. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДСУ „Искра“ - Штип	121/17
		3033. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДСУ „Спортска академија“ Скопје	121/18

[illegible]

3102. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Крушево.....	122/17	3122. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Богданци.....	122/24
3103. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Крива Паланка.....	122/17	3123. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Валандово.....	122/24
3104. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кратово.....	122/18	3124. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	122/24
3105. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кочани.....	122/18	3125. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	122/25
3106. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кочани.....	122/18	3126. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	122/25
3107. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кичево.....	122/19	3127. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	122/25
3108. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кичево.....	122/19	3128. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Винаца.....	122/26
3109. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кавадарци.....	122/19	3129. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Врапчиште.....	122/26
3110. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кавадарци.....	122/20	3130. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гевгелија.....	122/26
3111. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кавадарци.....	122/20	3131. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	122/27
3112. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Илинден.....	122/20	3132. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	122/27
3113. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Долнени.....	122/21	3133. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	122/27
3114. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Демир Хисар.....	122/21	3134. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Гостивар.....	122/28
3115. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Берово.....	122/21	3135. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Дебар.....	122/28
3116. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	122/22	3136. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Делчево.....	122/28
3117. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	122/22	3155. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	123/2
3118. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	122/22	3163. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Струмица и за висината на закупнината.....	124/2
3119. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	122/23	3170. Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија	125/2
3120. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	122/23		
3121. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Битола.....	122/23		

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| 3176. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини | 126/4 | 3215. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за проширување на мултифункционална зона 2 и изградба на објекти со намена Б-комерцијални и деловни намени, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Којлија, Општина Петровец..... | 129/4 |
| 3177. Одлука за продажба на недвижни ствари дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за Железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје | 126/4 | 3232. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... | 131/3 |
| 3178. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Град Скопје..... | 126/5 | 3233. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2015 година..... | 131/3 |
| 3179. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Македонијат“ - Скопје за период од 1.1-31.12.2015 година..... | 126/6 | 3234. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2015 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 131/3 |
| 3180. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола | 126/6 | 3235. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето за 2015 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје..... | 131/3 |
| 3181. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на библиотечен материјал – книги од проектот „Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија“ | 126/7 | 3236. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје за 2015 година..... | 131/4 |
| 3182. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови..... | 126/7 | 3237. Одлука за определување на паричен надоместок на претседателот и на членовите на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди..... | 131/4 |
| 3183. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија | 126/7 | 3238. Одлука за висина на трошоците за изработка на услови за планирање на просторот..... | 131/4 |
| 3184. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа Болница - Охрид..... | 126/8 | 3261. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници транспорт АД - Скопје | 132/19 |
| 3185. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО–БЕРЗА Скопје..... | 126/8 | 3273. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 133/3 |
| 3186. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности..... | 126/8 | 3274. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со завршната сметка за 2015 година, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2015 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... | 133/3 |
| 3187. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Vigilant Guard“ во Вермонт, Соединетите Американски Држави | 126/9 | | |
| 3214. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-минерална вода на Друштвото за производство, услуга и трговија УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с. Мамудовци, Кичево на локалитетот „Бигор“, Општина Кичево..... | 129/3 | | |

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 3275. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Радовиш | 133/3 | 3289. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година | 134/5 |
| 3276. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЛОИС – ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с. Стрелци, Кичево на локалитетот “Пополчани“, Општина Кичево | 133/4 | 3290. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година | 134/5 |
| 3277. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на преливен орган (канал) Петрова река јаловиште бр.3 II Фаза на рудник Саса и обиколен тунел на хидро-јаловиште бр.4 на рудник Саса КО Саса Општина Македонска Каменица | 133/4 | 3291. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година | 134/5 |
| 3278. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање рекреативен риболов со бр. 08-310/1 од 12.01.2012 година на риболовниот ревер „Црна Река I“ | 133/5 | 3292. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година | 134/5 |
| 3279. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на регионален пат „Р 29272 (стара ознака Р-102) Опае-Станчиќ-граница со Косово“ на минерална суровина – варовник на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Езерски рид“, Општина Липково..... | 133/5 | | |
| 3284. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Кралството Мароко во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 134/3 | | |
| 3285. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Кралството Мароко во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 134/3 | | |
| 3286. Одлука за продолжување на мандат за Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул | 134/3 | | |
| 3287. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини. | 134/4 | 3293. Одлука за определување на квота на работни дозволи за странци кои можат да бидат работно ангажирани на територија на Република Македонија за 2016 година | 134/6 |
| 3288. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година | 134/4 | 3294. Одлука за отстапување на нафта и нафтени деривати на Град Скопје | 134/7 |
| | | 3295. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“ во Скопје | 134/7 |
| | | 3303. Одлука за започнување постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, на локалитет П’клиште, Општина Ранковце | 135/3 |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 3304. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и Извештајот за ра-
ботењето на Јавното претпријатие за
стопанисување со државни шуми
„Македонски шуми“ - п.о. Скопје за
2015 година..... | 135/3 | 3315. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари-мотор-
ни возила на Државната изборна ко-
мисија | 135/10 |
| 3305. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување – концесија на
дивечот во ловиштето бр. 4 „Ве-
лешта“ | 135/4 | 3316. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/11 |
| 3306. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка на ЈП „Стрежево“ –
Битола за 2015 година..... | 135/4 | 3317. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари – мо-
торни возила на Државната изборна
комисија..... | 135/11 |
| 3307. Одлука за давање согласност на Го-
дишниот извештај за работењето на
ЈП „Стрежево“ - Битола за 2015 го-
дина | 135/4 | 3318. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на времено користење на
движни ствари – моторни возила на
Државната изборна комисија..... | 135/11 |
| 3308. Одлука за пренесување во сопстве-
ност недвижна ствар на Општина Ки-
села Вода..... | 135/5 | 3319. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари на
Државната изборна комисија..... | 135/11 |
| 3309. Одлука за престанок на важење на
Одлуката за давање право на трајно
користење на градежно земјиште во
сопственост на Република Македони-
ја на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката-Скопје | 135/5 | 3320. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари на
Државна изборна комисија | 135/12 |
| 3622. Исправка..... | 161/5 | 3321. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/12 |
| 3310. Одлука за дополнување на Одлуката
за бројот на студенти за запишување
во прва година-прв циклус на студии
на јавните високообразовни установи
на Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, Уни-
верзитетот во Тетово, Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и Универзи-
тетот за информатички науки и тех-
нологији „Св. Апостол Павле“ во
Охрид во учебната 2016/2017 година | 135/5 | 3322. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/12 |
| 3311. Одлука за престанување на важење
на Одлуката за престанок и за дава-
ње на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена уста-
нова Универзитетска клиника за
државна кардиохирургија - Скопје..... | 135/10 | 3323. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/12 |
| 3312. Одлука за давање согласност на
Правилникот за изменување на Пра-
вилникот за висината на надоместо-
кот за извршените работи на Држав-
ниот инспекторат за земјоделство | 135/10 | 3324. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари – мо-
торни возила на Државната изборна
комисија..... | 135/13 |
| 3313. Одлука за давање согласност на Ја-
вен оглас за давање во закуп на зем-
јоделско земјиште во државна соп-
ственост за површини над 3 хектари
по пат на електронско јавно надда-
вање..... | 135/10 | 3325. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/13 |
| 3314. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на недвижна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/10 | 3326. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/13 |
| | | 3327. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/13 |
| | | 3328. Одлука за изменување на Одлуката
за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на
Државната изборна комисија..... | 135/14 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3329. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија..... | 135/14 | 3421. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“, општина Кратово, општина Пробиштип и општина Свети Николе на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово..... | 142/20 |
| 3330. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија..... | 135/14 | 3422. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 142/20 |
| 3337. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија | 137/2 | 3423. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 142/21 |
| 3365. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупницата..... | 140/2 | 3424. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 142/21 |
| 3366. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупницата..... | 140/2 | 3425. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 142/21 |
| 3374. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-886/1 од 28.1.2011 година, за локацијата 157 Кадина река | 141/3 | 3426. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 142/30 |
| 3375. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција, санација и доградба на мала хидроелектрична централа „Глажња“ | 141/3 | 3427. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад..... | 142/32 |
| 3417. Одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје..... | 142/18 | 3428. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... | 142/32 |
| 3418. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила..... | 142/19 | 3429. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 142/32 |
| 3419. Одлука за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби..... | 142/19 | 3430. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на произведен комплекс КО Глумово Општина Сарај..... | 142/33 |
| 3420. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“, општина Кратово и општина Пробиштип на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово..... | 142/19 | 3431. Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија..... | 142/33 |
| | | 3439. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..... | 144/3 |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 3440. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 144/4 | 3453. Одлука за отповикување и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје..... | 146/3 |
| 3441. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје..... | 144/4 | 3492. Одлука за определување на Ден на жалост..... | 147/2 |
| 3442. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје..... | 144/5 | 3493. Одлука за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на врнежи и поплави на дел од територијата на Република Македонија..... | 147/2 |
| 3443. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“-Скопје | 144/5 | 3496. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 148/2 |
| 3444. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“-Скопје..... | 144/6 | 3497. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие Македонијат..... | 148/2 |
| 3445. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Штип..... | 144/6 | 3498. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана - Армијата на Република Македонија..... | 148/3 |
| 3446. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-VII“, во Сојузна Република Германија..... | 144/7 | 3499. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за внатрешни работи..... | 148/3 |
| 3447. Одлука за зголемување на основната главнина на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје..... | 144/7 | 3503. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонија - пат“ - Скопје..... | 150/2 |
| 3448. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за вработување на Република Македонија..... | 144/8 | 3510. Одлука за давање согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапка за јавно наддавање при продажба на објекти во извршна постапка..... | 151/2 |
| 3449. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана..... | 144/8 | 3511. Одлука за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на мало..... | 151/2 |
| 3451. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје..... | 146/3 | 3513. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки/пресуди на Министерството за труд и социјална политика..... | 152/2 |
| 3452. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 Септември“ Скопје..... | 146/3 | 3514. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Дирекцијата за заштита и спасување.. | 152/2 |
| | | 3516. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Црвениот крст на Република Македонија..... | 153/2 |
| | | 3522. Одлука за отстапување на јачмен за сточна храна од стоковните резерви без надомест..... | 154/3 |
| | | 3523. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Градот Скопје..... | 154/3 |

3524. **Одлука** за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година. **154/3**
3525. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на АД Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост..... **154/4**
3539. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија..... **156/2**
3554. **Исправка**..... **157/2**
3540. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Градот Скопје..... **156/2**
3541. **Одлука** за утврдување на мерки за заштита и сигурност на настраданото население од поплавените населени места од Скопскиот регион..... **156/2**
3542. **Одлука** за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика..... **156/3**
3552. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа Падалиште со реф.бр.14 и придружни објекти КО Падалиште Општина Гостивар..... **157/2**
3565. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма за 2016 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево..... **158/2**
3566. **Одлука** за ослободување од плаќање радиодифузна такса..... **158/2**
3567. **Одлука** за именување на гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој..... **158/3**
3568. **Одлука** за именување на гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка- Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите..... **158/3**
3569. **Одлука** за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса..... **158/3**
3570. **Одлука** за продажба на недвижни ствари во Скопје..... **158/4**
3571. **Одлука** за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... **158/4**
3572. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... **158/5**
3573. **Одлука** за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост..... **158/5**
3574. **Одлука** за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса..... **158/5**
3575. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Архитектонски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје..... **158/6**
3576. **Одлука** за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2016/2017 година..... **158/7**
3577. **Одлука** за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2016/2017 година..... **158/7**
3578. **Одлука** за изземање од стопансување на недвижна ствар од Јавното претпријатие за стопанисување со палишта..... **158/8**
3579. **Одлука** за престанок и давање на користење на движни ствари на Министерство за здравство за потребите на центрите за јавно здравје..... **158/8**
3588. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Лисечка, Речица 1 и 2 **159/2**

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3589. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Вардар, Градиште и Дворце..... | 159/3 | 3600. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип..... | 159/40 |
| 3590. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на река Вировска..... | 159/4 | 3605. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник..... | 160/2 |
| 3591. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на река Вејачка..... | 159/5 | 3617. Одлука за отповикување и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес..... | 161/3 |
| 3592. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на река Струмица, Мокриево..... | 159/6 | 3630. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Градот Скопје..... | 162/2 |
| 3593. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични центри за водотеките под реден број 1 на река Герман-Козједолска, река Нерав и река Герман и на водотекот под реден број 3 на река Брегалница..... | 159/7 | 3637. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/21 |
| 3594. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математички факултет“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 159/8 | 3638. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/21 |
| 3595. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 159/11 | 3639. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/21 |
| 3596. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје..... | 159/19 | 3640. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/21 |
| 3597. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Земјоделски институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 159/28 | 3641. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/22 |
| 3598. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 159/30 | 3642. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/22 |
| 3599. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола | 159/33 | 3643. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/22 |
| | | 3644. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/23 |
| | | 3645. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/23 |
| | | 3646. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 163/23 |
| | | 3647. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... | 163/24 |

3648. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ -ГА-ГИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево на локалитетот „Становец“, Општина Кичево **163/24**
3649. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе, Маврово-Ростуша на локалитетот „Гари“, Општина Дебар **163/25**
3650. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – цементен лапорец на Друштвото за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје на локалитетот „Рит Круши“, Општина Сопиште **163/25**
3651. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на Друштвото за трговија, сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зеќир Зеќировски с.Челопеци Вранештица на локалитетот „Миокази“, Општина Кичево и Општина Македонски Брод **163/26**
3652. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци Кичево на локалитетот „Становец 2“, Општина Кичево **163/27**
3653. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз ГЕТОАР ДООЕЛ Скопје, с.Глумово Општина Сарај на локалитетот „Краста“, Општина Сарај **163/27**
3654. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини **163/28**
3655. **Одлука** за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште со право на сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје **163/28**
3656. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје **163/29**
3657. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија **163/29**
3658. **Одлука** за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година **163/29**
3659. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година **163/30**
3660. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година **163/30**
3661. **Одлука** за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса **163/30**
3662. **Одлука** за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса **163/30**
3663. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води, претоварна станица и преработка на комунален отпад со основна класа на намена ЕЗ-некомпатибилна инфраструктура КО Фалише Општина Тетово **163/37**
3664. **Одлука** за изменување на Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила **163/37**
3665. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија **163/38**
3666. **Одлука** за определување на обврзник кој ќе плаќа радиодифузна такса. **163/38**
3667. **Одлука** за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола **163/38**

3668. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-7348/8 од 16.7.2009 година, со Анекс на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-7065/6 од 10.8.2012 година и на Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/8 од 10.11.2010 година, за локацијата 327 Крива река **163/39**
3669. **Одлука** за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса **163/40**
3670. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **163/41**
3671. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка за 2015 година на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје... **163/41**
3672. **Одлука** за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година **163/41**
3673. **Одлука** за давање согласност на Одлука за употреба на средствата остварени со работењето на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во 2015 година..... **163/41**
3674. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – Самовработување со кредитирање **163/41**
3675. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2013 година **163/42**
3676. **Одлука** за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2013 година..... **163/42**
3677. **Одлука** за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса **163/42**
3678. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија **163/43**
3679. **Одлука** за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со број 12-885/1 од 28.1.2011 година..... **163/43**
3680. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната научна установа Институт за национална историја - Скопје **163/43**
3681. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје..... **163/44**
3682. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“..... **163/45**
3683. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“ **163/45**
3684. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“ **163/46**
3685. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“ **163/46**
3686. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стовариште КО Ракотинци Општина Сопиште..... **163/46**
3687. **Одлука** за продажба на недвижни ствари..... **163/46**
3688. **Одлука** за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „NATO-GEO EX 16“, во Грузија **163/47**
3697. **Одлука** за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... **164/2**
3710. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за правда-Биро за судски вештачења..... **167/5**
3711. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип..... **167/5**
3712. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид..... **167/5**
3713. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје..... **167/6**

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3714. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје..... | 167/6 | 3728. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ со реф.бр.308 на Орешка Река и пропратни објекти КО Ореше Општина Чашка..... | 167/11 |
| 3715. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на современата уметност - Скопје..... | 167/7 | 3729. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за период од 1.1.2015 година до 31.12.2015 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... | 167/12 |
| 3716. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје..... | 167/7 | 3730. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2015 година..... | 167/12 |
| 3717. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Македонска опера и балет-Скопје..... | 167/7 | 3731. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2015 година..... | 167/12 |
| 3718. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Македонски народен театар - Скопје..... | 167/8 | 3732. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2015 година..... | 167/12 |
| 3719. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство..... | 167/8 | 3733. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2015 година..... | 167/13 |
| 3720. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи..... | 167/9 | 3734. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2015 година..... | 167/13 |
| 3721. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Археолошки музеј на Македонија - Скопје..... | 167/9 | 3735. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2015 година..... | 167/13 |
| 3722. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид..... | 167/9 | | |
| 3723. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид..... | 167/10 | | |
| 3724. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид..... | 167/10 | | |
| 3725. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид..... | 167/10 | | |
| 3726. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид..... | 167/11 | | |
| 3727. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија..... | 167/11 | | |

3736. **Одлука** за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2015 година..... **167/14**
3737. **Одлука** за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2015 година..... **167/14**
3738. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница Кочани..... **167/14**
3739. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите **167/14**
3740. **Одлука** за отповикување и избор на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје..... **167/15**
3782. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 1..... **168/5**
3783. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2..... **168/5**
3784. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3..... **168/5**
3785. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на надземен вод 10(20) kv вод Манастир-делница Варовиште-Дервеници КО Варовиште и КО Кркла Општина Крива Паланка..... **168/6**
3786. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски.. **168/6**
3787. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи... **168/6**
3788. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за транспорт и врски - Државен комунален инспекторат..... **168/6**
3789. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка..... **168/7**
3790. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Водостопанство на Република Македонија“ - Скопје..... **168/7**
3791. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје..... **168/7**
3792. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Кабинет на претседателот на Република Македонија..... **168/7**
3793. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика..... **168/7**
3794. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика..... **168/8**
3795. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии – Царинска управа..... **168/8**
3796. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кривогаштани..... **168/8**
3797. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување привремено одземен предмет на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор... **168/8**
3798. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство..... **168/8**

3799. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми.....	168/9	3812. Одлука за продажба на движна ствар.....	168/12
3800. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп.....	168/9	3813. Одлука за продажба на движна ствар.....	168/12
3801. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда.....	168/9	3814. Одлука за продажба на движна ствар.....	168/13
3802. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Аеродром.....	168/9	3815. Одлука за продажба на движна ствар.....	168/13
3803. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија.....	168/10	3816. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.....	168/13
3804. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје.....	168/10	3817. Одлука за престанок на важење на Одлуката за определување на видот на материјалот од кој се изработени пакувањата за кои се пресметува надоместок за пластичните производи и пакувањата од пластични маси, начинот на пресметувањето на надоместокот и неговото прикажување, видовите на производи кои се спакувани во пакувања и видовите на вреќи и кеси за кои се пресметува надоместок.....	168/24
3805. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.....	168/10	3818. Одлука за престанување на важење на Одлуката за продажба на недвижни ствари-објекти на детско одморалиште „Малешево“—Берово.....	168/24
3806. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствена станица „Липково“..	168/10	3819. Одлука за престанување на важење на Одлуката за продажба на недвижни ствари-објекти на детско одморалиште „Пелистер“—Битола.....	168/24
3807. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ДСУ „Спортска академија“- Скопје..	168/10	3820. Одлука за престанување на важење на Одлуката за продажба на недвижни ствари-објекти на детско одморалиште „Суви Лаки“—Струмица.....	168/24
3808. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДСУ „Спортска академија“-Скопје	168/11	3821. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, на локалитет П’клиште, Општина Ранковце.....	168/25
3809. Одлука за утврдување на вредноста на бодот на платата за овластените службени лица од областа на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно-техничките лица вработени во Дирекцијата за заштита и спасување.....	168/11	3822. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2016/2017 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.....	168/25
3810. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	168/11	3880. Одлука за задолжување на Општина Центар со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје.....	172/7
3811. Одлука за продажба на движна ствар.....	168/12	3910. Одлука за давање согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапка за јавно наддавање при продажба на објекти во извршна постапка.....	173/2
		3911. Одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса.....	173/3

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3913. Одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса..... | 174/2 | 3935. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 176/13 |
| 3925. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 176/5 | 3936. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Кучково за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Кучково, Општина Горче Петров..... | 176/14 |
| 3926. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 176/5 | 3937. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи..... | 176/16 |
| 3927. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 176/5 | 3938. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 176/16 |
| 3928. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 176/5 | 3939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државен студентски дом „Никола Карев“ - Охрид..... | 176/16 |
| 3929. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги..... | 176/6 | 3940. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен студентски дом „Пелаго-нија“ - Скопје..... | 176/17 |
| 3930. Одлука за прогласување на Споменичката целина Антички град „Скупи“, во Скопје за културно наследство од особено значење, поткате-горија големо значење..... | 176/6 | 3941. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен студентски дом „Скопје“-Скопје..... | 176/19 |
| 3931. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско рекре-ативен туристички центар Пониква со намена А4-временно сместување (викенд зона), Б1-мали комерцијални и деловни намени, Б5-хотелски ком-плекси, Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација, Д4-меморијални простори, Е1-комунална инфраструктура, Е2-комунална супраструктура КО Зелен-град и КО Јамиште Општина Про-биштип..... | 176/12 | 3942. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишу-вање на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 176/21 |
| 3932. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска доку-ментација за изградба на објект со намена А4-временно домување (ви-кенд кука) КО Добри Дол Општина Сопиште..... | 176/12 | 3943. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Ми-нистерството за животна средина и просторно планирање..... | 176/21 |
| 3933. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска доку-ментација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Де-мир Капија Општина Демир Капија... | 176/13 | 3944. Одлука за започнување постапка за доделување на концесија за користе-ње на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, на локали-тет ПГ клиште, Општина Ранковце..... | 176/21 |
| 3934. Одлука за пренесување во сопстве-ност недвижни ствари на Општина Крива Паланка..... | 176/13 | 3945. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за дава-ње на трајно користење на движни ствари на Високата медицинска шко-ла - Битола..... | 176/22 |
| | | 3946. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Високата медицинска школа - Би-тола..... | 176/22 |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3947. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат за црква Св. Петка Општина Пехчево..... | 176/23 | 3959. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост за 2015 година..... | 176/27 |
| 3948. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на надоместок за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје..... | 176/23 | 3960. Одлука за одобрување на Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост за 2015 година..... | 176/27 |
| 3949. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана..... | 176/24 | 3961. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост за 2015 година..... | 176/28 |
| 3950. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство..... | 176/24 | 3962. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2015 година..... | 176/28 |
| 3951. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Црвениот крст на Република Македонија..... | 176/24 | 3963. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2015 година..... | 176/28 |
| 3952. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар комедија, поранешен Македонски Народен Театар-Центар во Скопје..... | 176/25 | 3964. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2015 година..... | 176/28 |
| 3953. Одлука за давање согласност на правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство..... | 176/25 | 3965. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост за 2016 година..... | 176/29 |
| 3954. Одлука за зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Македонија..... | 176/25 | 3966. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 1.. | 176/29 |
| 3955. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана..... | 176/25 | 3967. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2... | 176/30 |
| 3956. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија..... | 176/26 | | |
| 3957. Одлука за престанување на важење на Одлуката за продажба на деловен простор сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 176/26 | | |
| 3958. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 176/27 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3968. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3... | 176/32 | 3992. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа и придружни објекти на Станичка Река 1 КО Станци Општина Крива Паланка..... | 177/7 |
| 3981. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – травертин на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје на локалитетот „Камено Брдо“ с.Кучково, Општина Горче Петров..... | 177/3 | 3993. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 177/7 |
| 3982. Одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..... | 177/3 | 4009. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола..... | 178/12 |
| 3983. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 177/3 | 4010. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TRIDENT JUNCTURE 2016“, во Република Италија..... | 178/24 |
| 3984. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини..... | 177/4 | 4031. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 3.10 до 9.10.2016 година..... | 181/11 |
| 3985. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница-Велес..... | 177/4 | 4057. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот инспекторат за транспорт..... | 183/2 |
| 3986. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје..... | 177/5 | 4058. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари во Штип..... | 183/3 |
| 3987. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола..... | 177/5 | 4059. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари во Кичево..... | 183/3 |
| 3988. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово..... | 177/5 | 4060. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари во Прилеп..... | 183/3 |
| 3989. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје..... | 177/6 | 4061. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари во Охрид..... | 183/4 |
| 3990. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје..... | 177/6 | 4062. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар во с. Манастир..... | 183/4 |
| 3991. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за вработување на Република Македонија..... | 177/6 | 4063. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар во с.Манастир..... | 183/5 |
| | | 4064. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... | 183/5 |
| | | 4065. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово..... | 183/5 |
| | | 4066. Одлука за избор на в.д. управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје..... | 183/5 |
| | | 4067. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на граничен премин Табановце КО Табановце Општина Куманово..... | 183/6 |

4088. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за цевковод со резервоар за вода за село Белушино, КО Белушино, Општина Крушево..... **184/2**
4089. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на делови од претходно одобрен Проект за инфраструктура за изградба на цевковод за поврзување на водоснабдителниот систем (ВС), Бучин со Регионалниот водоснабдителен систем (РВС), Студенчица КО Врбоец, КО Алданци и КО Норово, Општина Крушево..... **184/3**
4090. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... **184/3**
4091. **Одлука** за формирање работни групи за имплементација на Националниот проект за консолидирање на разузнавачкиот и безбедносниот систем во Република Македонија..... **184/4**
4092. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година..... **184/6**
4093. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Битола..... **184/6**
4094. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Општина Радовиш..... **184/6**
4095. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Општина Кратово..... **184/6**
4096. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Општина Ресен..... **184/7**
4097. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... **184/7**
4098. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје..... **184/7**
4099. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука..... **184/8**
4100. **Одлука** за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... **184/8**
4101. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ Скопје..... **184/8**
4102. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија - стопански комплекс за пакување и преработка на пчелни производи КО Берово и КО Берово-вон г.р. Општина Берово..... **184/9**
4103. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на индустриска зона Барбарос со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Барбарос Општина Македонски Брод..... **184/9**
4104. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на ловци „Сокол“ Битола..... **184/9**
4105. **Одлука** за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на ловци „Сокол“ - Битола..... **184/10**
4106. **Одлука** за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на ловци „Сокол“ - Битола..... **184/10**
4107. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на ловци „Сокол“ - Битола..... **184/10**
4108. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението ловно друштво Македонска Каменица-Саса- Македонска Каменица..... **184/11**
4109. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на ловци „Сокол“ Битола..... **184/11**
4118. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“..... **186/3**
4119. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп и за висината на закупнината **186/3**

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| 4120. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи..... | 186/4 | 4141. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции | 187/5 |
| 4121. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..... | 186/4 | 4142. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за правда - Управа за извршување на санкции | 187/5 |
| 4122. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје..... | 186/4 | 4143. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции | 187/5 |
| 4123. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија” - Скопје..... | 186/5 | 4144. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитет Гоце Делчев Штип ... | 187/6 |
| 4124. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ” - Скопје..... | 186/5 | 4145. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година.. | 187/6 |
| 4125. Одлука за утврдување на општинските патишта и улици за кои работите за рехабилитација и реконструкција ќе ги врши Јавното претпријатие за државни патишта | 186/5 | 4146. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје..... | 187/6 |
| 4136. Одлука за давање согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапка за јавно наддавање при продажба на објекти во извршна постапка..... | 187/3 | 4152. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година.. | 188/61 |
| 4137. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 187/3 | 4153. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година..... | 188/61 |
| 4138. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (фабрика за негазирана вода со придружни објекти) КО Смолари-вон г.р. Општина Ново Село..... | 187/4 | 4154. Одлука за распределба на остварената добивка по Годишна сметка на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година.. | 188/61 |
| 4139. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски..... | 187/4 | 4155. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (с 171) конвенцијата за ноќна работа, 1990, на Меѓународната организација на трудот..... | 188/62 |
| 4140. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за правда - Управа за извршување на санкции..... | 187/5 | 4156. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (с 160) конвенцијата за трудови статистики, 1985 на Меѓународната организација на трудот..... | 188/62 |
| | | 4157. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (с 141) конвенцијата за организации на рурални работници, 1975 на Меѓународната организација на трудот..... | 188/62 |
| | | 4158. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 188/62 |
| | | 4159. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 188/63 |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 4160. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 188/63 | 4220. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/71 |
| 4184. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година..... | 189/14 | 4221. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/72 |
| 4185. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 189/15 | 4222. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/72 |
| 4186. Одлука за испраќање на републички сили за заштита и спасување на меѓународна вежба ИПА ФЛООДС 2016 во Република Хрватска..... | 189/15 | 4223. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/72 |
| 4212. Одлука за давање согласност на Правилникот за управување на инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 190/62 | 4224. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/72 |
| 4213. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф..... | 190/62 | 4225. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/73 |
| 4214. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации..... | 190/62 | 4226. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите.. | 190/73 |
| 4215. Одлука за утврдување градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 190/62 | 4227. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерството за внатрешни работи..... | 190/73 |
| 4216. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје..... | 190/63 | 4228. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерството за здравство.. | 190/73 |
| 4217. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/71 | 4229. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за здравство..... | 190/74 |
| 4218. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/71 | 4230. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за внатрешни работи..... | 190/74 |
| 4219. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/71 | 4231. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерството за образование и наука..... | 190/74 |
| | | 4232. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за култура.... | 190/74 |

4233. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Управа за извршување санкции..... **190/75**
4234. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција..... **190/75**
4235. **Одлука** за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2015 година.... **190/75**
4236. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка за 2015 година и Финансискиот извештај за работењето за 2015 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје..... **190/75**
4237. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година..... **190/76**
4238. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година... **190/76**
4239. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, за 2015 година..... **190/76**
4240. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, за 2015 година..... **190/77**
4241. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, за 2015 година..... **190/77**
4242. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, за 2015 година..... **190/77**
4243. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на македонија во државна сопственост, Скопје, за 2015 година..... **190/77**
4244. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2015 година.... **190/78**
4245. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2015 година.. **190/78**
4246. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2015 година.... **190/78**
4247. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2015 година.... **190/78**
4248. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2015 година.... **190/78**
4249. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, за 2015 година.. **190/79**
4250. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје за 2015 година..... **190/79**
4251. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... **190/79**
4252. **Одлука** за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање..... **190/80**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 4253. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување постапка за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, реконструкција, одржување, наплата и користење на патни делници од автопатот Мајка Тереза..... | 190/80 | 4281. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 254 на Река Жаба..... | 192/25 |
| 4254. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Црна Гора 2016“, во Црна Гора..... | 190/80 | 4282. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 303 на Река Сирава..... | 192/26 |
| 4255. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје..... | 190/80 | 4283. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 394 на река Мраморечка..... | 192/26 |
| 4273. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 192/20 | 4284. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 357 на Река Козјачка..... | 192/27 |
| 4274. Одлука за продажба на движна ствар - тутун..... | 192/20 | 4285. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 253 на Река Оштриска..... | 192/28 |
| 4275. Одлука за давање согласност на Годиншният финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2016 година..... | 192/20 | 4286. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локациите со референтен број 82, 84 и 85 на Река Пена и 91 на Река Шеличе..... | 192/29 |
| 4276. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 234 на Бела Река..... | 192/21 | 4287. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 213 на Бела Река..... | 192/30 |
| 4277. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 364 на Река Шталковска..... | 192/21 | 4288. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 227 на Река Градешка..... | 192/30 |
| 4278. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локациите со референтен број 100 и 101 на Река Лешочка..... | 192/22 | 4289. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 228 на Река Градешка..... | 192/31 |
| 4279. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 305 на Река Радовишка..... | 192/23 | | |
| 4280. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 361 на Мала Река..... | 192/24 | | |

4290. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 233 на Бела Река..... **192/32**
4291. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локација со референтен број 80 на Река Караниколос..... **192/33**
4292. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 35 мали хидроелектрични центри за локациите со референтни броеви: 81 на река Пена, 53 на река Козица, 54 на река Јудовска, 365 на река Кратовска, 137 на река Отланска, 302 на река Сирава, 354 на река Црвулевска, 355 на река Црвулевска, 358 на река Коца Деро, 356 на река Црвулевска, 323 на река Заменичка, 255 на река Брезовска, 245 на река Камена..... **192/34**
4293. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 35 мали хидроелектрични центри за локацијата со референтен број 216 на Река Ботурица..... **192/34**
4294. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 35 мали хидроелектрични центри за локацијата со референтен број 214 на Река Сатока..... **192/34**
4295. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Белица Општина Македонски Брод... **192/35**
4296. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација **192/35**
4297. **Одлука** за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во Институтот за акредитација на Република Македонија за 2016 година... **192/35**
4298. **Одлука** за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на најмалку 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела **192/36**
4299. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга **192/36**
4300. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица КО Мојанци Општина Кочани **192/36**
4301. **Одлука** за потврдување на Финансискиот план за 2017 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола **192/37**
4302. **Одлука** за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план за 2017 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони **192/37**
4303. **Одлука** за давање на согласност на Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје за 2017 година **192/37**
4304. **Одлука** за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2017 година..... **192/37**
4305. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје во 2017 година..... **192/37**
4306. **Одлука** за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје за 2017 година **192/38**
4307. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2017 година..... **192/38**
4308. **Одлука** за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2017 година..... **192/38**
4309. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2017 година..... **192/38**
4310. **Одлука** за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување за депозити за 2017 година..... **192/39**
4311. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Службен весник на Република Македонија“ за 2017 година **192/39**

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 4312. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2017 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ – Кичево ... | 192/39 | 4326. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2017 година на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип | 192/43 |
| 4313. Одлука за давање на согласност на Годишната инвестициона програма за 2017 година на ЈПВ „Лисиче“ - Велес | 192/39 | 4327. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2017 година | 192/43 |
| 4314. Одлука за давање на согласност на Годишна програма за работата на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2017 година | 192/39 | 4328. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2017 година | 192/43 |
| 4315. Одлука за давање на согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2017 година | 192/40 | 4329. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронска емисиона томографија - Скопје | 192/44 |
| 4316. Одлука за давање согласност на инвестиционите програми на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за период од 2017 година до 2019 година | 192/40 | 4330. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 6 мали хидроелектрични централи | 192/52 |
| 4317. Одлука за давање согласност на Финансиската програма на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за 2017 година | 192/40 | 4331. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2017 година | 192/53 |
| 4318. Одлука за давање согласност на Инвестициона програма за период 2017-2019 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје | 192/40 | 4332. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа-МХЕЦ Тиквеш-2, КО Трстеник, Општина Кавадарци | 192/53 |
| 4319. Одлука за давање согласност на Финансиска програма за 2017 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје | 192/40 | 4333. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари | 192/53 |
| 4320. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2017 година | 192/41 | 4334. Одлука за одобрување на Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2017 на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во Воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје | 192/53 |
| 4321. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2017 година | 192/41 | 4335. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план за 2017 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје | 192/54 |
| 4322. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола за 2017 година | 192/41 | 4336. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 192/54 |
| 4323. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за преземање на мерки на пасиштата за 2017 година | 192/41 | 4917. Исправка | 222/13 |
| 4324. Одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема и средства за гасење на пожар на општините | 192/42 | 4337. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 192/54 |
| 4325. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2017 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“–Скопје | 192/43 | | |

- [illegible]

4372. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	192/64	4472. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство-то за здравство - Клиника за неврологија	199/3
4373. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	192/65	4473. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство-то за здравство - Клиника за дерматологија	199/3
4374. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	192/65	4474. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад	199/3
4375. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	192/65	4475. Одлука за отстапување на движни ствари – сувенири на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје	199/4
4376. Одлука за давање согласност на Годишната програма за ажурирање на податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2017 година	192/65	4496. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	202/18
4406. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина	194/2	4497. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени за објект Г.П. 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје	202/18
4407. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина	194/2	4498. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии-Управа за имотно - правни работи	202/18
4430. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	196/2	4499. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Националната установа Музеј на современата уметност - Скопје	202/18
4437. Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје	197/3	4500. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип	202/19
4463. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје	198/5	4501. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Кавадарци	202/19
4464. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправната установа Затвор Битола	198/6	4502. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово	202/19
4465. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за Државна кардиохирургија - Скопје	198/6	4503. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	202/20
4469. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	199/2	4504. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници	202/20
4470. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство - Клиника за уво, нос и грло	199/2	4505. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за кинеска традиционална медицина - Штип	202/20
4471. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство - Клиника за очни болести	199/2		

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 4506. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес | 202/21 | 4557. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно – математички факултет – Институт за биологија – Скопје | 205/5 |
| 4507. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 202/21 | 4558. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Технолошко - технички факултет – Велес | 205/5 |
| 4508. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на самохрани родители - Скопје..... | 202/22 | 4559. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија - Скопје | 205/5 |
| 4509. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2016/2017 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија | 202/22 | 4560. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Медицински факултет - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје | 205/6 |
| 4528. Одлука за изменување на Одлуката за прогласување на Споменичката целина Антички град „Скупи“, во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење | 203/2 | 4581. Одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2017 година | 206/2 |
| 4529. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје..... | 203/3 | 4593. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности..... | 207/3 |
| 4551. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба со Друштвото за производство на електрична енергија „ВОДАВАТ 6" ДОО Охрид..... | 205/3 | 4594. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад..... | 207/3 |
| 4552. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за разузнавање | 205/3 | 4595. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година..... | 207/4 |
| 4553. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес | 205/4 | 4596. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје..... | 207/4 |
| 4554. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ | 205/4 | 4597. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 207/5 |
| 4555. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за медицинска и експериментална биохемија - Скопје..... | 205/4 | 4598. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура..... | 207/6 |
| 4556. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Медицински факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 205/4 | 4599. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија..... | 207/7 |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 4600. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 207/8 | 4614. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски..... | 207/22 |
| 4601. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија..... | 207/9 | 4615. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство..... | 207/23 |
| 4602. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје..... | 207/10 | 4616. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 207/24 |
| 4603. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонска литература – Скопје.... | 207/11 | 4617. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии..... | 207/25 |
| 4604. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите–Скопје..... | 207/12 | 4618. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво..... | 207/26 |
| 4605. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 207/13 | 4619. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола..... | 207/27 |
| 4606. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип..... | 207/14 | 4620. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид..... | 207/28 |
| 4607. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола..... | 207/15 | 4621. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово..... | 207/29 |
| 4608. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид..... | 207/16 | 4622. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип..... | 207/30 |
| 4609. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 207/17 | 4623. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје..... | 207/31 |
| 4610. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 207/18 | 4624. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 207/32 |
| 4611. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието..... | 207/19 | 4625. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... | 207/33 |
| 4612. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана..... | 207/20 | 4626. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Веница..... | 207/34 |
| 4613. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 207/21 | 4627. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 207/35 |
| | | 4628. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... | 207/36 |
| | | 4629. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци..... | 207/37 |
| | | 4630. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 207/38 |
| | | 4631. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... | 207/29 |

4632. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино.....	207/40	4678. Одлука за изменување на Одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	210/4
4633. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево.....	207/41	4679. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина.....	210/4
4634. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	207/42	4680. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје.	210/5
4635. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....	207/43	4681. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје.....	210/5
4636. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура АСНОМ - Гостивар.....	207/44	4682. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп.....	210/5
4637. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга.....	207/45	4683. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Гостивар.....	210/8
4638. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура Кочо Рацин - Кичево.....	207/46	4684. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2017 година.....	210/10
4639. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура - Дебар.....	207/47	4685. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2017 година.....	210/10
4640. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура - Крива Паланка.....	207/48	4686. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД - Скопје.....	210/10
4641. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово.....	207/49	4687. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Долнени.....	210/11
4642. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип.....	207/50	4688. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кривогаштани.....	210/14
4643. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	207/51	4689. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп.....	210/16
4644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	207/52	4690. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академска истражувачка мрежа.....	210/17
4645. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово.....	207/53	4691. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	210/17
4646. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово.....	207/54		
4647. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....	207/55		
4648. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....	207/56		
4649. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за национална историја - Скопје.....	207/57		
4670. Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2017 година*	209/2		

- [illegible]

- | | | | |
|--|--------|---|-------|
| 4754. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2015 година | 214/9 | 4848. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Штип..... | 220/3 |
| 4755. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2015 година | 214/9 | 4849. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за труд и социјална политика..... | 220/3 |
| 4756. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2015 година | 214/10 | 4866. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Кичево | 221/3 |
| 4757. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2015 година | 214/10 | 4867. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на продажни цени за објект Г.П. 3.1, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Г и подземан паркинг - Комплекс источна индустриска зона во Скопје | 221/3 |
| 4758. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2015 година | 214/10 | 4868. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/3 |
| 4844. Одлука за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година..... | 220/2 | 4869. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/4 |
| 4845. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година..... | 220/2 | 4870. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/4 |
| 4846. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година..... | 220/3 | 4871. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/5 |
| 4847. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈП „Стрежево“ Битола..... | 220/3 | 4872. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/5 |
| | | 4873. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/5 |
| | | 4874. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/6 |
| | | 4875. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/6 |
| | | 4876. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/7 |
| | | 4877. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/7 |
| | | 4878. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/7 |
| | | 4879. Одлука за продажба на движна ствар..... | 221/8 |
| | | 4880. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 221/8 |
| | | 4881. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 221/9 |
| | | 4882. Одлука за престанок на важење на одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација | 221/9 |
| | | 4883. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 221/9 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 4884. Одлука за распределба на средства за изградба/реконструкција на локални патишта и улици во Општина Ѓорче Петров и Општина Тетово..... | 221/9 | 4902. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 222/7 |
| 4885. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година | 221/10 | 4903. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип..... | 222/7 |
| 4886. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за информатичко општество и администрација- Државен управен инспекторат..... | 221/10 | 4904. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ“- Гостивар..... | 222/7 |
| 4887. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Секретаријатот за европски прашања..... | 221/11 | 4905. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“- Струга..... | 222/8 |
| 4888. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија | 221/11 | 4906. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“- Скопје..... | 222/8 |
| 4889. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза | 221/11 | 4907. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје..... | 222/9 |
| 4895. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместоци..... | 222/4 | 4908. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница-Куманово..... | 222/9 |
| 4896. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додadena вредност..... | 222/4 | 4909. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница– Битола..... | 222/9 |
| 4897. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за работа за 2015 година на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 222/5 | 4910. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијат“ - Скопје..... | 222/10 |
| 4898. Одлука за давање согласност на ревизорскиот извештај за 2015 година на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 222/5 | 4911. Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски Народен театар - Центар во Скопје.... | 222/10 |
| 4899. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје..... | 222/5 | 4912. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 222/11 |
| 4900. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид..... | 222/6 | 4913. Одлука за давање на согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план за 2016 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 222/11 |
| 4901. Одлука за основање на Индустриска зона „Косел“..... | 222/6 | | |

4929. **Одлука** за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности..... 223/4
4930. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Кавадарци 223/4
4931. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Скопје 223/5
4932. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна установа Центар за Кинеска традиционална медицина – Штип 223/5
4933. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Врховниот суд на Република Македонија... 223/6
4934. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство на Република Македонија 223/6
4935. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за трансфузиона медицина..... 223/6
4936. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... 223/7
4937. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државна фитосанитарна лабораторија 223/7
4938. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии..... 223/7
4939. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура..... 223/8
4940. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фармацевтски факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... 223/9
4941. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа - Археолошки музеј на Македонија - Скопје 223/10
4942. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен архив на Република Македонија 223/10
4943. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – глина на локалитетот „с.Грдовци и с.Прибачево“ Општина Кочани 223/11
4944. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија Монтинг Енергетика Тиквеш ДОО Скопје 223/11
4945. **Одлука** за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2016 година и на Финансиските извештаи за 2016 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2016 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2016 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за 2016 година.... 223/11
4946. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно – математички факултет – Институт за биологија – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ -Скопје 223/12
4947. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Технолошко-техничкиот факултет – Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 223/13
4948. **Одлука** за укинување на увозната давачка – царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри 223/16
4949. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип..... 223/16
4950. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница– Штип 223/16
4951. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје 223/17
4952. **Одлука** за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните 223/17
4953. **Одлука** за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје . 223/26

4954. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на користење на средствата од даночно поттикнување.....	223/26	4965. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура „Антон Панов“ - Струмица...	223/35
4955. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2016 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино	223/26	4966. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип.....	223/36
4956. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2017 година	223/26	4967. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура „Марко Цепенков“-Прилеп...	223/37
4957. Одлука за доделување средства за академски универзитетски студии од втор циклус „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, за академската 2017/2018 година.....	223/27	4968. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура Григор Прличев – Охрид.....	223/39
4958. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	223/29	4969. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово...	223/41
4959. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година	223/29	4970. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Народен театар – Битола.....	223/44
4960. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година	223/30	4974. Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани.....	224/2
4961. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	223/30	4989. Одлука за давање согласност на Правилник за бројот и распоредот на службените седишта и службените подрачја за кои се именуваат нотарите.....	226/2
4962. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	223/30	4990. Одлука за давање согласност на Нотарската тарифа.....	226/2
4963. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје.....	223/31		
4964. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Драмски театар – Скопје.....	223/32		

РЕШЕНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....	1/2
2. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје	1/2
3. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје .	1/2
4. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	1/3
5. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип.....	1/3
6. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	1/3

7.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	1/3	185.	Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани	4/7
8.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	1/4	186.	Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	4/7
9.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Винаца..	1/4	187.	Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола	4/7
10.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	1/4	188.	Решение за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево ...	4/8
174.	Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој	4/5	189.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип	4/8
175.	Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ – Скопје.....	4/5	190.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско, Струмица.....	4/8
176.	Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведење.....	4/5	191.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	4/8
177.	Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“-Скопје.....	4/5	192.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.....	4/9
178.	Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола	4/5	193.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Кичево ...	4/9
179.	Решение за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје	4/6	194.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.....	4/9
180.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор– претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп	4/6	195.	Решение за именување член на Управниот одбор– претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....	4/9
181.	Решение за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип	4/6	196.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор– претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје	4/9
182.	Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	4/6	197.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за животна средина	4/10
183.	Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово	4/7	198.	Решение за именување в.д. директор на Управа за животна средина.....	4/10
184.	Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кратово	4/7	199.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје	4/10

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 200. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта | 4/10 | 294. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип | 7/33 |
| 201. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор- претставник на стручниот орган на ЈУ Национален парк Маврово - Маврови Анови | 4/10 | 295. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје | 7/33 |
| 202. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро – Берза – Скопје | 4/11 | 338. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Н. Х. Орде Чопела“ - Прилеп | 9/5 |
| 203. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија | 4/11 | 339. Решение за избор на заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности..... | 9/5 |
| 204. Решение за разрешување и именување член на Управниот на ЈП Службен весник на Република Македонија | 4/11 | 340. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија | 9/6 |
| 205. Решение за именување член на Управниот одбор на Државниот испитен центар | 4/11 | 341. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство - „Чаир“ - Скопје | 9/6 |
| 206. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје... .. | 4/11 | 342. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје..... | 9/6 |
| 207. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје..... | 4/12 | 343. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје | 9/6 |
| 208. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје | 4/12 | 344. Решение за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија..... | 9/6 |
| 250. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд..... | 6/20 | 345. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „СТРЕЖЕВО“ - Битола..... | 9/6 |
| 290. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија | 7/32 | 346. Решение за избор на членови и нивни заменици на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република Македонија | 9/6 |
| 291. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство- „Чаир“-Скопје | 7/32 | 347. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност | 9/7 |
| 292. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови | 7/32 | 348. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес | 9/7 |
| 293. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје | 7/33 | | |

415. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина-Штип	14/10	429. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија	14/13
416. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните	14/10	481. Решение за давање на управување на државното ловиште „Полаки“	15/44
417. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“-П.О. Скопје.	14/10	483. Решение за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи.....	15/45
418. Решение за разрешување и именување членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија	14/11	491. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово	16/7
419. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА" – Пробиштип	14/11	492. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија	16/7
420. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,“-П.О. Скопје.....	14/11	493. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈА-ПАТ" – Скопје	16/7
421. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,“-П.О. Скопје.....	14/12	494. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....	16/7
422. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.	14/12	495. Решение за разрешување и именување претседател и член на Советот за македонски јазик.....	16/8
423. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“-Велес.....	14/12	496. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево	16/8
424. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ" – Скопје.....	14/12	497. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово	16/8
425. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП „СТРЕЖЕВО“ – Битола	14/13	498. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение	16/9
426. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	14/13	499. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА" – Пробиштип	16/9
427. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен" - Скопје	14/13	500. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.....	16/9
428. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија	14/13	501. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	16/10

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 502. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови | 16/10 | 539. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот | 18/4 |
| 503. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип | 16/10 | 540. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски-Сеник“-Скопје | 18/4 |
| 504. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино | 16/11 | 541. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“-Битола | 18/4 |
| 505. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово | 16/11 | 542. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија | 18/5 |
| 506. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Центар за социјална работа Крушево | 16/11 | 543. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати | 18/5 |
| 507. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје | 16/12 | 556. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О.Скопје | 19/2 |
| 508. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија | 16/12 | 557. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе | 19/2 |
| 509. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ за деца - Детско одмаралиште „ИЛИНДЕН“-Гостивар | 16/12 | 558. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола | 19/3 |
| 510. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Центар за социјална работа Винаца | 16/12 | 559. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола | 19/3 |
| 511. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп | 16/13 | 560. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија | 19/3 |
| 512. Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе | 16/13 | 561. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола | 19/3 |
| 513. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар | 16/13 | 562. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево | 19/4 |
| 538. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Антверпен | 18/4 | 613. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија | 21/52 |

614. Решение за именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола	21/52	686. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци	24/5
615. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија	21/52	687. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности „ЗЛЕТОВИЦА“-Пробиштип.....	24/5
616. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово	21/53	688. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје	24/5
676. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола	24/2	689. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија	24/6
677. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје.....	24/2	832. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје ..	30/94
678. Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар	24/3	833. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара - Скопје	30/94
679. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	24/3	834. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар	30/95
680. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор- претставник на основачот на ЈУ за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение	24/3	835. Решение за именување в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	30/95
681. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани	24/3	836. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија	30/95
682. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип	24/4	837. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државно средно училиште за примена уметност „Лазар Личеноски“ - Скопје	30/95
683. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија	24/4	838. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица	30/95
684. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово	24/4	891. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор- претставник од општината на чие подрачје се наоѓа ЈУ Национален парк Пелистер-Битола	31/85
685. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ - П.О. Скопје	24/5	892. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ – Скопје.....	31/85

893. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“-Велес	31/85	1079. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....	41/23
894. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“-П.О. Скопје.....	31/85	1080. Решение за именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес	41/23
895. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица	31/85	1081. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје	41/24
896. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица.....	31/86	1082. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка	41/24
897. Решение за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Спортската академија.....	31/86	1083. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид	41/24
911. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	33/3	1084. Решение за разрешување и именување членови и определување претседател на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	41/25
912. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	33/3	1099. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	42/11
913. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.....	33/4	1277. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“-П.О. Скопје	50/2
914. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево	33/4	1278. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје	50/2
915. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје.....	33/4	1279. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	50/3
916. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа	33/5	1280. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Винаца	50/3
1077. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско, Струмица.....	41/22	1462. Решение за разрешување и именување член на Советот за образование на возрасните.....	56/2
1078. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор—претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“-Скопје	41/23	1463. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор -претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	56/2

1464. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	56/2	1540. Решение за разрешување и именување член на Советот за образование на возрасните.....	58/19
1465. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на стручниот орган на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола.....	56/2	1541. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор - претставник на основачот на ДСУ спортска академија.....	58/19
1466. Решение за разрешување и именување претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби.....	56/3	1910. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државното музичко училиште „Тодор Скаловски-Тетоец“ – Тетово.....	65/7
1467. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука.....	56/3	1911. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ - Штип.....	65/7
1468. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	56/3	2011. Решение за именување национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	68/61
1469. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТО-ВИЦА“ – Пробиштип.....	56/3	2012. Решение за назначување на раководител на Телото за управување со Програмата за рурален развој за користење на средствата од петтата компонента од ИПА за рурален развој (ИПАРД) во системот за децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија.....	68/62
1470. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	56/3	2013. Решение за назначување на раководител на Телото за управување со ИПАРД II во системот за индиректно управување со ИПА II.....	68/62
1471. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот..	56/4	2014. Решение за назначување на Раководител на оперативната структура во системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).....	68/62
1472. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид.....	56/4	2044. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	71/28
1473. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	56/4	2045. Решение за именување директор на Управата за сигурност во железничкиот систем.....	71/28
1474. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	56/4	2046. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	71/28
1475. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	56/5	2047. Решение за именување в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	71/29
1476. Решение за именување претседател и членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	56/5	2048. Решение за разрешување од должноста заменик-директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	71/29
1539. Решение за именување член на Комитетот за одобрување на инвестиции на фондот за иновации и технолошки развој.....	58/18		

2049. Решение за именување вршител на должноста заменик-директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	71/29	2427. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за информатички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје	98/5
2050. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.....	71/29	2428. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.....	98/5
2051. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	71/30	2429. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за технолошки науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.....	98/6
2052. Решение за именување портпарол на Владата на Република Македонија.....	71/30	2430. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за социјални науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје	98/6
2053. Решение за именување директор на Управата за имотно-правни работи....	71/30	2431. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Педагошкиот факултет во состав на Универзитетот во Тетово.....	98/6
2215. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар.....	80/2	2432. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за земјоделство и биотехнологија во состав на Универзитетот во Тетово	98/6
2216. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија	80/3	2700. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери.....	109/40
2217. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа	80/3	2701. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово	109/40
2218. Решение за отповикување и именување член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование	80/3	2834. Решение за изменување на Решението за именување на координатор, заменик координатор, секретар и членови на координативното тело за надзор на пазарот.....	115/33
2219. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за заштита и спасување	80/3	2835. Решение за дополнување на Решението за назначување на членови на Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации.....	115/33
2220. Решение за избор на в.д. директор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	80/4	3137. Решение за разрешување и именување претседател и член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	122/29
2320. Решение за назначување на Национален ИПА координатор (НИПАК) за управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европската Унија за Република Македонија.....	86/16	3188. Решение за именување в.д.директор на Управата за јавни приходи.....	126/9
2345. Решение за именување членови на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	89/2		
2346. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола.....	89/2		
2347. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О. Скопје.....	89/2		
2426. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за градежништво и архитектура во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.....	98/5		

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 3198. Решение за разрешување од должноста Државен секретар во Министерството за внатрешни работи..... | 127/17 | 3462. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Битола..... | 146/5 |
| 3199. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за јавни приходи..... | 127/17 | 3463. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје.. | 146/6 |
| 3200. Решение за именување в.д. директор на Управата за јавни приходи..... | 127/17 | 3464. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје. | 146/6 |
| 3239. Решение за именување член на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост..... | 131/5 | 3465. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија–Скопје..... | 146/6 |
| 3432. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид... | 142/34 | 3466. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје..... | 146/6 |
| 3433. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор- претставник од општината на чие подрачје се наоѓа националниот парк на ЈУ Национален парк Галичица - Охрид... | 142/34 | 3467. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје..... | 146/7 |
| 3454. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О.Скопје..... | 146/4 | 3468. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Скопје..... | 146/7 |
| 3455. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија..... | 146/4 | 3469. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје..... | 146/7 |
| 3456. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈА-ПАТ“ – Скопје..... | 146/4 | 3470. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница-Охрид..... | 146/7 |
| 3457. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид..... | 146/4 | 3471. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје..... | 146/8 |
| 3458. Решение за разрешување и именување заменик претседател на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија..... | 146/4 | 3472. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје..... | 146/8 |
| 3459. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје..... | 146/5 | 3473. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје..... | 146/8 |
| 3460. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Гостивар..... | 146/5 | 3474. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје. | 146/8 |
| 3461. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар–Скопје..... | 146/5 | | |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3475. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – „Козле“ – Скопје..... | 146/9 | 3742. Решение за назначување на надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија..... | 167/15 |
| 3476. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево..... | 146/9 | 3743. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје..... | 167/16 |
| 3531. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково..... | 155/2 | 3744. Решение за именување претседател и членови на Советот за македонски јазик | 167/16 |
| 3532. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид..... | 155/2 | 3745. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово | 167/17 |
| 3543. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи..... | 156/3 | 3746. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“-Скопје.. | 167/17 |
| 3618. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“- Пробиштип | 161/3 | 3747. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валаново | 167/17 |
| 3619. Решение за разрешување и именување претседател и член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот | 161/4 | 3748. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа Ресен. | 167/18 |
| 3620. Решение за именување в.д. директор на ВПУ Воспитно - поправен дом Тетово | 161/4 | 3749. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Центар за социјална работа Кратово | 167/18 |
| 3621. Решение за разрешување од должноста директор на ВПУ Воспитно - поправен дом Тетово | 161/5 | 3750. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе | 167/19 |
| 3689. Решение за изменување на Решението за именување Национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.. | 163/47 | 3751. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино..... | 167/19 |
| 3690. Решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје..... | 163/47 | 3752. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес | 167/20 |
| 3702. Решение за избор на в.д. претседател на Инспекцискиот совет..... | 166/2 | 3753. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш..... | 167/20 |
| 3741. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите. | 167/15 | 3754. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани | 167/21 |
| | | 3755. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар | 167/21 |

3756. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп **167/22**
3757. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник од Советот на Град Скопје на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје **167/22**
3758. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Специјален завод - Демир Капија **167/22**
3759. **Решение** за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид..... **167/23**
3760. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници од редот на стручните работници на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола **167/23**
3761. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје **167/24**
3762. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните **167/24**
3763. **Решение** за именување директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид, Република Македонија **167/24**
3764. **Решение** за именување в.д. заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување..... **167/25**
3765. **Решение** за именување директор на ЈУ Национален парк Пелистер, Битола, Република Македонија **167/25**
3766. **Решение** за именување в.д. директор на Фитосанитарната управа **167/25**
3767. **Решение** за именување в.д. директор на Управата за семе и саден материјал **167/26**
3768. **Решение** за именување директор на Управата за безбедност и контраразузнавање **167/26**
3769. **Решение** за разрешување од должноста директор на Управата за финансиско разузнавање..... **167/26**
3770. **Решение** за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност **167/27**
3771. **Решение** за разрешување од должноста директор на Управата за безбедност и контраразузнавање **167/27**
3772. **Решение** за именување директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди..... **167/27**
3773. **Решение** за именување директор на Управата за Финансиска полиција..... **167/27**
3774. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука **167/28**
3775. **Решение** за именување директор на Бирото за јавна безбедност..... **167/28**
3848. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **170/3**
3849. **Решение** за разрешување од должноста Национален координатор за борба против тероризам **170/3**
3969. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје **176/33**
3994. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за именување членови на Советот на Националната инфраструктура на просторни податоци..... **177/7**
4022. **Решение** за именување в.д. директор на Државниот завод за индустриска сопственост..... **180/2**
4032. **Решение** за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи..... **181/11**
4069. **Решение** за именување заменик директор на Државниот испитен центар **183/25**
4070. **Решение** за разрешување и определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје **183/25**
4071. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово **183/25**
4072. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово..... **183/25**
4073. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје..... **183/26**
4074. **Решение** за разрешување од должноста заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија **183/26**
4075. **Решение** за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Радовиш..... **183/26**
4126. **Решение** за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје **186/6**

4127. Решение за именување в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје.....	186/6	4444. Решение за именување заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.	197/5
4128. Решение за именување вршител на должноста директор на Управата за финансиско разузнавање	186/7	4445. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	197/5
4129. Решение за именување директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права	186/7	4446. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија	197/5
4256. Решение за формирање Меѓуресорска комисија.....	190/81	4447. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје.....	197/6
4377. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Медицински факултет „Д-р Христо Татарчев“ во состав на Универзитетот за национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев“ во Скопје.....	192/66	4448. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	197/6
4378. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Економски факултет „Борис Сарафов“ во состав на Универзитетот за национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев“ во Скопје.....	192/66	4449. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје	197/6 202/24
4379. Решение за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Правен факултет „Павел Шатев“ во состав на универзитетот за Национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев“ во Скопје.....	192/66	4516. Исправка	
4438. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	197/3	4450. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот	197/7
4439. Решение за избор на претседател на Инспекцискиот совет.....	197/3	4451. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за Државни патишта.....	197/7
4440. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното музичко училиште-Битола	197/3	4452. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје	197/7
4441. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија..	197/4	4453. Решение за разрешување и именување претседател и член на Комисијата за жалби	197/7
4442. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија	197/4	4454. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“-П.О. Скопје	197/8
4443. Решение за разрешување и именување претседател на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.....	197/4	4455. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје.....	197/8
		4456. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.....	197/8

4457. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“-Велес	197/8	4734. Решение за именување в.д. директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	213/2
4458. Решение за разрешување од должноста директор на Центарот за управување со кризи.....	197/9	4850. Решение за именување в.д. директор на Државниот девизен инспекторат....	220/3
4510. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје.....	202/23	4851. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје....	220/4
4511. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип	202/23	4971. Решение за изменување на Решението за формирање Меѓуресурсорска комисија	223/50
4512. Решение за избор на в.д. директор на Центарот за управување со кризи.....	202/23	ПРОГРАМИ	
4513. Решение за именување в.д. директор на Биро за регионален развој	202/24		
4582. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија	206/2	Рег. бр.	Бр./стр.
4583. Решение за именување заменик член на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија	206/3	11. Програма за изградба на станови за припадниците на Армијата на Република Македонија за 2016 година	1/5
4584. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди	206/3	82. Програма за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетнички односи и спроведување на Рамковниот договор за 2016 година..	2/88
4585. Решение за именување в.д. директор на Државниот просветен инспекторат	206/3	83. Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2016 година	2/88
4586. Решение за именување член на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	206/3	84. Програма за остварување на социјалната заштита за 2016 година	2/89
4587. Решение за именување член на Советот за јавни набавки.....	206/4	85. Програма за основни геолошки истражувања за 2016 година.....	2/94
4588. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија	206/4	86. Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2016 година	2/94
4692. Решение за именување членови на Групата за проценка.....	210/18	87. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено – поправните и воспитно - поправните установи за 2016 година	2/96
4693. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи.....	210/18	88. Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2016 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	2/97
4732. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	213/2	89. Програма за развој на спорт и млади за 2016 година	2/98
4733. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	213/2	90. Програма за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2016 година..	2/99
		91. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2016 година.....	2/100
		92. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2016 година	2/105
		93. Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2016 година	2/106

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 94. Годишна програма за финансирање на изработката на просторен план на Република Македонија за 2016 година | 2/107 | 112. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија во 2016 година | 2/150 |
| 95. Програма за унапредување на животната средина за 2016 година | 2/108 | 113. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2016 година | 2/154 |
| 96. Програма за инвестирање во животната средина за 2016 година | 2/109 | 114. Програма за трансплантација во Република Македонија за 2016 година .. | 2/157 |
| 97. Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2016 година | 2/109 | 115. Програма за едукација на лекари и медицински персонал за 2016 година .. | 2/160 |
| 98. Програма за користење на средства за изградба на спомен - обележјето Плоштад Скендербег во Скопје за 2016 година | 2/110 | 116. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2016 година | 2/164 |
| 99. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2016 година | 2/111 | 117. Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2016 година | 2/167 |
| 100. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2016 година | 2/117 | 118. Програма за инвестиции во животната средина за 2016 година | 2/169 |
| 101. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2016 година | 2/117 | 119. Годишна програма за изградба на магистрален гасовод, делница "Клеочевце-блок станица 5" за 2016 година .. | 2/170 |
| 102. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година | 2/118 | 120. Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 година | 2/171 |
| 103. Програма за заштита на населението од хив/сида во Република Македонија за 2016 година | 2/122 | 121. Програма за научно - истражувачката дејност за 2016 година | 2/173 |
| 104. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2016 година | 2/126 | 122. Програма за преведување и печатење стручна литература - 50 универзитетски учебници кои се употребуваат на првите десет рангирани универзитети согласно со Шангајската листа за 2016 година | 2/178 |
| 105. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2016 година .. | 2/127 | 123. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2016 година | 2/180 |
| 106. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2016 година | 2/131 | 124. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година | 2/181 |
| 107. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2016 година .. | 2/132 | 125. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година | 2/182 |
| 108. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2016 година .. | 2/134 | 126. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2016 година | 2/183 |
| 109. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2016 година | 2/136 | 127. Програма за вештачење и процени на Бирото за судски вештачења за потребите на судовите и јавните обвинителства, државните органи, јавните претпријатија и трговските друштва основани од државата за 2016 година | 2/184 |
| 110. Програма „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ за 2016 година | 2/146 | 128. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година | 2/184 |
| 111. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2016 година .. | 2/148 | | |

129. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2016 година.....	2/185	251. Програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2016 година	6/20
130. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2016 година	2/185	252. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година	6/21
131. Програма за развој на туризмот за 2016 година.....	2/205	253. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година	6/24
132. Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година	2/207	254. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година...	6/29
133. Програма за рамномерен регионален развој во 2016 година.....	2/209	255. Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година.....	6/38
134. Програма за рамномерен регионален развој за 2016 година	2/210	296. Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2016 година	7/33
135. Програма за поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика во 2016 година	2/211	297. Програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година	7/56
136. Програма за фитосанитарна политика во 2016 година	2/212	349. Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година.....	9/8
137. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во реп-роцентрите за 2016 година	2/234	482. Програма за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите националноослободителни војни во Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2016 година	15/44
138. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2016 година.....	2/234	484. Програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој во 2016 година.....	15/45
139. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2016 година	2/236	544. Исправка.....	18/5
140. Програма за семе и саден материјал во 2016 година.....	2/237	690. Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година.....	24/6
141. Програма за проширена репродукција на шумите за 2016 година	2/239	760. Програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година	27/68
142. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2016 година.....	2/240		
143. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	2/241		
2054. Исправка.....	71/30		
144. Годишна програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2016 година.....	2/247		
145. Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2016 година .	2/248		
146. Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2016 година.....	2/254		

782.	Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година.....	29/6	2467.	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	100/2
922.	Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година.....	34/1	2572.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2016 година	105/8
1253.	Програма за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите за период од 2016 до 2020 година..	48/18	2752.	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година	112/7
1814.	Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година.....	63/5	2838.	Програма за дополнување на Програмата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2016 година	116/2
1871.	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.....	64/31	2988.	Програма за изменување на Програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2016 година	120/33
1912.	Програма за дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година.....	65/8	3035.	Програма за дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година.....	121/19
2015.	Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година.....	68/63	3036.	Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година	121/22
2016.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	68/63	3280.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година	132/6
2161.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година.....	75/22	3544.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2016 година.....	156/3
2277.	Програма за изменување и дополнување на Програмата „Здравје за сите“ за 2016 година.....	85/5	3553.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2016 година.....	157/2
2368.	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година.....	90/13	3580.	Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2016/2017 година.....	158/8
2369.	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2016 година.....	90/14	3581.	Програма Д-10 за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа, за 2016 година.....	158/10
2370.	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	90/14			

3606. Програма за изменување на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2016 година.....	160/2	3995. Програма за користење на средства од ЕУ Инструментот за претпристапна помош за земјоделство и рурален развој за 2014-2020 година-ИПАРД II	177/8
3607. Програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2016 година.....	160/2	3996. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2016 година.....	177/63
3691. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2016 година.....	163/48	3997. Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2016 година.....	177/63
3692. Програма за изменување на Годишната програма за изградба на магистрален гасовод, Делница „Клевовце–блок станица 5“ за 2016 година	163/48	3998. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2016 година.....	177/64
3693. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година.....	163/49	3999. Програма за изменување на Програмата за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2016 година.....	177/66
3694. Програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година	163/49	4000. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2016 година.....	177/68
3695. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	163/50	4068. Програма за изменување и дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018)..	183/10
3696. Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година	163/51	4147. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година.....	187/7
3823. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2016 година.....	168/25	4257. Програма за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2016 година.....	190/81
3970. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2016 година.....	176/33	4258. Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година.....	190/82
3971. Програма за изменување и дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година.....	176/35	4259. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2016 година.....	190/82
3972. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2016 година.....	176/38	4260. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година.....	190/83
3973. Програма за изменување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2016 година.....	176/40	4261. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.....	190/85
3974. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	176/40	4262. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	190/85
3975. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.....	176/41		

4380. **Програма** за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2016 година **192/67**
4381. **Програма** за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2017 година **192/72**
4382. **Програма** за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2017 година **192/72**
4383. **Програма** за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2017 година **192/74**
4384. **Годишна програма** за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2017 година **192/77**
4385. **Годишната програма** за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2017 година **192/79**
4431. **Исправка** **196/2**
4386. **Годишна програма** за националната инфраструктура на просторните податоци за 2017 година **192/90**
4387. **Програма** за основни геолошки истражувања за 2017 година **192/93**
4388. **Програма** за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2017 година **192/94**
4389. **Програма** за развој на спорт и млади за 2017 година **192/94**
4390. **Програма** за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2017 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија **192/95**
4391. **Програма** за заштита на потрошувачите за периодот 2017 – 2018 година **192/96**
4392. **Програма** за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година **192/101**
4393. **Програма** за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2017 година **192/103**
4394. **Програма** за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2017 година **192/105**
4395. **Програма** за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2017 година **192/125**
4396. **Годишна програма** за изградба на магистрален гасовод, делница „Клеочевце-блок станица 5“ за 2017 година **192/126**
4397. **Програма** за научно-истражувачката дејност за 2017 година **192/126**
4398. **Програма** за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2017 година **192/131**
4399. **Програма** за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година **192/132**
4400. **Програма** за преведување и печатење стручна литература - 50 универзитетски учебници кои се употребуваат на првите десет рангирани универзитети согласно со Шангајската листа за 2017 година **192/133**
4401. **Програма** за изградба и реконструкција на средни училишта за 2017 година **192/138**
4402. **Програма** за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година **192/139**
4403. **Годишна програма** за финансирање на железничката инфраструктура за 2017 година **192/139**
4404. **Програма** за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2017 година **192/141**
4405. **Програма** за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2017 година **192/145**
4406. **Програма** за превенција на кардиоваскуларни болести (квб) во Република Македонија за 2017 година **192/154**
4407. **Програма** за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2017 година .. **192/156**
4408. **Програма** за заштита на населението од хив/сида во Република Македонија за 2017 година **192/158**
4409. **Програма** за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2017 година **192/161**
4410. **Програма** за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2017 година **192/161**
4411. **Програма** за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2017 година .. **192/162**
4412. **Програма** за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2017 година .. **192/164**
4413. **Програма** за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година **192/167**

4414. **Програма** за трансплантација во Република Македонија за 2017 година . 192/170
4415. **Програма** за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2017 година . 192/172
4416. **Програма** за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2017 година 192/174
4417. **Програма** за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2017 година 192/175
4418. **Програма** за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2017 година 192/178
4419. **Програма** „Здравје за сите“ за 2017 година 192/182
4420. **Програма** за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија во 2017 година 192/183
4421. **Програма** за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2017 година 192/191
4422. **Програма** за поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика во 2017 година 192/192
4423. **Програма** - Инвестиции во животната средина за 2017 година 192/192
4424. **Програма** за унапредување на животната средина за 2017 година 192/193
4425. **Програма** за управување со водите за 2017 година 192/194
4426. **Годишна програма** за финансирање на изработката на просторен план на Република Македонија за 2017 година 192/196
4427. **Програма** за инвестирање во животната средина за 2017 година 192/196
4428. **Програма** за развој на туризмот за 2017 година 192/197
4429. **Програма** за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2017 година 192/200
4430. **Програма** за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2017 година 192/201
4431. **Програма** за вештачење и процени на бирото за судски вештачења за потребите на судовите и јавните обвинителства, државните органи, јавните претпријатија и трговските друштва основани од државата за 2017 година 192/206
4432. **Програма** за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година 192/206
4433. **Програма** за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2017 година 192/208
4434. **Програма** за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни во Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2017 година 192/211
4435. **Програма** за развој на дејноста за заштитата на децата за 2017 година.. 192/211
4436. **Програма** за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2017 година 192/216
4437. **Програма** за остварување на социјалната заштита за 2017 година 192/217
4438. **Програма** за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2017 година 192/221
4439. **Програма** за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата и за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година 192/223
4440. **Програма** за рамномерен регионален развој за 2017 година 192/225
4441. **Програма** за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2017 година 192/226
4442. **Програма** за семе и саден материјал во 2017 година 192/227
4443. **Програма** за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 годин 192/228
4444. **Програма** програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година 192/235
4445. **Програма** за проширена репродукција на шумите за 2017 година 192/241

4446. **Програма** за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2017 година **192/241**
4447. **Програма** за фитосанитарна политика во 2017 година **192/244**
4448. **Програма** за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2017 година **192/266**
4449. **Програма** за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2017 година **192/266**
4450. **Програма** за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година **192/268**
4451. **Програма** за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2017 година **192/270**
4452. **Програма** за рамномерен регионален развој во 2017 година **192/272**
4453. **Програма** за користење на средства за изградба на спомен - обележјето плоштад Скендербег во Скопје за 2017 година **192/273**
4454. **Програма** за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2017 година **192/274**
4455. **Програма** за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2016 година **192/276**
4456. **Национална годишна програма** за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година **192/277**
4457. **Стратешки план** за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2017–2019 година. **192/320**
4476. **Програма** за изменување и дополнување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година **199/24**
4477. **Програма** за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2016 година **199/24**
4478. **Програма** за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година **199/25**
4514. **Програма** за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2016 година **202/24**
4515. **Програма** за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2016 година **202/24**
4530. **Програма** за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетнички односи за 2017 година .. **203/30**
4561. **Програма** за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година **205/6**
4562. **Програма** за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година **205/6**
4650. **Програма** за изменување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година **207/58**
4651. **Програма** за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2016 година **207/59**
4694. **Програма** за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година **210/18**
4759. **Програма** за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2016 година **214/11**
4760. **Програма** за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година **214/13**
4768. **Програма** за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година **215/2**
4807. **Програма** за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година **219/2**
4914. **Програма** за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2016 година **222/11**

4915. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, глуткагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетис за 2016 година.....	222/11	2. Преглед на декларации ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	29/6
4916. Програма за изменување и дополнување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година.....	222/12	3. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	29/7
4972. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	223/50	4. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица (рестриктивни мерки) во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	29/8
4973. Програма за надзор на авијарна инфлуенца кај живината и дивите птици ^(*)	223/51	5. Преглед на декларации ЕУ (ЕЕАС – Брисел) и рестриктивни мерки кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	29/9
ПЛАН		6. Преглед на изјави на обраќања у други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН – ОБСЕ, Стразбург) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули–31 декември 2015 година..	29/10
Рег. бр.	Бр./стр.	7. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....	32/2
3156. Акционен план за спроведување на Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2016 - 2018 година.....	123/2	8. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно со Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 на Советот од 1 октомври 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.....	46/2
ДЕЛОВНИК		9. Одлука за воведување на рестриктивна мерка согласно со Одлуката (ЗНБП) 2015/1925 на советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/573/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против раководството на Транснистрија во Република Молдавија.....	46/17
Рег. бр.	Бр./стр.	10. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно регулатива за спроведување (ЕУ) 2015/1862 на Советот од 18 октомври 2015 година за спроведување на Регулотива (ЕУ) бр. 267/2012 во врска со рестриктивни мерки против Иран.....	77/2
1085. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија	41/25	11. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлука 2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Иран..	77/34
3517. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	153/7		
ТАРИФНИК			
Рег. бр.	Бр./стр.		
298. Тарифник за висината на надоместите за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење	7/58		
МЕТОДОЛОГИИ			
Рег. бр.	Бр./стр.		
485. Методологија за дополнување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите.....	15/46		
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА			
Рег. бр.	Бр./стр.		
1. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве....	29/2		

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 12. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно со Регулатива за спроведување (ЕУ) 2015/1861 на Советот од 18 октомври 2015 година за спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 за рестриктивни мерки против Иран..... | 91/2 | 21. Преглед на декларации на ЕУ (ЕЕАС - Брисел) и рестриктивни мерки кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јануари - 30 јуни 2016 година..... | 177/6 |
| 13. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2016/220 на Советот од 15 февруари 2016 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве..... | 95/2 | 22. Преглед на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари–30 јуни 2016 година.... | 177/7 |
| 14. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2016/119 на Советот од 28 јануари 2016 година за изменување на Одлука 2011/72/ЗНБП за рестриктивните мерки против одредени лица и субјекти со оглед на состојбата во Тунис..... | 95/12 | 23. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2016/849 од 27 мај 2016 година за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја и за укинување на Одлука 2013/183/ЗНБП..... | 205/2 |
| 15. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2015/2359 на Советот од 16 декември 2015 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија..... | 100/2 | 24. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2016/1694 на Советот од 20 септември 2016 година за спроведување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија..... | 221/2 |
| 16. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2016/280/(ЗНБП) на Советот од 25 февруари 2016 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивните мерки против Белорусија..... | 108/2 | 25. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2016/1755 на Советот од 30 септември 2016 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија..... | 221/7 |
| 17. Одлука за воведување на рестриктивните мерки, согласно со Одлуката на Советот (ЗНБП) 2016/411 од 18 март 2016 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Египет..... | 108/13 | 26. Одлука за воведување на рестриктивните мерки, согласно Одлуката (ЗНБП) 2016/1839 на Советот од 17 октомври 2016 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја..... | 221/21 |
| 18. Преглед на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2016 година..... | 177/2 | 27. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2016/1745 на Советот од 29 септември 2016 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди..... | 221/24 |
| 19. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари - 30 јуни 2016 година..... | 177/3 | 28. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2016/1746 на Советот од 29 септември 2016 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија..... | 221/27 |
| 20. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица (рестриктивни мерки) во периодот 1 јануари - 30 јуни 2016 година..... | 177/5 | | |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Рег. бр.	Бр./стр.
926. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицински персонал-лекари специјалисти во Воено медицински центар на Армијата на Република Македонија	35/3
927. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан на вработените во Армијата на Република Македонија на кои не им е обезбедено користење на службен стан	35/4
928. Правилник за начинот на остварување на правото на решавање на станбеното обезбедување со откуп и субвенционирање на дел од трошоци за купување или откуп на стан на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија	35/5
3336. Правилник за начинот на работа на Воената полиција	136/3
3850. Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на активниот воен персонал	170/3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
898. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на потврда за искажаната намера за поднесување на барање за признавање право на азил, образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција	31/86
1220. Правилник за знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи	47/2

1221. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на пробното возење и висината на трошоците поврзани со обезбедување на пробни возења од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи	47/9
1913. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи	65/11
1914. Правилник за содржината и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи	65/14
1915. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на спортски и други приредби на пат и висината на трошоците поврзани со организирање на спортски и други приредби на пат од страна на полициските службеници на министерството за внатрешни работи	65/17
1979. Правилник за поблиските критериуми во однос на стручен кадар, просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема, начинот на водење на евиденции за издавање на меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување на туѓо моторно возило во странство од страна на овластените правни лица	69/2
1980. Правилник за надоместокот на комисијата за разгледување на приговорот	69/3
1981. Правилник за просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење на работи на предавач и возач-инструктор во автошкола, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар	69/3
1982. Правилник за димензиите, содржината и начинот на поставување на посебните таблици за означување на возилото со кое се врши оспособување на кандидати за возачи	69/4

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2221. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство | 80/4 | 3338. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање..... | 137/2 |
| 2222. Правилник за формата и содржината на образецот на поканата за сообраќајна поука..... | 80/14 | 3353. Правилник за начинот на спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити, како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар, формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар..... | 139/3 |
| 2278. Правилник за определување на населени места во кои ќе се спроведуваат возачки испити..... | 85/5 | 3434. Правилник за поблиските услови во однос на просторот, опремата, кадрите, формата, содржината и начинот на водење на евиденција за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици од страна на правните лица овластени за вршење на технички преглед на возила и на правните лица кои пуштаат возила на пазар, доколку издаваат потврди за пробно возење и пробни таблици..... | 142/34 |
| 2329. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата за автошкола..... | 87/4 | 3477. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за странците. | 146/9 |
| 2348. Правилник за пробните тестови и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит..... | 89/3 | 3504. Решение за висината на трошоците за полагање на возачкиот испит..... | 150/2 |
| 2468. Правилник за формата и содржината на Образецот на налепницата за превенција во сообраќајот и начинот на нејзино издавање..... | 100/3 | 3601. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор во министерството за внатрешни работи.... | 159/49 |
| 2477. Правилник за форма и содржина на образецот, како и начинот на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена..... | 101/2 | 3602. Правилник за формата и содржината на патниот налог за користење на возило со пробни преносливи метални таблици и формата и содржината на регистарот за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици..... | 159/54 |
| 2523. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство..... | 103/3 | 3824. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање..... | 168/26 |
| 2654. Правилник за висината на надоместокот за полагање на стручен испит.. | 108/26 | 3825. Правилник за изменување на Правилникот за висината на трошоците во постапката за издавање на регистарски таблици..... | 168/26 |
| 3222. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведување на селекција и избор на кандидат за полицаец и начинот на работа на Комисијата за избор на кандидат за полицаец..... | 130/2 | | |
| 3240. Решение за определување привремен граничен премин..... | 131/5 | | |
| 3281. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници | 133/7 | | |
| 3297. Правилник за минимална цена за оспособување на кандидати за возачи во автошкола | 134/13 | | |

3834. Правилник за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на полицијата	169/4	4725. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за пријавување и одјавување на живеалиште и пријавување на промена на адреса на стан.....	212/3
3874. Правилник за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата.....	171/2	4726. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лична карта.....	212/4
4023. Правилник за форма и содржина на образецот на барањето и на образецот на лиценца за предавач по наставна програма сообраќајни правила и прописи и возач-инструктор во автошкола.....	180/2	4735. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работите и дејностите што се во судир со полициските работи.....	213/2
4024. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на регистрирање на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи, како и за формата и содржината на регистарските таблици.....	180/8	4736. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор во Министерството за внатрешни работи.....	213/3
4187. Правилник за правилата и постапките на оперативното летање за полициските воздухоплови	189/16	4769. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение заради неиздавање на дозвола, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за приватно обезбедување.....	215/3
4589. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство	206/4	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ Рег. бр. Бр./стр.	
4721. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на детективска дејност.....	212/2	1480. Објава од Министерството за надворешни работи	57/2
4722. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на возачка дозвола.....	212/2	1481. Објава од Министерството за надворешни работи	57/2
4723. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за промена на личното име.....	212/3	1482. Објава од Министерството за надворешни работи	57/2
4724. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на патна исправа.....	212/3	1483. Објава од Министерството за надворешни работи	57/2
		1815. Објава од Министерството за надворешни работи.....	63/5
		2398. Објава од Министерството за надворешни работи.....	94/5
		2753. Објава од Министерството за надворешни работи	112/8
		2754. Објава од Министерството за надворешни работи	112/8
		3339. Објава од Министерството за надворешни работи	137/35
		3976. Објава од Министерството за надворешни работи.....	176/42

4161. Објава од Министерството за надворешни работи.....	188/63
4414. Објава од Министерство за надворешни работи.....	195/2
4563. Објава од Министерството за надворешни работи.....	205/9
4564. Објава од Министерството за надворешни работи.....	205/9
4695. Правилник за постапката за издавање на извод од матична книга на родени, извод од матична книга на умрени и извод од матична книга на венчани и начинот на водењето на евиденција за издадените изводи од матичните книги од страна на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.....	210/19
4852. Објава од Министерството за надворешни работи.....	220/4

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
351. Решение за престанување на службата на нотарот.....	9/22
352. Решение за престанување на службата на нотарот.....	9/22
353. Решение за престанување на службата на нотарот.....	9/22
514. Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2016 година	16/14
545. Правилник за формата и содржината на лиценцата за медијатор	18/5
546. Правилник за формата и содржината на лиценцата за обучувач на медијатори.....	18/7
1208. Правилник за насоки за донесување на внатрешни акти за заштитено внатрешно пријавување во правното лице во приватниот сектор	46/9
1209. Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор	46/10
1210. Правилник за заштитено надворешно пријавување	46/13
1281. Правилник со поблиските критериуми и начинот на субвенционирањето и образецот за наплатената награда и трошоци на медијаторот.....	50/3
1719. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на Политички партии.....	61/20

1720. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на Политички партии.....	61/20
1816. Правилник за изменување на Правилникот за условите и начинот на полагање на испитот за извршители и формата и содржината на уверението за положен испит за извршители.....	63/5
1943. Правилник за изменување на Правилникот за условите и начинот на полагање на испитот за медијатор	67/2
2103. Одлука за утврдување на бројот на припадници на судската полиција во секој суд.....	72/184
2399. Правилник за начинот на пресметување на месечниот паричен надоместок и признавањето на патните трошоци на членовите на одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....	94/5
2655. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација и начинот на издавање и одземање на легитимацијата.....	108/26
2755. Решение од Министерството за правда	112/8
2766. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	113/4
2836. Список на поставени постојани судски преведувачи	115/34
3171. Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии	125/3
3262. Решение за престанување на службата на нотарот	132/20
3608. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за вештаци и формата и содржината на уверението за положен испит за вештаци	160/5
3609. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит за вештаци	160/7
4011. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	178/14
4012. Решение за престанок на вршење на службата	178/15

- | | | | |
|--|--------|--|---------|
| 4076. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија | 183/27 | 4995. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на квалификациониот нотарски испит, испитот за рангирање на нотар, испитот за заменик-нотар, испитот за помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и испитот за проверка на знаењата на нотарите.... | 226/23 |
| 4111. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија..... | 185/2 | 4996. Правилник за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот | 226/23 |
| 4487. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии | 201/7 | 4997. Правилник за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, книгите и именниците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на други формални дејствија | 226/24 |
| 4531. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии | 203/30 | 4998. Правилник за формата на налозите, заклучоците, записниците, барањата, службените белешки, потврдите и другите акти кои ги изготвува извршителот при преземањето на извршните дејствија | 226/44 |
| 4532. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи, издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги, водење постапка и составување на записник за најдено дете, обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги..... | 203/31 | 4999. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Уписникот за примените барања за извршување . | 226/192 |
| 4658. Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2017 година..... | 208/2 | 5000. Правилник за начинот на водење на електронската евиденција на извршителите, замениците на извршителите и помошниците на извршителите | 226/192 |
| 4716. Список на поставени постојани судски преведувачи | 211/3 | 5001. Програма за градивото и прописите за полагање на теоретскиот дел од квалификациониот испит и испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите..... | 226/193 |
| 4891. Решение за престанување на службата на нотар | 221/12 | 5002. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на извршителот и заменикот на извршителот, начинот на нејзиното издавање, одземање и поништување | 226/199 |
| 4918. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии..... | 222/13 | 5003. Правилник за видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи | 226/202 |
| 4991. Правилник за поблиските услови за просторот, опремата и фирмата на нотарската канцеларија | 226/3 | 5004. Правилник за потребниот простор и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на квалификациониот испит и испитот за рангирање на извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите | 226/202 |
| 4992. Правилник за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и поништување | 226/4 | | |
| 4993. Правилник за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи.... | 226/20 | | |
| 4994. Правилник за работното време на нотарските канцеларии..... | 226/22 | | |

5005. **Правилник** за начинот на вршење надзор над работата на Комората на извршители на Република Македонија и на извршителите..... **226/203**
5006. **Правилник** за бројот и распоредот на службените седишта и службените подрачја за кои се именуваат нотариите..... **226/204**
5007. **Тарифа** за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите..... **226/205**
5008. **Нотарска тарифа**..... **226/212**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 147. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.. | 3/2 |
| 350. Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција..... | 9/9 |
| 389. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите | 12/3 |
| 761. Упатство за изменување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи..... | 27/68 |
| 905. Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночните инспектори, даночните контролори и даночните извршители..... | 32/4 |
| 917. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.... | 33/5 |
| 929. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на ревизорот за централна внатрешна ревизија и јавни набавки..... | 35/9 |
| 934. Правилник за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците | 36/2 |
| 935. Правилник за содржината на извештаите за сомневањата кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање | 36/3 |

- | | |
|--|-------|
| 936. Правилник за содржината на извештајот за готовинска трансакција и поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе | 36/5 |
| 937. Правилник за содржината на податоците кои нотариите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување | 36/6 |
| 1086. Правилник за формата и содржината на известувањето..... | 41/26 |
| 1087. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација..... | 41/28 |
| 1100. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност | 42/12 |
| 1300. Правилник за Програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, Програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник..... | 52/10 |
| 1542. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите..... | 58/19 |
| 1543. Правилник за формата и содржината на барањето за одложување на извршување на решение и дозволено одложено плаќање на обврските или плаќање на рати..... | 58/35 |
| 1544. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на повеќе или на погрешно уплатениот данок, каматата и трошоците на присилна наплата..... | 58/37 |
| 1545. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на таксата која е платена од лицето кое не било должно да ја плати или таксата ја платило во износ поголем од пропишаниот или за дејството кое органот од кои и да било причини не го извршило..... | 58/39 |

- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| 1546. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на конзуларните такси од дипломатското, односно конзуларното претставништво | 58/41 | 1937. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за доказите за исполнетост на условите за издавање на одобрение за вршење на работи за застапување во царинските постапки и на условите за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на работи на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на легитимација на лиценциран застапник и на легитимацијата за лиценциран застапник како и висината на надоместоците за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки и за издавање на легитимација на лиценциран застапник..... | 66/3 |
| 1714. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација... | 61/11 | 1938. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување..... | 66/8 |
| 1715. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување..... | 61/13 | 1939. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања.... | 66/11 |
| 1716. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одобрени и регистрирани фискални системи на опрема..... | 61/15 | 1940. Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход..... | 66/14 |
| 1717. Правилник за образецот на пријавата за заверка на парагон-блок и итна сметководствена книга..... | 61/15 | 2104. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на советот при одлучување за давање на согласност... | 72/185 |
| 1718. Правилник за формата и содржината на барањето за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување..... | 61/18 | 2105. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот на водење на регистарот на запишување и бришење на стручните лица.... | 72/185 |
| | | 2106. Правилник за начинот на полагање на стручен испит за царински службеник во Царинската управа..... | 72/185 |
| | | 2207. Правилник за формата и содржината на стандардните тендерски документи и стандардните технички спецификации и начинот на нивно користење од страна на договорните органи..... | 79/4 |
| | | 2208. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог..... | 79/80 |

2349. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води надлежен даночен орган како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци..... 89/4
2545. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на унапредување на царинските службеници во Царинската управа..... 104/9
2720. **Правилник** за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа 110/40
2721. **Правилник** за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на непрофитни организации како и потребната документација за исполнетоста на условите за враќање на данокот на додадена вредност..... 110/42
2722. **Правилник** за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на странско дипломатско или конзуларно претставништво и за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на шефот, членовите на дипломатскиот персонал и конзуларните функционери на странското дипломатското или конзуларното претставништво како и на нивните брачни другари 110/44
2723. **Правилник** за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на меѓународни организации и за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на членови на меѓународни организации 110/49
3037. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за увид во даночни акти..... 121/22
3038. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на службено лице..... 121/25
3039. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок 121/28
3040. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава 121/31
3041. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за враќање во поранешна состојба..... 121/34
3042. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно лице..... 121/37
3043. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на обврзувачка согласност..... 121/40
3044. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето 121/43
3045. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за одлагање на плаќање на даночен долг..... 121/46
3046. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг 121/49
3047. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг 121/52
3048. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата 121/55
3138. **Тарифник** за висината на надоместокот за учество во обуката на стручни лица..... 122/29
3157. **Правилник** за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата... 123/105
3158. **Правилник** за висината на надоместоките за извршени услуги на граичните премини за патен сообраќај . 123/127

3164. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	124/3	3624. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето заради неиздавање на дозвола, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за добивање на дозвола.....	161/5
3165. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	124/6	3625. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво, односно за одбивање на барањето за основање и работа на финансиско друштво.....	161/6
3354. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг.....	139/23	3626. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг.....	161/6
3355. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на претходна согласност на давател на финансиски лизинг.....	139/25	3703. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за намалување на бројот на електронски видеолотариски терминали во деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа..	166/2
3356. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво.....	139/27	3826. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за зголемување на бројот на електронски видеолотариски терминали во деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа.....	168/26
3357. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на претходна согласност на финансиско друштво.....	139/29	3827. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	168/28
3512. Правилник за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган на Управата за јавни приходи.....	151/3	3851. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок.....	170/21
3545. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за зголемување на бројот на деловни простории во кои се приредуваат игрите на среќа во автомат клуб.....	156/4	3852. Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на промет на недвижности, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности.....	170/21
3546. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на Лиценца за приредување на игри на среќа во казино.....	156/5	3853. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба.....	170/21
3547. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб.....	156/7		
3548. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредувач на интернет игри на среќа.....	156/9		
3549. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на томбола од затворен тип.....	156/11		
3550. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за производител на интернет игри на среќа.....	156/13		
3551. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница.....	156/15		
3623. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување на решение, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за донесување на решение.....	161/5		

3854. **Правилник** за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање акцизна дозвола..... 170/21
3855. **Правилник** за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање одобрение за акцизно-повластено користење, односно на решение за одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно-повластено користење 170/22
3856. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба 170/22
3857. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за начинот и постапката на одлагање за плаќање на даночен долг 170/22
3858. **Правилник** за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување и користење на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување 170/22
3859. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок..... 170/23
3860. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за паушално плаќање на персоналниот данок на доход 170/23
3861. **Правилник** за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за даночно ослободување, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување на опрема за регистрирање на готовински плаќања 170/23
3862. **Правилник** за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена вредност, односно недонесување на решение за одбивање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена вредност 170/23
3863. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност, односно недонесување на решение за одбивање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност..... 170/24
3864. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за начинот на промена на даночниот период 170/24
3881. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок на приредување на електронски игри на среќа во деловната просторија за која има добиено согласност 172/7
3882. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за деловните простории каде што ќе се приредуваат електронските игри на среќа 172/9
3918. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната просторија каде што се приредуваат електронски игри на среќа..... 175/2
4188. **Правилник** за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган на Царинската управа 189/38
4402. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа 193/2
4408. **Правилник** за изменување на Правилникот за системот на наградување на царински службеници 194/3
4565. **Правилник** за формата и содржината на прекршочниот платен налог 205/9
4727. **Правилник** за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи..... 212/4
4728. **Правилник** за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на сметководители и Регистарот на овластени сметководители..... 212/12
4729. **Правилник** за формата и содржината на барањето за стекнување на уверение за сметководител односно овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител односно овластен сметководител..... 212/15

4782. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.....	216/2
4788. Објава од Министерството за финансии	217/2
4808. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	219/3
4919. Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.....	222/13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
222. Правилник за изменување на Правилникот за користење на лифтови и транспортери	5/40
430. Програма за полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања..	14/14
639. Правилник за формата и содржината на прекршочен платен налог	22/6
640. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	22/9
906. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите	32/7
1222. Правилник за трошоците за водење на постапката за вонсудско спогодување.....	47/9
1223. Правилник за висината на наградата за работата и надоместоците на реално потребните трошоци на претседателот и членовите на спогодбениот совет и повереникот на вонсудското спогодување.....	47/10
1262. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	49/3
1263. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	49/6
1264. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	49/9
1265. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	49/13
1266. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	49/15
1267. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	49/17
1268. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	49/21
1269. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	49/24
1270. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	49/26
1916. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	65/18
2261. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	83/2

2412. Правилник за формата и содржината на Извештајот од извршен надзор во категоризиран угостителски објект за сместување, со предлог мерки.....	96/2
2469. Правилник за формата и содржината на Образецот на барањето за категоризација на угостителски објект за сместување.....	100/8
2470. Правилник за формата и содржината на Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за определена категорија на угостителскиот објект за сместување.....	100/11
2573. Правилник за изменување на Правилникот за условите за категоризација на автокампови	105/9
2585. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оценка на техничката состојба на возилата...	106/13
2599. Правилник за висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оценка на техничката состојба на возилата.....	107/5
2702. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата за издадени одобренија и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото.....	109/41
2839. Правилник за поблиските услови и начинот на добивање и одземање на овластувањето и лиценцата за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања, како и висината на надоместоците за издавање на овластувањето и лиценцата	116/2
3049. Листи на стоки за второ полугодие од 2016 година за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) од Европската заедница, Република Турција, Украина, Норвешка и Швајцарската конфедерација	121/58
3340. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на оценка на сообразност на правните лица.....	137/36
3358. Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања на правни лица.....	139/31

3359. Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања на независни правни лица..	139/33
3526. Годишен план за следење на квалитетот на екстра лесно масло за домаќинство и мазут.....	154/4
3700. Правилник за означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси за производите што користат енергија(*).....	165/2
3912. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на оцена на сообразност	173/6
3919. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	175/4
4033. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	183/2
4415. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	195/2
4416. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	195/7
4517. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на знак на производителот и формата, содржината како и начинот на водење на регистарот за доделување на знак на производител.....	202/25
4920. Листи на стоки за прво полугодие од 2017 година.....	222/18
4921. Листа на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	222/23

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО**

Рег. бр.	Бр./стр.
547. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз	18/9
548. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на брашно	18/9
549. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз.....	18/10
762. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп...	27/80

918. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на евидентниот лист за пријавено производство на тутун, начинот на пријавувањето, потребната документација, како и начинот на издавање на евидентниот лист.....	33/14
930. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка	35/10
931. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој	35/12
1301. Правилник за начинот на вршење на дејноста преку соработка во вршењето на услугите од страна на земјоделската задруга за наводнување на земјоделски површини преку користење на системи за наводнување врз основа на претходно склучен договор со надлежен субјект за вршење на водостопанска дејност.....	52/24
1484. Решение за овластување на лаборатории за анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на брашно	57/2
1629. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.....	59/32
1630. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба и потребната документација.....	59/32
2055. Правилник за составот на комисијата за унапредување и начинот на спроведување на селекцијата за унапредување на вработените во шумска полиција.....	71/30
2056. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на пријавата за засновање на работен однос во шумската полиција.....	71/31
2262. Правилник за начинот на спроведување на селекцијата на кандидатите за вработување во шумската полиција.....	83/6

2279. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост.....	85/6	2656. Методологија за изменување на Методологијата за процена на вредноста на земјишните парцели од консолидационата маса.....	108/30
2280. Правилник за формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти.....	85/6	2852. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет, како и формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадените дозволи	117/6
2281. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на правно лице за вршење на промет со семе.....	85/13	2853. Правилник за формата и содржината и начинот на водење на регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на барањето за запишување во регистарот.....	117/9
2282. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на институција од областа на сточарството.....	85/15	2854. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот, како и потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот.....	117/13
2283. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони.....	85/17	2855. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозволата за аквакултура и дозволата за аквакултура, како и потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата	117/17
2321. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	86/17	3050. Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за упис во регистарот на откупувачи на тутун	121/63
2322. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	86/22	3435. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство.....	142/35
2323. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	86/26	3533. Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на откупувачи на земјоделски производи, како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за откуп на земјоделски производи.....	155/2
2324. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	86/31	3534. Правилник за изменување на Правилникот за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино....	155/7
2371. Правилник за формата и содржината на барањето за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови на добиток.....	90/17	3535. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради добивање на решение за ставање на виното во промет и формата и содржината на образецот на барањето за престанување на важност на решението за ставање на виното во промет пред исцрпување на количината.....	155/10
2381. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за правото на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за потребите на јавните научни и државнообразовни институции од областа на земјоделството, за потребите на казнено-поправните и воспитно-поправните установи и сопствениците на долгогодишен насад, оранжерији или објекти и потребната документација.....	92/2		
2382. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одобрување на институција за производство на семе и одгледувалиште на пчелни матици.....	92/2		
2386. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	93/2		
2400. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на станица за тестирање на добиток.....	94/6		

3835. Правилник за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи за наредната година и податоците за реализиран откуп за претходната година и податоците за реализиран откуп на земјоделски производи од претходниот месец и за планираниот откуп на земјоделски производи за наредниот месец, начинот на доставување и формата и содржината на образецот за доставување.....	169/22	2107. Упатство за практикување на медицина заснована на докази во спроведувањето на рано скенирање (скрининг) со пулсоксиметриј.....	72/187
3883. Правилник за условите, формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти, како и содржината и начинот на водење на регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти.....	172/11	2325. Правилник за формата, содржината, начинот на водењето и објавувањето на регистарот на здравствени установи.....	86/35
4025. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство....	180/8	2330. Правилник за образецот на рецептот, како и начинот за препишување на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III.....	87/6
4459. Правилник за формата и содржината на извештаите за исполнување на доспеани финансиски обврски за откупено винско грозје.....	197/9	2331. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата.....	87/8
4485. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на книгата за приговори.....	201/2	2332. Листи за изменување и дополнување на листите за класификација на супстанции и растенија во листите од меѓународните конвенции за опојни дроги и психотропни супстанции во категорија на опојни дроги и психотропни супстанции.....	87/8
4486. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на откупувачи на тутун.....	201/5	2372. Правилник за образецот на барањето, потребната документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп.....	90/19
4761. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат (*).....	214/13	2413. Правилник за формата и содржината на специјализантскиот дневник за дневните визити и начинот на неговото пополнување.....	96/4
4853. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на рибочуварот, како и начинот на нејзиното издавање и одземање.....	220/4	2414. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на колоквиумите, интермедиијалниот и специјалистичкиот испит.....	96/7
		2463. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на податоците што се водат во електронската листа на закажани прегледи и интервенции за користење на здравствените услуги и начинот на нејзиното водење.....	99/46
		2464. Правилник за содржината и формата на Годишниот извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници односно здравствените соработници.....	99/47
		2478. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт.....	101/4
		2517. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	102/41

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр.

Бр./стр.

1872. Правилник за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и давање на услуги на комплементарна и алтернативна медицина во установите за комплементарна и алтернативна медицина.....	64/31
1944. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината на средствата за реализација на активностите и надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно законот за хемикалии.....	67/2

2518. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	102/43
2524. Методологија за изразување на критериумите за доделување на Лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи во бодови	103/3
2574. Упатство за медицинското згрижување при дијагностика и лекување на СДУТ (симптоми на долен уринарен тракт).....	105/20
2756. Правилник за начинот на запишување во Регистарот на здравствените работници	112/9
2840. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот на известување на несаканите ефекти за време на користењето на медицинското помагало, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските помагала.....	116/3
3216. Правилник за начинот и мерките на управување со водите за капење, техничките критериуми и целите на квалитетот на водата за капење, како и начинот и постапката за информирање на јавноста за резултатите од мониторингот на водата за капење (*)...	129/6
3704. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи.....	166/4
4518. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница.....	202/29
4854. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови.....	220/6
4855. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување во Регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала.....	220/6

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Рег. бр.	Бр./стр.
919. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата за подготвување и полагање испит за директори, начинот на спроведување на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит за директор на јавно средно училиште.....	33/14
1547. Правилник за организација, обука и начин на работа на училишните сообраќајни единици.....	58/43
1631. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за прием на учениците во јавните ученички домови.....	59/35
1917. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување на учениците во средните училишта.....	65/24
2170. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната 2015/2016 година во јавните средни училишта.....	77/8
2185. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната 2015/2016 година во јавните средни училишта.....	78/2
2373. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	90/24
2575. Правилник за изменување на Правилникот за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти.....	105/39
3223. Правилник за висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација врз основа на направените реални трошоци	130/3
3224. Правилник за висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација врз основа на направените реални трошоци	130/3
3225. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на прием на студентите во државните студентски домови	130/3

3450. Правилник за образецот на пријавата за учество на јавен оглас за избор и акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар во основните и средните училишта во Република Македонија.....	144/9	4409. Правилник за образецот на барањето за доделување стипендија за ученици во спортска академија.....	194/3
3527. Календар за организација на учебната 2016/2017 година во основните училишта.....	154/7	4652. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	207/59
3528. Календар за организација на учебната 2016/2017 година во јавните средни училишта.....	154/8	4696. Правилник за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните.....	210/20
3603. Правилник за изменување на правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование.....	159/57	4697. Правилник за образецот на барањето со потребната документација за верификација за посебни програми за образование на возрасните и за образецот на барањето за верификација на установите и институциите за образование на возрасните со потребната документација.....	210/21
3627. Правилник за образецот на барањето за сместување во студентски дом и образецот на барањето за добивање стипендија.....	161/6	4856. Правилник за дополнување на Правилникот за образецот на барањето за сместување во студентски дом и образецот на барањето за добивање стипендија.....	220/6
3836. Правилник за обрасците на барањата за доделување на средства за стипендии за академски студии од втор и трет циклус на студии, последипломски студии, еднократни средства за изработка на магистерски и докторски трудови, творечки дејности, организација на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и објавен научно-истражувачки труд.....	169/38	4857. Правилник за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство.....	220/11
3884. Правилник за образец на барањето за нострификација и признавање на свидетелство за основно образование стекнато во странство и потребната документација.....	172/13	4975. Правилник за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и начинот на нивното водење.....	224/3
3885. Правилник за образец на барањето за нострификација и признавање на свидетелство и диплома за средно образование стекнати во странство и потребната документација.....	172/16		
3977. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти.....	176/42		
4077. Правилник за образецот на барањето и потребната документација за издавање на акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците во основните, односно средните училишта.....	183/27		
4189. Правилник за образецот на барањето за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување стипендија, со потребната документација.....	189/38		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
299. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2016 година.....	7/63
324. Објава за стапката на трошоците на живот за месец декември 2015 година.....	7/87
395. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа.....	13/3

396. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работата на стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособноста за работа..... **13/3**
397. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош..... **13/4**
550. **Правилник** за формата и содржината на прекршочниот платен налог **18/10**
671. **Правилник** за формата и содржината на прекршочниот платен налог **23/74**
672. **Правилник** за формата и содржината на прекршочниот платен налог **23/79**
839. **Решение** за давање согласност на Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија **30/96**
840. **Објава** за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2016 година..... **30/96**
923. **Правилник** за формата и содржината на прекршочниот платен налог..... **34/2**
1254. **Правилник** за формата и содржината на прекршочниот платен налог..... **48/26**
1295. **Објава** за стапката на трошоците за живот и платите за месец февруари 2016 година..... **51/12**
2231. **Објава** за висината на минималната плата во бруто износ за 2016 година.. **80/20**
2232. **Објава** за стапката на трошоците на живот и платите за месец март 2016 година..... **80/20**
2333. **Правилник** за формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за стручно лице за безбедност при работа..... **87/9**
2387. **Решение** за давање согласност на Статутарна одлука за дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.... **93/5**
2475. **Објава** за стапката на трошоците на живот и платите за месец април 2016 година..... **100/23**
2770. **Објава** за стапката на трошоците на живот и платите за месец мај 2016 година..... **113/7**
2856. **Правилник** за начинот на издавање на мислење за исполнетост на условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа **117/20**
3172. **Правилник** за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите за социјалната заштита и заштита на децата **125/5**
3332. **Правилник** за начинот на спроведување на полугодишното интервју и оценувањето на давателите на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита, како и образецот на извештајот за полугодишното интервју и образецот за оценување **135/15**
3360. **Правилник** за образецот на барањето и потребната документација за остварување право на старосна пензија, семејна пензија, инвалидска пензија и паричен надоместок за телесно оштетување **139/35**
3400. **Објава** за стапката на трошоците за живот и платите за месец јуни 2016 година **141/111**
3530. **Објава** за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2016 година..... **154/11**
3555. **Решение** за давање согласност на Статутарна одлука за дополнување на Статутот на ЈУ Завод за социјални дејности Скопје..... **157/3**
3582. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар на установи за деца, Регистарот на јавните установи за деца основани од општината и општината во Градот Скопје, регистарот на агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и Регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност..... **158/11**
3604. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој **159/57**
3828. **Правилник** за начинот на спроведување на годишното интервју и оценувањето како и формата и содржината на извештајот за годишното интервју и на образецот за оценување на давателите на јавни услуги во јавните установи за деца..... **168/34**

3865. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца	170/24
3886. Правилник за оценка на видот и степенот на попреченост на лицата во менталниот или телесниот развој	172/19
4110. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец август 2016 година.....	184/11
4466. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Охрид.....	198/7
4579. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец септември 2016 година.....	205/24
4580. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец октомври 2016 година.....	205/24
4795. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец ноември 2016 година.....	217/24

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Рег. бр.	Бр./стр.
924. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	34/10
932. Правилник за начинот на вршење на ревизија на музејските предмети.....	35/13
1427. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	54/25
1428. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	54/34
1429. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	54/39
1430. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	54/46
1431. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	54/54
1432. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	54/61
1433. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог....	54/66
1477. Програма за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2016 година.....	56/5
2171. Правилник за Програмата за полагање на испитот за добивање конзерваторска лиценца.....	77/9
2209. Решение за давање дозвола за колективно управување.....	79/85
2223. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација....	80/16

2224. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на библиотека и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на библиотеката	80/16
2225. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за елементите што треба да бидат содржани во програмите и проектите од национален интерес во културата	80/16
2226. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на кинотека и за формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотеката	80/16
2227. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата	80/17
2228. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата и за формата и содржината на образецот на барање до министерот за култура за исполнување на посебните услови за работа	80/17
2229. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на музеј и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на музејот.....	80/17
2334. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на споменичката дејност и непосредната заштита во дејностите за заштита на движното културно наследство, програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор и реизбор во стручни звања.....	87/11

2374. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за археолошки истражувања.....	90/33
2375. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција.....	90/35
2376. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение.....	90/37
2377. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање конзерваторско одобрение.....	90/39
2471. Правилник за формата и содржината на Образецот на службената легитимација на инспекторот за културно наследство, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на инспекциската служба во Управата за заштита на културното наследство.....	100/14
2472. Правилник за формата и содржината на конзерваторската лиценца.....	100/17
2657. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања	108/31
2658. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, Програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања	108/42
2703. Правилник за формата и содржината на образецот на конзерваторското мислење и за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на конзерваторското мислење	109/44

2841. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на музејската дејност, Програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања	116/3
3226. Правилник за содржината, видот и форматот на материјалите кои се доставуваат до Кинотеката на Македонија како задолжителен примерок	130/4
3263. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на заштитно - конзерваторски услови	132/20
4533. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог	203/41
4659. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација на инспекторот за културно наследство, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на инспекциската служба во Управата за заштита на културното наследство.....	208/2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
300. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	7/70
301. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	7/73
302. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	7/78
431. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на градежниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот	14/14
551. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	18/15
552. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	18/20
764. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на Решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење	28/12

784. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на постапување на администраторот во информацискиот систем е-одобрение за градење...	29/11	2422. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина и формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна површина.....	97/11
907. Правилник за дополнување на Правилникот на стандарди и нормативи за проектирање.....	32/8	2465. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	99/55
933. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	35/15	2586. Правилник за формата и содржината на барањето за прв упис на чамец во регистарот на чамци и формата и содржината на барањето за упис на податоци за настанати промени на чамецот во регистарот на чамци	106/19
1302. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација.....	52/24	2600. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	107/7
1303. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината, означувањето, начинот на заверката на проектите од страна на одговорните лица, како и начинот на користење на електронските записи...	52/24	2601. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на бродови.....	107/10
1485. Правилник за формата и содржината на евидентниот лист за превоз на патници, податоците кои ги содржи, начинот на негово чување и водење..	57/3	2602. Правилник за формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата за изработување на урбанистички планови, формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата за ревизија на урбанистички планови и потребната документација.....	107/13
2057. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	71/34	2603. Правилник за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите.....	107/23
2253. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на Решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.....	82/3	2767. Програма за полагање на стручен испит за проценувач од областа на недвижен имот	113/5
2415. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	96/7	2786. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање.....	114/13
2420. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	97/2	2857. Правилник за сообраќајно-техничките критериуми кои треба да ги исполнуваат техничките средства за забавување на сообраќајот на патиштата.....	117/21
2421. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за поставување на пливачки објект.....	97/8		

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2858. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови | 117/23 | 4410. Правилник за формата и содржината на записникот за спроведено јавно наддавање и известувањето за избор на најповолен понудувач | 194/5 |
| 3298. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање..... | 134/14 | 4411. Правилник за формата, содржината, како и начинот на водење на регистарот на отуѓено и дадено под долготраен закуп и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 194/8 |
| 3436. Правилник за изменување на Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите..... | 142/35 | 4412. Правилник за формата и содржината на овластувањето за управување со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, како и начинот на водењето на евиденцијата на издадени овластувања | 194/9 |
| 3914. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2017 година..... | 174/4 | 4413. Правилник за формата и содржината на барањето за стекнување на правото на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на договор за купопродажба склучен со поранешен сопственик пред повеќе од 20 години од денот на склучувањето на договорот | 194/11 |
| 4001. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог..... | 177/70 | 4417. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за стекнување на овластување за спроведување на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 195/11 |
| 4013. Правилник за начинот и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред..... | 178/15 | 4418. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за стекнување на овластување за спроведување на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 195/11 |
| 4078. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај..... | 183/31 | 4717. Правилник за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на патници и стоки, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот..... | 211/9 |
| 4079. Правилник за формата и содржината на проектот за дислокација на енергетски објект и на решението за одобрување на проектот за дислокација на енергетски објект | 183/34 | 4718. Правилник за формата и содржината на барањето и начинот на издавање на мемориски картички | 211/13 |
| 4403. Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост... | 193/4 | 4762. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог..... | 214/22 |
| 4404. Правилник за начинот на поднесување на барањата за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на право на трајно користење, пренесување на право на сопственост и засновање на право на стварна службеност на градежното земјиште сопственост на Република Македонија, како и начинот за поднесување на пријави за учество на јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 193/6 | 4763. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог..... | 214/29 |
| | | 4770. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор | 215/3 |

4771. **Правилник** за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор..... **215/5**
4772. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува инспекторот..... **215/7**
148. **Исправка** на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог (објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/15 од 16 ноември 2015 година)... **3/2**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 899. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за добивање А-интегрирана еколошка дозвола..... | 31/88 |
| 1101. Правилник за висината на надоместокот врз основа на реално направени трошоци за полагање на првиот и вториот дел од стручниот испит за оценка на влијание на проект врз животната средина и за полагање на првиот и вториот дел од стручниот испит за оценка на плански документи врз животната средина..... | 42/12 |
| 1102. Правилник за просторните услови на материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за управител со отпад..... | 42/12 |
| 1103. Правилник за просторните услови на материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за експерт за оценка на влијание на проекти врз животната средина и испитот за експерт за стратедиска оценка на животната средина..... | 42/13 |
| 1104. Правилник за висината на надоместокот врз основа на реално направени трошоци за полагање на првиот и вториот дел од стручниот испит за управител со отпад..... | 42/13 |
| 1105. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за управител со отпад како и формата и содржината на уверението | 42/14 |

- | | |
|--|---------------|
| 1106. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за експерт за оценка на влијание на проекти врз животната средина и испитот за експерт за стратедиска оценка на животната средина како и формата и содржината на уверението | 42/16 |
| 1107. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола.. | 42/19 |
| 1108. Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање експерт за оценка на влијание на проекти врз животната средина | 42/19 |
| 1109. Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање експерт за стратедиска оценка на животната средина..... | 42/24 |
| 1110. Програма за полагање на стручен испит за управител со отпад | 42/27 |
| 1224. Правилник за начинот на сигнализација и маркација, формата и содржината на сигнализација и маркација на планинските патеки..... | 47/10 |
| 1918. Решение за прогласување на Платанови стебла (<i>Platanus orientalis</i>) - Мордовис за природна реткост..... | 65/24 |
| 1919. Правилник за формата и содржината, како и начинот на водење на Регистарот на планински патеки..... | 65/25 |
| 1920. Правилник за формата и содржината на елаборатот за воспоставување на планинска патека..... | 65/28 |
| 2058. Правилник за мерките и активностите за заштита на спелеолошките објекти | 71/39 |
| 2604. Правилник за извоз, увоз и транзит на отпад ^(*) | 107/33 |
| 3367. Правилник за формата и содржината на потврдата за регистрација во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема..... | 140/3 |
| 4263. Правилник за формата и содржината на потврдата за склучен договор за преземање на обврска за постапување со отпадна опрема која е основа за ослободување од плаќање на надоместок за управување со отпадна опрема..... | 190/87 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 617. Правилник за формата и содржината на образецот за годишна оценка за успешност на инспектор | 21/53 |

618. Правилник за начинот на полагањето на испитот за инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за инспектор	21/56
1817. Методологија за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување.....	63/5
3505. Правилник за формата, содржината и образецот на Привремена лиценца за инспектор.....	150/2
3515. Правилник за начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи.....	152/2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег. бр.	Бр./стр.
1486. Правилник за определување на поблиските критериуми за висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони кои се одобрени за финансирање.....	57/5
3478. Правилник за начинот на водење и формата и содржината на евиденцијата на развојните потенцијали на општините и планските региони, од значење за регионалниот развој.....	146/10

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
692. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.33/2015 од 3 февруари 2016 година.....	25/2
1282. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.201/2012 од 9 март 2016 година	50/5
1548. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.19/2016 од 16 март 2016 година.....	58/44
1549. Извонредно мислење од Уставниот суд на Република Македонија.....	58/49
1550. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.64/2014 од 16 март 2016 година.....	58/53
1551. Извонредно мислење од Уставниот суд на Република Македонија.....	58/55

2110. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.90/2015 од 30 март 2016 година.....	73/3
2230. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.147/2014 од 13 април 2016 година.....	80/18
2416. Решение од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 104/2016 од 18 мај 2016 година	96/13
2525. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2015 од 11 мај 2016 година	103/4
2546. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.104/2016 од 25 мај 2016 година.....	104/9
2787. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.67/2015 од 11 мај 2016 година	114/14
2788. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.125/2015 од 25 мај 2016 година	114/16
3201. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.74/2014 од 29 јуни 2016	127/18
3299. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2014 од 29 јуни 2016 година	134/14
4112. Решение од Уставниот суд на Република Македонија.....	185/2
4405. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.2/2016 од 28 септември 2016 година	193/6
4419. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија	195/11
4488. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.72/2016 од 29 јуни 2016 година и 28 септември 2016 година.....	201/7
4489. Извонредно мислење од Уставниот суд на Република Македонија	201/9
4534. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.87/2016 од 31 октомври 2016 година.....	203/50
4719. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.87/2015 од 9 ноември 2016 година	211/22

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
256. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Гостивар.....	6/67
257. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	6/67
303. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	7/79
518. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 2 Скопје	16/16
519. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Винаца	16/16

520. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струга.....	16/17	3244. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	131/7
521. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	16/17	3245. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	131/7
522. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	16/17	3368. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	140/5
523. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	16/17	3369. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	140/5
524. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	16/18	3370. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	140/5
920. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	33/14	3837. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	169/53
967. Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Битола.....	37/67	3838. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	169/53
968. Одлука за избор на претседател на Основен суд Охрид.....	37/67	3839. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	169/53
969. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кочани.....	37/67	3840. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	169/53
1225. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје.....	47/19	3841. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	169/53
1283. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Делчево.....	50/11	3842. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	169/54
1284. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	50/11	3887. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	172/26
1304. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	52/25	3888. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	172/26
1941. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	66/16	3889. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје 1 Скопје.....	172/26
1945. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	67/3	3890. Одлука за избор на судија на Основен суд Велес.....	172/26
2059. Одлука за избор на претседател на Основен суд Гостивар.....	71/40	3891. Одлука за избор на судија на Основен суд Струмица.....	172/27
2186. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	78/2	3892. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје.....	172/27
2240. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Делчево.....	81/5	3893. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Битола.....	172/27
2263. Одлука за избор на претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	83/6	3894. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Гостивар.....	172/27
2264. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	83/7	3895. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Гостивар.....	172/28
2335. Решение за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	87/31	3896. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип.....	172/28
2406. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	95/2	3897. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип.....	172/28
2605. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	107/113	3898. Одлука за избор на судија на Управен суд.....	172/28
2606. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	107/113	3899. Одлука за избор на судии на Виш управен суд.....	172/28
2607. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	107/113	3900. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија...	172/29
3190. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	126/11	3901. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија...	172/29
3241. Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Гостивар.....	131/6	3917. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	174/8
3242. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кратово.....	131/6	4014. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	178/27
3243. Одлука за избор на претседател на Основен суд Винаца.....	131/7	4026. Решение за престанок на мандат на член на Судски совет на Република Македонија.....	180/9

4130. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	186/7
4131. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	186/7
4432. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	196/10
4566. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Велес.....	205/13
4567. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струмица.....	205/13
4568. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Штип.....	205/13
4569. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	205/14
4590. Правилник за поведување и утврдување на трајно губење на способноста за вршење на судиска функција.....	206/6
4764. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Прилеп.....	214/38
4890. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	221/11

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
209. Одлука за именување на генерален секретар на Државната изборна комисија.....	4/12
2268. Одлука за формирање на Општински изборни комисији бр. 08-1304/1, донесена на седница на Државната изборна комисија, одржана на 28 април 2016 година.....	84/2
2343. Обрасци за спроведување на Предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија 2016 година на македонски јазик, македонски – албански јазик, македонски – турски јазик, македонски – албански – српски јазик и македонски – албански – ромски јазик.....	88/2
2350. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисији.....	89/6
2383. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисији.....	92/4
2407. Листа за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија од Државната изборна комисија.....	95/3
4420. Обрасци од Државната изборна комисија.....	195/12
4467. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисији.....	198/7

4490. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисији.....	201/12
4519. Обрасци бр. 16, 16гс, 21 и 21 гс од Државната изборна комисија.....	202/30
4535. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисији.....	203/51
4544. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисији.....	204/2
4657. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисији.....	207/75
4710. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските Изборни комисији.....	210/35
4765. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисији.....	214/38

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
214. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	4/20
215. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2015 година...	4/20
776. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија.....	28/56
1229. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2016 година...	47/40
2118. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец март 2016 година.....	73/44
2380. Објава за Движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец април 2016 година.....	90/48
2704. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2016 година.....	109/48
3206. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	127/32
3207. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2016 година.....	127/32
3509. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2016 година.....	150/16
3907. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец август 2016 година.....	172/39
4162. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2016 година..	188/63

4543. **Објава** за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2016 година . **203/63**
4787. **Објава** за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2016 година ... **216/24**

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|-------------|
| 381. Правилник за формата и образецот за оценување на овластените државни ревизори и државни ревизори..... | 11/4 |

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 12. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија... | 1/8 |
| 13. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија... | 1/8 |
| 14. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија... | 1/8 |
| 210. Решение за издавање дозвола за понуди за преземање..... | 4/12 |
| 211. Правилник за начинот на потврдување на прифаќањето или одбивањето на налог за тргување со хартии од вредност..... | 4/13 |
| 212. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот за водење на книгата на налози..... | 4/18 |
| 486. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник | 15/46 |
| 487. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија... | 15/47 |
| 488. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер..... | 15/47 |
| 489. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер..... | 15/47 |
| 515. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .. | 16/14 |
| 516. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .. | 16/15 |
| 517. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .. | 16/15 |
| 563. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .. | 19/4 |
| 765. Решение за обновување на дозволата за работење на брокер..... | 28/12 |
| 766. Решение за обновување на дозволата за работење на брокер..... | 28/12 |
| 767. Решение за обновување на дозволата за работење на брокер..... | 28/13 |
| 768. Решение за обновување на дозволата за работење на брокер..... | 28/13 |

- | | |
|--|--------------|
| 769. Решение за обновување на дозволата за работење на брокер | 28/13 |
| 770. Решение за обновување на дозволата за работење на брокер | 28/13 |
| 771. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност | 28/14 |
| 772. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржина на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда | 28/14 |
| 773. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност | 28/15 |
| 774. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување | 28/16 |
| 1088. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија... | 41/31 |
| 1089. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија... | 41/31 |
| 1211. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.. | 46/16 |
| 1271. Решение за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување..... | 49/29 |
| 1289. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер | 51/2 |
| 1290. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер | 51/2 |
| 1305. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/25 |
| 1306. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/25 |
| 1307. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/26 |
| 1308. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/26 |
| 1309. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/26 |
| 1310. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/27 |
| 1311. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/27 |
| 1312. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/27 |
| 1313. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/28 |
| 1314. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.... | 52/28 |

1315. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	52/28	2609. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност	107/113
1487. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ..	57/7	2610. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување	107/115
1488. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	57/7	3139. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	122/29
1489. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	57/7	3140. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	122/29
1490. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука..	57/7	3141. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	122/30
1818. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	63/24	3142. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	122/30
1921. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	65/32	3246. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда-прва емисија на обврзници.....	131/7
1922. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	65/32	3247. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози.....	131/8
1923. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	65/32	3248. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање дозвола за преземање.....	131/8
1924. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.	65/32	3249. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза.....	131/14
1925. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	65/33	3250. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.....	131/15
1926. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	65/33	3251. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на депозитар за хартии од вредност.....	131/16
1927. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	65/33	3252. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови.....	131/17
1928. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	65/34	3479. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	146/14
2241. Решение од Комисијата за хартии од вредност	81/5	3480. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	146/14
2242. Решение од Комисијата за хартии од вредност	81/6	3481. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	146/14
2243. Решение од Комисијата за хартии од вредност	81/6	3482. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.	146/14
2244. Решение од Комисијата за хартии од вредност	81/6		
2245. Решение за бришење на Акционерско од Регистарот на Акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	81/6		
2254. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	82/4		
2587. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	106/24		
2588. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	106/24		
2589. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	106/24		
2590. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	106/24		
2608. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози.....	107/113		

3483. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	146/15	4046. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на Управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови.....	182/14
3484. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	146/15	4047. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер	182/16
3485. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	146/15	4048. Правилник за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник	182/17
3610. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	160/7	4049. Правилник за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер	182/20
3611. Решение за давање одобрение за измени на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на обврзници.....	160/7	4050. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука...	182/23
4034. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	182/3	4491. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	201/12
4035. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	182/3	4492. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	201/13
4036. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	182/3	4701. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	210/28
4037. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ..	182/4	4702. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	210/28
4038. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд	182/4	4703. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	210/29
4039. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	182/4	4720. Решение за бришење на акционерското друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	211/24
4040. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност.....	182/5	4801. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	218/33
4041. Правилник за формата и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања.....	182/5	4809. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	219/10
4042. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања	182/7	4858. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	220/11
4043. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на проспекто на инвестицискиот фонд и за секоја измена и дополнување на проспекто	182/10	4859. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	220/12
4044. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија	182/13	ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
4045. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови	182/13		
		Рег. бр.	Бр./стр.
		2258. Тарифа на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги - Пречистен текст ¹	82/21

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.		
528.		Одлука за критериумите и стандардите за работењето на платните системи	17/27
529.		Одлука за начинот и методологијата на надзор на платните системи	17/44
553.		Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	18/25
1111.		Одлука за доставување податоци за извршените активности во платниот промет	42/30
1112.		Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи	42/31
1113.		Одлука за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство	42/31
1114.		Одлука за начинот на кој резидентите отвораат девизни сметки.....	42/36
1257.		Исправка	48/33
1115.		Одлука за начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти	42/38
1256.		Исправка	48/33
1116.		Одлука за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти	42/40
1255.		Исправка	48/33
1552.		Упатство за дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство.....	58/57
1721.		Одлука за изменување на Одлуката за условите и начинот за снабдување со книжни и ковани пари.....	61/20
1722.		Одлука за изменување на Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да вложува овластена банка.....	61/21
2111.		Упатство за доставување податоци за извршените активности во платниот промет.....	73/4
2336.		Одлука за девизен депозит кај Народната банка на Република Македонија.....	87/31
2337.		Одлука за задолжителната резерва....	87/32
2433.		Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	98/7
2434.		Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	98/7
2526.		Одлука за пуштање во оптек на кованите пари во апоен од 1 денар	103/5
3376.		Одлука за дополнување на Одлуката за Сметковниот (Контниот) план за банките	141/3
3377.		Одлука за општите услови за отворање и затворање сметки во Народната банка на Република Македонија.....	141/4
3378.		Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти.....	141/5
3379.		Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	141/5
3380.		Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	141/6
3381.		Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	141/6
3382.		Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	141/6
3383.		Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	141/7
3384.		Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	141/7
3385.		Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	141/7
3386.		Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	141/8
3387.		Политика за изменување на политиката за управување и инвестирање на девизните резерви на Република Македонија	141/8
3388.		Упатство за начинот за вршење на платниот промет со странство	141/9
3529.		Исправка	154/11
3866.		Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	170/25
3867.		Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	170/25
4080.		Одлука за издавање дозвола и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари.....	183/36
4480.		Упатство за изменување на Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во странство.....	200/2
4481.		Упатство за изменување на Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања од странство.....	200/5
4482.		Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите земени од нерезиденти	200/8
4483.		Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите одобрени на нерезиденти	200/11

4484. Упатство за изменување на Упатството за начинот и постапката на известување за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари	200/16	154. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/3
4739. Исправка.....	213/4	155. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/4
4520. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари	202/72	156. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/4
4521. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоен од 1000 денари	202/72	157. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/4
4522. Одлука за издавање и за основните белези на кованите пари во апоен од 2 денари	202/72	158. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/4
4523. Одлука за повлекување од оптек на книжните пари во апоен од 5.000 денари	202/73	159. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/4
4524. Одлука за укинување на Одлуката за методологијата за утврдување нето-должник на банка.....	202/73	160. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/5
4737. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	213/3	161. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/5
4738. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	213/4	226. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5/43
4789. Одлука за издавање комплет ковани пари за колекционерски цели.....	217/2	227. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5/43
4790. Одлука за пуштање во оптек комплет ковани пари за колекционерски цели..	217/3	228. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5/43
4796. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	218/2	229. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5/43
4797. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителната резерва.....	218/12	327. Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2016 година.....	8/4
4798. Одлука за пресметување и плаќање камата на депозитите на органите на државната управа кај Народната банка на Република Македонија.....	218/13	328. Годишна програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2016 година.....	8/12
4799. Одлука за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари.....	218/14	357. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	10/2
4800. Одлука за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.....	218/16	358. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	10/2

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
151. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3/3	359. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	10/2
152. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/3	360. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	10/3
153. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3/3	361. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	10/3

[illegible]

2408. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	95/17	4421. Правилник за дополнување на Правилникот за премеј на недвижности .	195/24
2409. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	95/17	4422. Правилник за дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	195/24
2527. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	103/5	4423. Правилник за дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите	195/24
2528. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	103/5	4424. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	195/25
2529. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	103/5	4425. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	195/25
3159. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	123/127	4426. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	195/25
3160. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	123/127	4427. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	195/26
3161. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	123/128	4468. Годишна програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2017 година	198/11
3227. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	130/5	4525. Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2017 година.....	202/73
3228. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	130/5	4545. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	204/2
3229. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	130/5	4546. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	204/3
3556. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премеј на недвижности.....	157/3	4547. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	204/3
3583. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	158/45	4698. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	210/27
3829. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	168/46	4783. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	216/6
3830. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	168/46	4784. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	216/6
3978. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премеј на недвижности.....	176/43	4802. Правилник за дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	218/33
4027. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	180/9	4810. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	219/10
4028. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	180/9		
4081. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	183/42		
4082. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	183/42		

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Пер. бр.	Бр./стр.
149. Листа на спортисти на кои им е доделено национално спорско признание за 2015 година	3/2

223.	Листа за изменување на Листата на категоризирани спортисти – спортска надеж.....	5/40	525.	Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат ветеринарните аптеки, како и начинот на работа.....	16/18
224.	Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јули 2015 – декември 2015	5/41	530.	Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни, семе, јајца и ембриони заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија.....	17/46
225.	Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија	5/42	531.	Правилник за условите кои треба да ги исполнува веледрогерија за промет со ветеринарно – медицински препарати, како и начинот на работа.....	17/46
1319.	Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за спорт.....	52/30	564.	Правилник за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во храната(*).....	20/2
3500.	Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари 2016 – јуни 2016.....	149/2	673.	Посебна програма за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2016 година	23/86
3501.	Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	149/2	775.	Правилник за посебните барања за храната од животинско потекло(*)	28/18
3631.	Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж.....	162/3	1226.	Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.....	47/19
4548.	Правилник за формата и содржината на образецот за годишната програма на националната спортска федерација за користење на средства остварени од надоместоци за спорт.....	204/3	1273.	Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија.....	49/29
4660.	Листа за изменување на Листата на категоризирани спортисти-Спортска надеж.....	208/5	1320.	Решение за утврдување на посебни услови за увоз на гуар гума со потекло или испорачана од Индија поради ризик од консумирање на пентахлорофенол и диоксини (*).....	52/31
4773.	Правилник за критериумите за определување на врвен тренер за работа во спортска академија за млади таленти и врвен активен спортист	215/8	1632.	Правилник за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природни извори на ароми(*).....	59/35
4982.	Правилник за начинот на користење на средствата од даночно поттикнување.....	225/3	1633.	Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*).....	59/39

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
368.	Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2016 година..
384.	Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2016 година
432.	Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција
	14/16

1935. Листа на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (¹).....	65/36	3220. Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија.....	129/14
2163. Правилник за изменување на Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната(*).....	76/2	3254. Решение за забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Косово.....	131/18
2212. Решение за изменување и дополнување на Решението за утврдување на посебни услови за увоз на одредена храна за животни и храна за луѓе поради ризик од афлатоксини (*).....	79/89	3300. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција.....	134/15
2256. Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2016 година.....	82/5	3301. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија.....	113/5
2257. Правилник за посебни барања за контрола на trichinella во месото(*)...	82/5	3302. Решение за забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Албанија ..	134/16
2284. Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија.....	85/19	3371. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција.....	140/5
2768. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија.....	113/5		
2789. Решение за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија...	114/26		
3217. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција.....	129/12		
3218. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Италија.....	129/12		
3219. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз во Република Македонија на жива живина, кокошки несилки, еднодневни пилиња и јајца за ведење по потекло од Италија.....	129/14		

- | | | | |
|--|---------|---|--------|
| 3390. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и нуспроизводи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија..... | 141/104 | 3843. Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни, семе, јајца и ембриони заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија..... | 169/54 |
| 3391. Решение за забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Црна Гора.. | 141/104 | 3844. Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни, семе, јајца и ембриони заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија..... | 169/54 |
| 3506. Список на ветеринарно - медицински препарати за кои е дадено одобрение за ставање во промет..... | 150/4 | 4051. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и нуспроизводи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија | 182/23 |
| 3628. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија | 161/15 | 4460. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи(*) | 197/15 |
| 3629. Правилник за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца(*)..... | 161/20 | 4526. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско испитување на производи од аквакултура со потекло од Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија..... | 202/83 |
| 3698. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Косово..... | 164/2 | 4549. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Унгарија... | 204/10 |
| 3706. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија..... | 166/11 | 4570. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Полска..... | 205/14 |
| 3778. Решение за забрана на увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи во Република Македонија од Република Полска..... | 167/30 | 4571. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Германија. | 205/14 |
| | | 4591. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Хрватска .. | 206/7 |
| | | 4661. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Унгарија..... | 208/5 |
| | | 4662. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Австрија... | 208/5 |

4663. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Данска.....	208/5	4811. Решение за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија (*).....	219/10
4664. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Израел.....	208/6	4922. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Бугарија....	222/24
4665. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Холандија..	208/6	4977. Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминанти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2017 година...	224/127
4666. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Шведска...	208/6	4978. Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2017 година.....	224/147
4699. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Германија.....	210/27	4979. Решение за утврдување на посебни услови за увоз на прехранбени производи кои содржат или се состојат од листови од бетел (Piper betle) од Индија (*).....	224/169
4700. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Швајцарија.....	210/27	АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО	
4766. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Украина...	214/39		
4767. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Романија..	214/39	Рег. бр.	Бр./стр.
4785. Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија(*).....	216/6	354. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (FLIGHT DISPATCHER).....	9/23
4786. Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска(*)	216/19	2378. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.....	90/41
4792. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Косово.....	217/4	2384. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.....	92/5
		3537. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување на друг стручен персонал.....	155/14
		3845. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари.....	169/54
		3846. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации	169/55

3870. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволите и овластувањата на пилотите на ултралесните летала (микролесните) и моторизираниите крила	170/42
3871. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и правилата на летање со ултралесните летала (микролесните) и моторизираниите крила.....	170/42
3903. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот.....	172/33
3915. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови.....	174/6
3916. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оцена на сообразност и начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.....	174/7
4793. Правилник за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање	217/11
4794. Правилник за градба, утврдување на пловидбеност и одржување на крилата за слободно летање.....	217/15
4803. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	218/33

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
398. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација.....	13/4
1873. Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации.....	64/34
2172. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.....	77/12
2173. Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации.....	77/13
2255. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација.....	82/5
2402. Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги.....	94/8
2410. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема....	95/17
3221. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција.....	129/19
3350. План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија.....	138/2
3536. Решение за поништување на службени легитимации.....	155/13
3868. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	170/25
3869. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства.....	170/26
4536. Одлука за распишување на јавен тендер за избор на даватели на универзална услуга.....	203/52

4572. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација..... **205/15**
4573. **Правилник** за изменување на Правилникот за преносливост на броеви..... **205/16**

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 901. Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2016 година..... | 31/88 |
| 3143. Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до Агенцијата..... | 122/31 |

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 2724. Правилник - Измена и дополнување на Правилникот за презентирање понуди за проектирани идни пензии..... | 110/54 |
| 2725. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд..... | 110/59 |
| 2726. Правилник за измена на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд..... | 110/59 |
| 2727. Правилник за агенти на пензиски друштва..... | 110/59 |
| 3253. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво..... | 131/18 |
| 3705. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови..... | 166/4 |
| 4114. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд..... | 185/2 |
| 4190. Исправка | 189/57 |

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|-------------|
| 382. Решение за престанок на дозволата за вршење осигурително брокерски работи..... | 11/8 |

- | | |
|---|--------------|
| 383. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето..... | 11/8 |
| 641. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи..... | 22/11 |
| 642. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување..... | 22/11 |
| 643. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата..... | 22/24 |
| 1723. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување..... | 61/21 |
| 1724. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување..... | 61/21 |
| 1725. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување..... | 61/22 |
| 1726. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси..... | 61/22 |
| 1727. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување..... | 61/22 |
| 1728. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите..... | 61/23 |
| 1729. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност.... | 61/24 |

1730. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување.....	61/24
2379. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета...	90/41
2417. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи	96/15
3166. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	124/8
4537. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи.....	203/58

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
150. Тарифник за висината на надоместите за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници.....	3/2

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Рег. бр.	Бр./стр.
4002. Правилник за начинот на спроведување на субвенционирање на каматни стапки во земјоделството и руралниот развој.....	177/71

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Рег. бр.	Бр./стр.
625. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис	21/62
700. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш.....	25/5
1212. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје.....	46/16

1213. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с. Мала Речица, Тетово.....	46/18
1214. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје.....	46/20
1215. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар	46/22
1436. Одлука за поништување на Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување.....	54/74
2659. Правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервис и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал.....	108/51
2757. Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на Општина Гостивар.....	112/10
3202. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид.....	127/22
3203. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга	127/25
3507. Одлука за именување членови на Привремената комисија за следење на медиумското претставување.....	150/14
3777. Исправка	167/29
3776. Одлука за именување член на Привремена комисија за следење на медиумско претставување.....	167/29
3902. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	172/29
4976. Одлука за престанок на мандатот на Привремената комисија за следење на медиумското претставување.....	224/126

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

Рег. бр.	Бр./стр.
532. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	17/48

1258. Правилник за формата и содржината, како и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата.....	48/33
2403. Правилник за поблиските услови за начинот на пропишување и издавање или продавање на лековите.....	94/11
2473. Правилник за начинот за известување на несаканите ефекти за време на користењето на медицинското средство, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските средства.....	100/19
3333. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	135/30
3389. Правилник за формата и содржината на гаранцијата за увезен лек	141/101
4433. Правилник за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница.....	196/11
4791. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за надоместоците и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства.....	217/3
4860. Правилник за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови.....	220/12
4861. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување во Регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства.....	220/16

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
230. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	5/44
674. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	23/87
675. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното Јавно обвинителство Штип	23/88
785. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.....	29/11

1090. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија за три јавни обвинители	41/31
1091. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија	41/32
1118. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.....	42/45
1478. Одлука за избор на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство Гостивар и Основното јавно обвинителство Битола.....	56/8
1479. Оглас за избор на еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје.....	56/8
1634. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар за еден јавен обвинител.....	59/39
1635. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	59/39
2174. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	77/15
2265. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово.....	83/7
2266. Одлука за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје.....	83/7
2267. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	83/7
2411. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	95/19
2435. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија	98/8
2576. Одлука за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство најмногу до 6 (шест) месеци.....	105/39
2577. Одлука за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство најмногу до 6 (шест) месеци.....	105/40
2578. Одлука за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство најмногу до 6 (шест) месеци.....	105/40
2842. Одлука за избор на три јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија, два јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје и еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип....	116/12
2913. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија	118/28
3144. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/53

3145. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/53
3146. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/53
3147. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/54
3148. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/54
3149. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/55
3150. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/55
3151. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/55
3162. Одлука за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство најмногу до 6 (шест) месеци	123/128
3282. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија	133/7
3341. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	137/37
3342. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	137/37
4015. Одлука за избор на претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	178/27
4016. Одлука за избор на заменик претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	178/27
4083. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија	183/43
4084. Одлука на Советот на јавните обвинители на Република Македонија	183/43
4085. Одлука на Советот на јавните обвинители на Република Македонија	183/43
4086. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.....	183/43
4087. Одлука за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје и основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе	183/44
4191. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	189/60

**СОВЕТ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И
ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА
СУДИЈА**

Рег.бр.	Бр./стр.
4195. Деловник за работа на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија.....	189/62

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
15. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	1/9
16. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	1/12
165. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата...	3/26
258. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6/68
259. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6/68
369. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	10/19
385. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата...	11/18
386. Решение за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11/19
626. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата...	21/62
786. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас	29/12
787. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	29/15
788. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	29/18
789. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	29/21
902. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата...	31/90

921. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	33/15	1732. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	61/26
970. Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- Трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1).....	37/68	1819. Одлука за продолжување на Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	63/24
1119. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	42/45	1874. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата.....	64/36
1323. Исправка	52/39	1946. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	67/3
1120. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	42/48	1947. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	67/3
1132. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	44/4	2112. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	73/39
1185. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата.....	45/21	2113. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	73/39
1227. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	47/27	2114. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	73/40
1321. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	52/33	2175. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	77/16
1322. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	52/35	2176. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	77/18
1434. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија со Еуродизел БС..	54/72	2177. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	77/18
1435. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	54/72	2246. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	81/7
1553. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	58/58	2247. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	81/9
2178. Исправка	77/19	2248. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	81/11
1554. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	58/61		
1731. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	61/24		

2249. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	81/12	2990. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	120/34
2285. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	85/23	2991. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	120/35
2286. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	85/24	2992. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас.....	120/36
2388. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	93/6	3051. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	121/63
2389. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	93/8	3052. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	121/66
2404. Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	94/14	3053. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	121/69
2474. Решение за престанување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	100/23	3054. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	121/72
2530. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	103/6	3055. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.	121/76
2531. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	103/7	3056. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	121/78
2758. Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата	112/12	3345. Исправка	137/41
2759. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги.....	112/14	3057. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2016 година.....	121/81
2860. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата	117/26	3058. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2016 година	121/81
2861. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	117/27	3059. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2016 година	121/82
2989. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	120/33		

3060.	Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 2016 година	121/83	3334.	Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	135/34
3061.	Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2016 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ – Скопје.....	121/83	3343.	Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	137/37
3062.	Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година.....	121/84	3344.	Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	137/39
3204.	Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	127/27	3361.	Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	139/40
3205.	Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	127/28	3362.	Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.....	139/42
3255.	Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	131/18	3372.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	140/6
3256.	Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	131/19	3373.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	140/7
3265.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	132/22	3392.	Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2016 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје.....	141/104
3266.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	132/23	3393.	Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2016 година	141/105
3267.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	132/24	3394.	Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна цена, како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2016 година	141/106
3268.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	132/25	3395.	Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	141/107
3269.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	132/26	3396.	Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2016 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје.....	141/110
3270.	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	132/27			

- | | | | |
|--|---------|--|--------|
| 3397. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2016 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДОО-ЕЛ Скопје..... | 141/110 | 3495. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 147/7 |
| 3398. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, наместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2016 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДОО-ЕЛ Скопје..... | 141/110 | 3502. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.... | 149/2 |
| 3399. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2016 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје .. | 141/111 | 3557. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 157/3 |
| 3486. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт–трговија на големо со еуродизел БС (Д-Е V), еуросупер БС 95, еуросупер БС 98, екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и течен нафтен гас (ТНГ)..... | 146/16 | 3558. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 157/4 |
| 3487. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт–складирање на еуродизел БС (Д-Е V), еуросупер БС 95, еуросупер БС 98, екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и течен нафтен гас (ТНГ)..... | 146/16 | 3559. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 157/4 |
| 3488. Решение за изменување и дополнување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 146/17 | 3560. Решение за изменување и дополнување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 157/5 |
| 3489. Решение за изменување и дополнување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 146/18 | 3561. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 157/5 |
| 3490. Решение за изменување и дополнување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 146/18 | 3562. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 157/6 |
| 3494. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 147/3 | 3584. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.... | 158/45 |
| | | 3699. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС..... | 164/7 |
| | | 3831. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.... | 168/46 |
| | | 3872. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 170/42 |
| | | 3873. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 170/43 |
| | | 3904. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија..... | 172/34 |

3905. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	172/37	4193. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	189/60
3921. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата,..	175/9	4194. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	189/62
3922. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	175/11	4264. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	190/89
3979. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.....	176/43	4265. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	190/90
3980. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.....	176/44	4266. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	190/91
4017. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).....	178/27	4542. Исправка	203/63
4018. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	178/31	4267. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....	190/91
4052. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	182/30	4479. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	199/26
4053. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	182/31	4493. Правилник за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас.....	201/13
4054. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	182/34	4538. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	203/58
4055. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	182/36	4539. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	203/59
4056. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	182/38	4540. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	203/59
4132. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	186/8	4656. Исправка	207/75
4192. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	189/60	4541. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	203/63
		4550. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата. ..	204/10
		4574. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	205/16
		4575. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	205/20
		4576. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	205/23

4577. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	205/23	4777. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	215/15
4592. Решение за престанување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	206/7	4804. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1).....	218/37
4654. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.....	207/65	4805. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	218/40
4655. Правилник за следење на функционирањето на енергетските пазари.....	207/66	4862. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	220/18
4778. Исправка	215/15	4863. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....	220/20
4667. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	208/6	4864. Одлука за набавка на електрична енергија за потребите на тарифните и малите потрошувачи, на АД ЕЛЕМ-Скопје.....	220/22
4668. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	208/7	4865. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	220/22
4704. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	210/29	4923. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....	222/24
4705. Одлука за измена на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	210/32	4924. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....	222/26
4706. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	210/32	4925. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас.....	222/28
4707. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	210/33	4926. Одлука за престанување на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на природен гас.....	222/29
4708. Решение за измена на Решението за стекнување на стаус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	210/34	4927. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....	222/30
4774. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	215/9		
4775. Одлука за за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство со електрична енергија.....	215/10		
4776. Одлука за менување и пренос на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија.....	215/11		

4983. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите за пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен приход по составни елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје..... **225/4**
4984. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас..... **225/4**
4985. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас..... **225/5**
4986. **Одлука** за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје за регулиран период 2017-2021 година..... **225/7**
4987. **Одлука** за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица..... **225/7**
4988. **Одлука** за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“, Куманово..... **225/8**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

- | | |
|--|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 17. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ | 1/16 |
| 2184. Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2016 година, за особено значајни остварувања од интерес за Република Македонија во областа на науката..... | 78/2 |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“**

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 4779. Одлука за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев - Јасмин“ во 2016 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Македонија..... | 215/15 |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

- | | |
|---|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3264. Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2016 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери | 132/22 |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“**

- | | |
|---|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3832. Одлука за доделување на државната награда „8 Септември“ во 2016 година, за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план и признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот..... | 168/48 |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“**

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 4019. Одлука за доделување на Државната награда „11 Октомври“ во 2016 година, за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Македонија..... | 178/31 |

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“

Рег. бр.	Бр./стр.
4113. Одлука за доделување на државната награда „23 Октомври“ во 2016 година за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија.....	185/2

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Рег. бр.	Бр./стр.
4709. Одлука за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2016 година за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија.....	210/34

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.	Бр./стр.
162. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	3/5
164. Колективен договор за вработените од земјоделството и прехранбената индустрија (Пречистен текст).....	3/7
1228. Колективен договор за енергетика..	47/29
2162. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија	75/23
3347. Колективен договор за вработените од тутунското стопанство (Пречистен текст)	137/41
3349. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија	137/63
4003. Колективен договор за изменување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	177/72
4461. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	197/16

СПОГОДБИ

Рег. бр.	Бр./стр.
163. Спогодба за утврдување на најниската основна плата (пресметковна вредност за единица коефициент) за најнизок степен на сложеност во дејностите земјоделство и прехранбена индустрија.....	3/6
3346. Спогодба за продолжување на колективниот договор за вработените од тутунското стопанство	137/41
3348. Спогодба за дополнување на Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност	137/63
3508. Спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.....	150/15

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1130. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2016 година	44/3
1131. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2015 година, за пензиите остварен и во 2016 година	44/3
3230. Решение од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	130/5

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
304. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита.....	7/79

305.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита	7/79	2260. Правилник за составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	82/26
306.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита	7/80	2351. Правилник за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита (Пречистен текст)	89/8
1092.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита	41/32	2591. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	106/25
1093.	Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2016 година	41/33	2611. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени во болничката здравствена заштита за акутни случаи	107/116
1291.	Правилник за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита (Пречистен текст)	51/2	2612. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологија	107/117
1292.	Правилник за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита (Пречистен текст)	51/4	2613. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија	107/117 116/12
1293.	Правилник за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб-порталот (Пречистен текст)	51/6	2843. Исправка	
1324.	Правилник за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала (Пречистен текст)	52/39	2614. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски	107/118
2259.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување	82/24	2615. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи	107/119
			2616. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство	107/120
			3152. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување	122/56

3153. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	122/57
3363. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	139/45
3364. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	139/50
3563. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита.....	157/7
3585. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	158/47
3586. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	158/50
3587. Правилник за изменување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	158/51
3779. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	167/30
4148. Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	187/7

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2179. Решение од Комора на извршители на Република Македонија.....	77/19
3564. Решение од Комора на извршители на Република Македонија.....	157/7

4780. Решение од Комората на извршители на Република Македонија	215/16
--	--------

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2769. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија.....	113/6
3154. Одлука за измена на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.....	122/58
3189. Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите ...	126/9

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
3538. Решение од Нотарска комора на Република Македонија за почеток со работа.....	155/15
3847. Решение од Нотарската комора на Република Македонија	169/55
4806. Решение од Нотарската комора на Република Македонија.....	218/43

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2213. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на стручен надзор над работата на здравствените работници и здравствените установи од областа на фармацијата.....	79/95
2214. Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Фармацевтската комора на Македонија...	79/95

ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
4434. Статут на Занаетчиска комора на Република Македонија	196/39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.
370. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“	10/19

371. Тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошка индустриска развојна зона	10/20
372. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“	10/21
373. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 1“	10/22
374. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 2“	10/25
1875. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Струга“	64/38
1876. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“	64/41
1877. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Кичево“	64/42
1878. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“	64/46
1879. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Штип“	64/47
1880. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“	64/50
1881. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Виница“	64/51
1882. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“	64/54
1883. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Прилеп“	64/55
1884. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“	64/58
1885. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Делчево“	64/59
1886. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“	64/62
1887. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Струмица“	64/63
1888. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“	64/66

1889. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Гевгелија“	64/67
1890. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“	64/70
1891. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Радовиш“	64/71
1892. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“	64/74
1893. Правила за условите за користење на Технолошко-индустриската развојна зона „Берово“	64/75
1894. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“	64/78

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Рег.бр.	Бр./стр.
4029. Правилник за висината на трошоците за издавање на дозволи и лиценци..	180/10

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Рег.бр.	Бр./стр.
1294. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на евиденцијата за изградените засолништа и другите заштитни објекти....	51/12
2859. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на професионалните пожарникари од територијалните противпожарни единици, начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации	117/23

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Рег.бр.	Бр./стр.
1094. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата	41/36
4653. Правилник за начинот на вршење на инспекцискиот надзор.....	207/63

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Рег.бр.	Бр./стр.
4669. Правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносните прашалници и на безбедносните сертификати.....	208/8

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Рег.бр.	Бр./стр.
2180. Програма за полагање стручен испит за туристички водич.....	77/19
2181. Програма за полагање стручен испит за туристички придружник.....	77/21
2182. Програма за полагање стручен испит за раководител на туристичка агенција.....	77/22

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
307. Решение од Комисија за заштита на конкуренција.....	7/81
308. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7/81
309. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7/81
310. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7/82
311. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7/82
312. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7/82
313. Решение од Комисија за заштита на конкуренција.....	7/83
314. Решение од Комисија за заштита на конкуренција.....	7/83
315. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/83
316. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/84
317. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/84
318. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/85
319. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/85
320. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/86
321. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/86
322. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/86
323. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	7/87

2187. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/3
2188. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/3
2189. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/4
2190. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/4
2191. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/5
2192. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/6
2193. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/7
2194. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/8
2195. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/8
2196. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/9
2197. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/10
2198. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/13
2199. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/14
2200. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/14
2201. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/15
2202. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	78/15
4812. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/18
4813. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/19
4814. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/20
4815. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/21
4816. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/22
4817. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/23
4818. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/23
4819. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/24
4820. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/24
4821. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/25
4822. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/25
4823. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/26
4824. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/26
4825. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/27

4826. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/27
4827. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/27
4828. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/28
4829. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/28
4830. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/28
4831. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/33
4832. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/33
4833. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/34
4834. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/34
4835. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/35
4836. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/35
4837. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/36
4838. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/36
4839. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/36
4840. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/37
4841. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/37
4842. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	219/38

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Рег.бр.	Бр./стр.
355. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година.....	9/23
356. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година.....	9/24
4133. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	186/8 187/8
4149. Исправка	
4578. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	205/23

4711. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2017 година.....	210/35
4712. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2017 година.....	210/36

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО

Рег.бр.	Бр./стр.
213. Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби...	4/19
790. Одлука за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби.....	29/23
2183. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две мали хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“ – Кичево.....	77/23
3491. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби...	146/19

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
938. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за распределба на авторските надоместоци.....	36/8

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА СОКОМ-МАП

Рег.бр.	Бр./стр.
4268. Правилник за распределба на авторските надоместоци.....	190/101

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
691. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Кривогаштани...	24/15
1186. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка.....	45/23
1272. Договор помеѓу Општините Битола и Могила.....	49/32
1733. Договор меѓу Општина Град Скопје и Општина Карпош.....	61/28
2115. Договор помеѓу Општина Велес и Општина Петровец.....	73/40
3906. Договор за меѓуопштинска соработка	172/39
4435. Договор склучен помеѓу Општина Велес и Општина Росоман.....	196/39
4527. Договор за меѓуопштинска соработка	202/83

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет

Рег.бр.	Бр./стр.
375. Одлука за укинување на Правилник за арбитражна постапка при Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет.....	10/28
376. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен.....	10/28

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
2341. Одлука за донесување на Мрежни правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.....	87/39
2342. Мрежни правила за изменување и дополнување на мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија...	87/40

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГРИЈА И УПРАВУ- ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ-ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ „МЕПСО“ СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
4428. Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети	195/26

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
4843. Статут на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација (Пречистен текст).....	219/38

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
2116. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на согласност за вршење на научни геолошки истражувања.....	73/41
2117. Правилник за формата и содржината на барањето за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација.....	73/43
2532. Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина и за утврдување на висината на надоместокот за работа на членовите на Комисијата за ревизија.....	103/11
3920. Правилник за содржината и начинот на изработка на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина.....	175/6



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 280 денари.

ISSN 0354-1622



2016227